



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ | 2017

Подготвува и издава: Управа за јавни приходи
Република Македонија
бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр.1
1000 Скопје
www.ujp.gov.mk
info@ujp.gov.mk

Дата на издавање: 29.03.2018 година

Уредници: Сектор за стратешко планирање, анализа и статистика

Дизајн и припрема: Драгица Николоска - Сектор за поддршка на директорот и односи со јавност

Наслов: Годишен извештај на Управа за јавни приходи за 2017 година

ISSN: 1857-7121

Бр: 16-2387/1

http://www.ujp.gov.mk/mk/osnovni_dokumenti/category/113

2018 © Управа за јавни приходи

Материјалот е наменет за некомерцијални цели на Управата за јавни приходи. Копирање, умножување и употреба на материјалот за комерцијални цели не е дозволено. При користење на податоци од публикацииите на Управата за јавни приходи потребно е да се цитира изворот.

СОДРЖИНА

4	ПОРАКА ОД ДИРЕКТОРОТ
5	КРАТЕНКИ
6	ЛИЧНА КАРТА
8	МИСИЈА ВИЗИЈА
9	ПОЛИТИКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ И ВРЕДНОСТИ
10	ПЛАН (РЕБАЛАНС) И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ, СОЦИЈАЛНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ ВО 2017 ГОДИНА
17	ПОСТАПКИ НА НАПЛАТА
22	НАПЛАТА НА ПОЕДИНЕЧНИ ДАНОЦИ, СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ
23	ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
28	ДАНОК НА ДОБИВКА
34	ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД
38	ИНТЕГРИРАНА НАПЛАТА НА ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК И СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА
46	СЕКОГАШ ЧЕКОР ПОНАПРЕД
58	ВИСОК СТЕПЕН НА ДОБРОВОЛНО И ЗАКОНСКО ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРСКИ
63	УЈП ДА СТАНЕ МЕСТО НА УЧЕЊЕ И ЗНАЕЊЕ
67	УЈП ДА ЗАЗЕМЕ СООДВЕТНО МЕСТО И ДА УЧЕСТВУВАМЕ ВО СИТЕ ЗБИДНУВАЊА ВО МЕЃУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА
72	СТАТИСТИКА

Почитувани,



Изминалата 2017 година ојќако сѐајив на функцијата прв даночник во државата по сериозна анализа и софедување на сите аспекти на работењето на органот, воведов сериозни и конкретни чекори кон професионализација на администрацијата и насочување на капацитетите кон основната надлежност а тоа е прибирање на даночните приходи како и активностите за реализација на суштествени квалитетни реформски процеси во насока на целосна трансформација на Управата за јавни приходи во современа и модерна даночна администрација. Се укина радиодифузната такса, која претставуваше несоодветен административен товар на Управата за јавни приходи, а се ојточнаа

и процедури за префрлање на надлежностите и за другите неданочни приходи, кои треба да резултираат со насочување на целосниот капацитет и потенцијал на Управата за јавни приходи кон основната суштина на една даночна администрација.

Во делот на модернизацијата, резултатите кои се постигнати во 2017 година во голема мера ги претставуваат главните постигувања за идниот реформски процес на даночниот орган.

Реформата на персоналниот данок на доход преку проектот „Поедноставување на процедурите за пресметување и плаќање на персоналниот данок“ за чија примена беа донесени и законски измени по наша иницијатива ќе се заокружи автоматизацијата на администрирањето и на овој вид на данок.

На крајот на 2017 година го ојточнавме сѐајешки најголемиот проект „Реинженеринг на деловните процеси на Управата за јавни приходи“ во насока на имплементација на нов интегриран даночен ИТ систем. Се работи за проект со кој реално треба да ојточне трансформација кон воспоставување на електронска даночна администрација, што ќе значи сосема нов начин на работење и квалитет на даночните услуги имплементирање на современите стандарди и практики во нашеото работење и намалување на административниот товар за даночните обврзници и сите корисници на услугите на УЈП.

Мобилизација на приходите е главниот фокус и приоритет на Управата за Јавни Приходи дефиниран и во Програмата за управување со јавни финансии со кои треба да допринесеме кон реформите во даночниот систем и даночната политика во Република Македонија.

Превземение мерки се во насока на зголемување на довербата на даночните обврзници кон институцијата преку унапредување и навремено исполнување на обврските како и промовирање на нови даночни услуги во насока на поголем степен на доброволна даночна усогласеност.

Особена важност е дадена и прва ќе биде дадена на подигање на нивоето на односот на даночниот службеник кон странките, ојчување на Кодексот за однесување на даночните службеници како и градење на механизми за ојстрување на недоследности кои го загрозуваат партнерскиот однос помеѓу институцијата и обврзниците. Заеднички треба да се избориме и да докажаме пред сите дека не сме орган на репресија, дека функционираме иправедно, а не селективно.

Изнесеноето и сработеноето не е само декларативна заложба, туку и реален вовед во периодот кој претстои, а кој ќе биде динамичен и ефикасен процес на целосната модернизација и реформа на даночната администрација. Осигнувам со особена верба и надеж во моите колеги и институцијата за целосна реализација на изложеноето.

Со ојчии,

ДИРЕКТОР

Сања Лукаревска

КРАТЕНКИ

ГД	Генерална дирекција
ГПРС	Интегриран автоматски систем за постојана електронска комуникација на даночните обврзници
ДА	Даночна академија
ДГДО	Дирекција за големи даночни обврзници
ДД	Данок на добивка
ДДВ	Данок на додадена вредност
ДИ	Даночен инспекторат
ДО	Даночно одделение
ДШ	Даночен шалтер
ЗПЗСО	Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување
ИПА	Предпристапни европски фондови
ИТФЛ	ИТ Форензик лабораторија
ЈОТА	Интра-Европска организација на даночни администрации
МДШ	Мобилен даночен шалтер
МПИН	Месечна пресметка за интегрирана наплата на ПДД и придонеси од плата
МТСП	Министерство за труд и социјална политика
НИС	Надзорниот информациски систем
НПАА Програма	Национална програма за усвојување на правото на ЕУ
ПДД	Персонален данок на доход
ПДД-ГИ/ОЗП	ГИ за исплатени приходи при откуп на земјоделски производи од физички лица
ПДД-ПЗ	Барање за паушално оданочување на остварени приходи од земјоделска дејност
ПЗО	Придонес за здравствено осигурување
ПОН	Придонес за осигурување во случај на невработеност
ППИО	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување
РД	Регионална дирекција
РДТ	Радиодифузна такса
УЈП	Управа за јавни приходи
СВД	Самостојни вршители на дејност
ТАДАТ	Алатка за дијагностичка проценка на даночната управа
ТАІЕХ	Инструмент за техничка помош за размена на информации
ФЗО	Фонд за здравствено осигурување
ФПИО	Фонд за пензиоско и инвалидско осигурување
ФСО	Фискален систем на опрема
ЦВ	Центар за впаричување
ЦНГ	Центар за наплата на глоби и други јавни приходи
ЦОП	Центар за обработка на пријави
ЦРМ	Централен регистар на Република Македонија
СЕФ	Центар за развој на финансиите

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Назив	Управа за јавни приходи (УЈП)
Правна форма	Орган на државна управа во состав на Министерството за финансии со својство на правно лице
Функционира	Единствено на територијата на Република Македонија
Седиште	Скопје
Адреса	ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1, 1000 Скопје
Конститутивен акт	Закон за Управата за јавни приходи („Службен весник на РМ“, бр.80 од 30.12.1993 година)
Раководење	Директор
Избор на директор	Директорот и неговиот заменик ги именува и разрешува Владата на РМ на период од четири години

Финансирање

- Буџет на Република Македонија
- Приходи од склучени договори за вршење контрола и наплата на јавни давачки
- 25% од приходите од откриени и наплатени даноци и камати
- Други приходи утврдени со пропис

Постапување

Закон за Управата за јавни приходи, Закон за даночна постапка, законите со кои се уредуваат одделни видови даноци и ратификуваните меѓународни договори

Надлежности

- Спроведување на законите и други прописи за даноците
- Регистрација на даночни обврзници, доделување ЕДБ и водење регистар на даночни обврзници
- Прием на даночни биланси, извештаи и пријави, водење даночни евиденции, утврдување на даноци, наплата и поврат на даноци, следење и анализа на даночни приходи
- Утврдување и наплата на други јавни давачки согласно закон или договор
- Наплата на парични казни, глоби и трошоци изречени во парнични, прекршочни, кривични и управни постапки во корист на РМ
- Инспекциски надзор
- Следење и анализа на примената на прописите и функционирање на даночниот систем
- Следење и анализирање на даночните приходи
- Давање појаснување на даночни обврзници во примена на прописите за даноците обезбедување јавност во работата
- Воведување, организирање, користење и развој на единствен даночен информативен систем
- Издавање на уверенија, потврди и други документи за платени даноци
- Донесување на финансиски план, програма и планови за работа,
- Соработка со даночни органи на други држави
- Примена на меѓународните договори од областа на даноците и давање меѓународна правна помош

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Основни акти

Акт за организација, Акт за систематизација, Колективен договор на УЈП, Кодекс на етика

Вработени

1,230 вработени (состојба на 31.12.2016)

Пол

Жени637
Мажи593

Статус

Даночни службеници / Државни службеници / Вработени согласно Законот за работни односи

од 20 до 29 години.....33

од 30 до 39 години.....289

Старост

од 40 до 49 години.....199

од 50 до 59 години.....402

од 60 до 64 години.....307

Образование

Високо образование.....62,7% (774 лица)

Вишо образование.....7,6% (94 лица)

Средно образование.....27,9% (343 лица)

Основно образование.....1,5% (19 лица)

Функции

Регистрација и утврдување на данок..... 441

Даночен инспекторат..... 235

Управување и наплата на долгови..... 160

Услуги на даночни обврзници.....110

Стратешко планирање, анализа, статистика и мерење на учиноци..... 21

Правни работи..... 34

Информатиска технологија..... 39

Останато..... 190

Ден на УЈП

Свети Матеј - заштитник на даночниците (29-ти Ноември)

Награди и признанија

Плакета за посебен придонес и поддршка на модернизацијата на Управата за јавни приходи

Признание за долгогодишна непрекината работа во Управата за јавни приходи (јубилеј 10/20/30/40)

Пофалница за професионалност и ефикасност во работата на Управата за јавни приходи

Парична награда

Благодарница за успешна соработка со Управата за јавни приходи

ОРГАНИЗАЦИЈА				
Основна структура	Дирекција за големи даночни обврзници			
	РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА СКОПЈЕ			
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА	Регионална дирекција Битола	Даночно одделение Охрид	7	
	Регионална дирекција Прилеп	Даночно одделение Ресен	ШАЛТЕРИ	
		Даночно одделение Струга		
		Даночно одделение Велес		
	Регионална дирекција Струмица	Даночно одделение Кавадарци	Мобилни даночни шалтери	
		Даночно одделение Неготино		
	Регионална дирекција Тетово	Даночно одделение Берово		
		Даночно одделение Гевгелија		
		Даночно одделение Радовиш		
	Регионална дирекција Штип	Даночно одделение Гостивар		
Даночно одделение Дебар				
Даночно одделение Кичево				
Директор	Даночно одделение Виноца			
	Даночно одделение Кочани			
Заменик директор	Даночно одделение Крива Паланка			
	Даночно одделение Куманово			
Организација на Генерална дирекција	ДИРЕКТОР			
	ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР			
	<ul style="list-style-type: none"> Кабинет на директорот и односи со јавност Внатрешна ревизија 			
ПОМОШНИК ДИРЕКТОР за поддршка на активностите во УЈП	СЕКТОР	<ul style="list-style-type: none"> Единица за професионални стандарди Даночна академија Човечки ресурси Правни работи Финансиски прашања Општи и заеднички работи Стратешко планирање, анализа и статистика Меѓународна соработка 		
ПОМОШНИК ДИРЕКТОР за даночни функции	ОПШТИ РАБОТИ	<ul style="list-style-type: none"> Управување со ризик кај усогласеноста Услуги на даночни обврзници и даноци Регистрација и утврдување на даноци Наплата и управување со долгови Генерален даночен инспекторат 		
Информатичка технологија и централизираните оперативни функции	И	<ul style="list-style-type: none"> Информатичко-технолошки развој Информатичко-технолошка поддршка и одржување на информациона систем Централни оперативни функции 		
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ				
	2017 година	2016 година		
Приходи на УЈП	1,094,091,015 МКД 734,819,985 од Буџет на РМ и 359,271,030 од сопствени приходи	1,147,405,344 МКД 741.520.477 од Буџет на РМ и 405.884.867 од сопствени приходи		
Расходи на УЈП	1,003,828,975 МКД	995,040,174 МКД		
Приход/вработен	889,505 МКД	883,299 МКД		
Расход/вработен	816,121 МКД	766,005 МКД		
Наплатени јавни приходи/вработен	111,028,648 МКД	100,964,667 МКД		
Наплатени даноци/вработен	60,558,082 МКД	54,597,689 МКД		



МИСИЈА

Да обезбедиме висок квалитет на услуги за даночните обврзници, поедноставени даночни постапки за навремено и точно исполнување на обврските и праведно и ефикасно собирање на даноците и на другите јавни давачки.

ВИЗИЈА

Да станеме модел на професионална организација препознатлива според најдобрите практики и стандардите за квалитет.



ПОЛИТИКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ И ВРЕДНОСТИ

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на РМ“, бр.43/14...61/15), Директорот на Управата за јавни приходи донесе нова Политика за управување со квалитет (бр.02-7709/1 од 28.12.2015 година), согласно која Управата за јавни приходи воспоставува ефективен систем за управување со квалитет.

За да ја оствариме нашата визија продолжуваме да го зајакнуваме административниот капацитет и да ги подигнуваме квалитативните стандарди во работењето. Започнавме да внесуваме нова клима во работењето на даночната администрација, која подразбира квалитетно и транспарентно работење и одговорност за резултатите. Управата за јавни приходи креира единствена политика за подобрување на квалитетот на услугите, обезбедување на поедноставни даночни постапки за навремено и точно исполнување на обврските и праведно и ефикасно собирање на даноците и другите јавни давачки во Република Македонија.

Во остварување на своите деловни активности, Управата се обврзува да негува отворен и одговорен пристап кон даночните обврзници, вработените, институциите на државата, меѓународните организации и целокупната општествена заедница.

Со исполнувањето на меѓународните стандарди за современо работење, ќе се создадат услови за подобрување на управувањето на работните процеси и раководењето со човечките ресурси што се очекува да резултира со подигнување на продуктивноста и на севкупното работење на институцијата. Управата за јавни приходи воспоставува ефективен систем за управување со квалитет, преку негување на следните вредности:

- **Професионалност** која обезбедува законски, објективен, ефикасен, едноставен и еднаков однос кон сите даночни обврзници и користење на податоците за даночните обврзници само за целите во надлежност на УЈП.
- **Услужност** која на даночните обврзници им обезбедува брз и лесен пристап до информациите кои им се потребни за навремено и законско исполнување на даночните обврски.
- **Грижа за човечкиот капитал** преку промовирање и поттикнување на лидерството, објективно вреднување на вештините и на знаењето, но и на времето и вложениот труд на вработените.
- **Управување и раководење** врз основа на внатрешните и надворешните потреби на корисниците на услугите (систем за управување со квалитет) и утврдените ризици во сите сфери на работењето во институцијата.
- **Борба против корупцијата и неплаќачите на данок** раководејќи се од основните уставни права дека секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намиравањето на јавните расходи на начин утврден со закон.

А од даночните обврзници истовремено очекуваме:

- Искреност и чесност во меѓусебната соработка
- Навремено доставување на точни и целосни информации кои се потребни за водење на постапките
- Плаќање на даноците во законски пропишаните рокови
- Водење на книгите и евиденциите на пропишан начин
- Редовно известување за промените на основните податоци

ПЛАН (РЕБАЛАНС) И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ, СОЦИЈАЛНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ ВО 2017 ГОДИНА

Со Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“, бр.191/2016) проектиран е износ на Приходи на основен буџет и фондови во висина од 199,648,639,000 денари кои во однос на планираните приходи за 2016 година од 196,437,518,000 денари (со извршениот втор Ребаланс на Буџетот на 27.09.2016 година „Службен весник на РМ“, бр 179/2016) имаат пораст од 1,63%.

Даночните приходи и придонесите како дел од Основниот Буџет и фондовите со кои администрира Управата за јавни приходи (УЈП), беа планирани во висина од 140,050,524,000 денари, или од наплата на даноците 78,930,000,000 денари и од наплата на придонесите 61,120,524,000 денари. Управата за јавни приходи требаше да обезбеди 70.15% од Буџетот на Република Македонија, од кои, 39.53% од наплата на даноците и 30.62% од наплата на придонесите.

На 06.08.2017 година, извршен е Ребаланс на Буџетот со кој Буџетот на Република Македонија за 2017 година -Буџетска сметка, е проектиран во висина од 197,687,680,000 денари („Службен весник на РМ“, бр.109/2017) што претставува намалување од првиот план за 0,98%.

Во тие рамки, даночните приходи и социјалните придонеси од плата кои ги администрира Управата за јавни приходи се планирани во висина од 138,212,150,000 денари, што претставува намалување од првиот план за наплата на приходите од УЈП за 1,31%. Со тоа, Управата за јавни приходи се задолжува за наплата на 69,91% од средствата кои го формираат Буџетот на Република Македонија - Буџетска сметка, од кои, 38.50% од наплата на даноците и 31.41% од наплата на придонесите.

По извршениот Ребаланс, даночните приходи се планирани во висина 76,105,000,000 денари, што значи дека истите се намалени за 2,825,000,000 денари или за 3,58%. Планот за даночните приходи за 2017 година е намален за персоналниот данок на доход и за данокот на додадена вредност, додека за данокот на добивка е зголемен, и тоа

- Персоналниот данок на доход се планира да се наплати во износ од 15,243,000,000 денари, што во однос на првиот Буџет план од 15,306,000,000 денари претставува намалување од 63,000,000 денари или за 0,41%.
- Приходите од ДДВ се планираат во износ од 49,053,000,000 денари што во однос на првиот Буџет план од 52,052,000,000 денари, претставува намалување од 2,999,000,000 денари, или за 5,76%.
- Данокот на добивка се планира да се наплати во износ од 11,809,000,000 денари што во однос на првиот Буџет план во износ од 11,572,000,000 денари, претставува зголемување за 237,000,000 денари, или за 2,05%.

Даноци	Буџет план 2017	План 01-07/2017	Наплата 07/2017	Индекси: нап/пл.	Ребаланс 2017	Намалување/ зголемување	% на намалување/ зголемување
	1	2	3	4=3/2	5	6=5-1	7=5/1
ДД	11,572,000,000	7,527,000,000	7,634,184,719	101.42	11,809,000,000	237,000,000	2.05
ПДД	15,306,000,000	8,531,000,000	8,387,951,259	98.32	15,243,000,000	-63,000,000	-0.41
ДДВ	52,052,000,000	30,147,000,000	28,170,414,337	93.44	49,053,000,000	-2,999,000,000	-5.76
Вкупно	78,930,000,000	46,205,000,000	44,192,550,315	95.64	76,105,000,000	-2,825,000,000	-3.58

Во периодот Јануари-Јули 2017 година, во Буџетот на РМ се наплатени следните даночни приходи:

Даноци	Јануари	Февруари	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Вкупно
ДД	605,778,918	670,071,800	1,881,822,529	1,416,298,851	928,898,956	1,422,061,818	709,251,847	7,634,184,719
ПДД	1,027,737,034	1,124,757,484	1,338,935,512	1,161,108,300	1,255,737,276	1,272,745,122	1,206,930,531	8,387,951,259
ДДВ	4,206,683,555	3,682,251,537	4,276,755,246	4,387,116,960	4,294,501,529	2,539,795,680	4,783,309,830	28,170,414,337
Вкупно	5,840,199,507	5,477,080,821	7,497,513,287	6,964,524,111	6,479,137,761	5,234,602,620	6,699,492,208	44,192,550,315

По Ребалансот на Буџетот, за периодот Август-Декември 2017 година, висината на месечните приходи по видови даноци е проектирана на следниот начин:

РЕБАЛАНС НА БУЏЕТ

- износи во денари -

Даноци	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	Вкупно
ДД	776,000,000	824,600,000	851,500,000	722,500,000	1,000,215,281	4,174,815,281
ПДД	1,140,000,000	1,273,800,000	1,250,600,000	1,297,100,000	1,893,548,741	6,855,048,741
ДДВ	3,703,000,000	4,019,200,000	4,627,400,000	4,227,000,000	4,305,985,663	20,882,585,663
Вкупно	5,619,000,000	6,117,600,000	6,729,500,000	6,246,600,000	7,199,749,685	31,912,449,685

Или во милиони денари вкупниот годишен план е како што следува:

Опис	Остварени приходи 01-07/2016							РЕБАЛАНС на БУЏЕТ					
	Јан	Фев	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Ное	Дек	Вкупно
ДД	606	670	1,882	1,416	929	1,422	709	776	825	852	723	1,000	11,809
ПДД	1,028	1,125	1,339	1,161	1,256	1,273	1,207	1,140	1,274	1,251	1,297	1,894	15,243
ДДВ	4,207	3,682	4,277	4,387	4,295	2,540	4,783	3,703	4,019	4,627	4,227	4,306	49,053
Вкупно	5,840	5,477	7,498	6,965	6,479	5,235	6,699	5,619	6,118	6,730	6,247	7,200	76,105

РЕБАЛАНС ПЛАН НА СОЦИЈАЛНИТЕ ПРИДОНЕСИ - Придонесите како дел од Основниот Буџет и фондовите со Првиот Буџетски план беа проектирани во износ од 61,120,524,000 денари. Со Ребалансот на Буџетот на РМ социјалните придонеси се проектирани во висина од 62,107,150,000 денари, што значи зголемување на претходниот план за 986,626,000 денари или 1,61%.

Планот на придонесите за 2017 година, по извршениот Ребаланс на Буџетот, е зголемен за Придонесите за пензиско и инвалидско осигурување, за Придонесите за здравствено осигурување и за Придонесите за осигурување во случај на невработеност и тоа:

- Придонесите за пензиско и инвалидско осигурување се планира да се наплатат во износ од 35,484,851,000 денари, што во однос на првиот Буџет план од 34,966,720,000 денари, претставува зголемување за 518,131,000 денари или за 1,48%,
- Придонесите за здравствено осигурување се планира да се наплатат во износ од 24,422,299,000 денари, што во однос на првиот Буџет план од 23,993,804,000 денари претставува зголемување за 428,495,000 денари или за 1,79%, и
- Придонесите за осигурување во случај на невработеност се планира да се наплатат во износ од 2,200,000,000 денари, што во однос на првиот Буџет план од 2,160,000,000 денари претставува зголемување за 40,000,000 денари или за 1,85%.

Придонеси	Буџет план 2017	План 01-07/2017	Наплата 07/2017	Индекси: нап/пл.	Ребаланс 2017	Намалување/ зголемување	% на намалување/ зголемување
	1	2	3	4	5	6=5-1	7=5/1
ППИО	34,966,720,000	19,801,696,000	20,047,394,661	101.24	35,484,851,000	518,131,000	1.48
ПЗО	23,993,804,000	13,750,427,000	14,115,100,234	102.65	24,422,299,000	428,495,000	1.79
ПОН	2,160,000,000	1,215,638,000	1,274,467,224	104.84	2,200,000,000	40,000,000	1.85
Вкупно	61,120,524,000	34,767,761,000	35,436,962,119	101.92	62,107,150,000	986,626,000	1.61

Во периодот Јануари-Јули 2017 година, во Буџетот на РМ се наплатени, без камата, следните приходи од социјални придонеси:

ПРИДОНЕСИ	Јануари	Февруари	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Вкупно
ПИОМ	2,483,919,849	2,854,931,361	3,072,801,912	2,871,364,409	2,810,661,870	3,035,518,103	2,915,451,374	20,047,394,661
ПЗО	1,960,689,928	1,968,258,709	2,299,151,121	1,792,583,799	1,985,240,818	2,085,832,294	2,020,818,077	14,115,100,234
ПОН	153,301,142	182,148,626	195,231,081	184,078,081	179,530,867	194,002,017	186,017,881	1,274,467,224
Вкупно	4,597,910,919	5,005,338,696	5,567,184,114	4,848,026,289	4,975,433,555	5,315,352,414	5,122,287,332	35,436,962,119

По Ребалансот на Буџетот, за периодот Август-Декември 2017 година, висината на месечните приходи по видови придонеси е проектирана на следниот начин:

ПРИДОНЕСИ	РЕБАЛАНС НА БУЏЕТ					Вкупно
	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	
ПИОМ	2,953,386,376	3,070,386,079	2,870,476,005	2,994,606,259	3,551,347,403	15,440,202,122
ПЗО	1,978,020,278	2,093,799,089	2,102,257,939	2,004,277,477	2,131,369,470	10,309,724,253
ПОН	179,700,000	189,700,000	174,600,000	184,600,000	197,090,305	925,690,305
Вкупно	5,111,106,654	5,353,885,168	5,147,333,944	5,183,483,736	5,879,807,178	26,675,616,680

- износи во денари -


Или во милиони денари вкупниот годишен план за наплата на социјалните придонеси е како што следува:

ПРИДОНЕСИ	Остварени придонеси (без камата)							РЕБАЛАНС на БУЏЕТ					
	Јан	Фев	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дек	Вкупно
ПИО	2,484	2,855	3,073	2,871	2,811	3,036	2,915	2,953	3,070	2,870	2,995	3,551	35,485
ЗО	1,961	1,968	2,299	1,793	1,985	2,086	2,021	1,978	2,094	2,102	2,004	2,131	24,422
Вработување	153	182	195	184	180	194	186	180	190	175	185	197	2,200
Вкупно	4,598	5,005	5,567	4,848	4,975	5,315	5,122	5,111	5,354	5,147	5,183	5,880	62,107

Планирани приходи од даноци и социјални придонеси од плата по првиот Буџетски план и по извршениот Ребаланс на Буџетот на РМ за 2017 година

	БУЏЕТ ПЛАН	РЕБАЛАНС		
БУЏЕТ НА РМ-Буџетска сметка	199,648,639,000	197,687,680,000	100.00%	
ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	140,050,524,000	138,212,150,000	100.00%	69.91
Даночни приходи	78,930,000,000	76,105,000,000	100.00%	55.06
Данок на добивка	11,572,000,000	11,809,000,000	15.52	8.54
Персонален данок на доход	15,306,000,000	15,243,000,000	20.03	11.03
ДДВ	52,052,000,000	49,053,000,000	64.45	35.49
Придонеси од плата	61,120,524,000	62,107,150,000	100.00 %	44.94
Пензиско и инвалидско осигурување	34,966,720,000	35,484,851,000	57.13	25.67
Здравствено осигурување	23,993,804,000	24,422,299,000	39.32	17.67
Осигурување при невработеност	2,160,000,000	2,200,000,000	3.54	1.59

Во 2017 година, Управата за јавни приходи наплати вкупно 136,565,236,470 денари даноци и социјални придонеси од плата, што претставува 98,81% од планираните износи, а 69,08% од Буџетот на Република Македонија (приходи на основниот буџет и фондови).




Вкупните приходи од 136,565,236,470 денари кои во 2017 година УЈП ги оствари со наплата на даноците и социјалните придонеси од плати, по видови на приходи и по организациони делови на УЈП се:

Даноци во 000,000	Вкупно	Скопје	Битола	Прилеп	Струмица	Тетово	Штип	ДГДО
ДД	11,353	3,372	472	284	416	361	500	5,948
ПДД	15,263	7,192	1,025	813	636	738	1,095	3,764
ДДВ	47,870	15,075	1,848	941	797	1,562	1,418	26,230
Вкупно даноци	74,486	25,639	3,345	2,038	1,849	2,661	3,014	35,942
Учество во (%)	100.00	34.42	4.49	2.74	2.48	3.57	4.05	48.25
Придонеси во 000,000	Вкупно	Скопје	Битола	Прилеп	Струмица	Тетово	Штип	ДГДО
ППИО	35,618	14,766	2,552	2,001	1,683	2,110	3,184	9,322
ПЗО	24,201	15,271	1,105	869	740	913	1,366	3,938
ПОН	2,260	926	163	124	106	132	203	605
Вкупно придонеси	62,079	30,962	3,821	2,994	2,528	3,155	4,753	13,865
Учество (%)	100.00	49.88	6.15	4.82	4.07	5.08	7.66	22.33
Даноци и придонеси	Вкупно	Скопје	Битола	Прилеп	Струмица	Тетово	Штип	ДГДО
Вкупно приходи	136,565	56,600	7,166	5,032	4,377	5,816	7,766	49,807
Учество (%)	100.00	41.45	5.25	3.68	3.21	4.26	5.69	36.47

Организационите делови на УЈП (РД/ДГДО) ги оствариле следните износи на приходи од даноци и социјални придонеси од плата:

- **56,600** милиони денари (41,45%) во РД Скопје која администрира со мали и средни даночни обврзници регистрирани на територијата на Градот Скопје
- **49,807** милиони денари (36,47%) во ДГДО која администрира со најголемите даночни обврзници, сите банки и осигурителни друштва, најголемите приредувачи на игри на среќа и обврзници со странски инвестиции

- 7,766 милиони денари (5,69%) од малите и средни даночни обврзници регистрирани на територијата на РД Штип
- 7,166 милиони денари (5,25%) од малите и средни даночни обврзници регистрирани на територијата на РД Битола
- 5,816 милиони денари (4,26%) од малите и средни даночни обврзници регистрирани на територијата на РД Тетово
- 5,032 милиони денари (3,68%) од малите и средни даночни обврзници регистрирани на територијата на РД Прилеп
- 4,377 милиони денари (3,31%) од малите и средни обврзници регистрирани на територијата на РД Струмица



Приходи од даноци

План	Наплатено					Индекси:			
	2017	2017	2016	2015	2014	нап./пл'17 7=(3:2)	2017/2016 8=(3:4)	2017/2015 9=(3:5)	2017/2014 10=(3:6)
1	2	3	4	5	6				
ДД	11,809,000,000	11,353,142,997	10,768,675,519	12,024,306,982	5,060,096,114	96.14	105.43	94.42	224.37
ПДД	15,243,000,000	15,263,206,552	14,205,147,163	12,909,482,084	12,320,728,625	100.13	107.45	118.23	123.88
ДДВ	49,053,000,000	47,870,090,882	45,948,574,918	41,693,526,830	43,858,975,545	97.59	104.18	114.81	109.15
Вкупно	76,105,000,000	74,486,440,431	70,922,397,600	66,627,315,896	61,239,800,284	97.87	105.03	111.80	121.63

Даночниот приход остварен во 2017 година од 74,486,440,431 денари е:

- 2,13% понизок во однос на планираниот приход од 76,105,000,000 денари,
- 5,03% повисок во однос на остварениот приход од 70,922,397,600 денари во истиот период од 2016 година,
- 11,80% повисок во однос на остварениот приход од 66,627,315,896 денари од 2015, и
- 21,63% повисок во однос на наплатениот приход во 2014 година во износ од 61,239,800,284 денари.

Бруто даночните приходи кои се евидентираат во даночното книговодство на Управата за јавни приходи ја содржат целокупната наплата на даноците и споредните даночни давачки без разлика каква ќе биде нивната распределба од Буџетот на РМ - приход од дел на ПДД за локалната самоуправа и дел од новооткриените даноци во износ од 25% како приход за УЈП.

Вкупно наплатените даноци кои се евидентираат во даночното книговодство на Управата за јавни приходи (бруто приход) и нето износите на даноците со кои се мери остварувањето на Буџетскиот план, во периодот Јануари-Декември 2017 година, се како што следува:


Вкупно нето даночни приходи во 2017 година (ДД, ПДД, ДДВ)	74,486,440,431
* во нешто износот се вклучени и 75% од најлајтиите даноци од постојатки на инспекциска контрола во износ 532,891,739 денари	
Приход за УЈП од новооткриени даноци со надворешна контрола (25% од вкупно наплатените)	177,627,895
Приходи за други корисници (локална самоуправа)	288,308,778
Бруто даночни приходи (ДД, ПДД, ДДВ)	74,952,377,104

Приходи од социјални придонеси од плата

План	Наплатено					Индекси:			
	2017	2017	2016	2015	2014	нап./пл'16 7=(3:2)	2016/2015 8=(3:4)	2016/2014 9=(3:5)	2015/2013 10=(3:6)
1	2	3	4	5	6				
ППИО	35,484,851,000	35,618,220,056	33,840,885,521	32,243,627,772	30,086,698,344	100.38	105.25	110.47	118.39
ПЗО	24,422,299,000	24,200,858,180	23,328,112,042	22,046,126,296	20,379,457,495	99.09	103.74	109.77	118.75
ПОН	2,200,000,000	2,259,717,803	2,152,481,074	2,040,514,956	1,885,175,178	102.71	104.98	110.74	119.87
Вкупно	62,107,150,000	62,078,796,039	59,321,478,637	56,330,269,024	52,351,331,017	99.95	104.65	110.21	118.58

Приходот од социјални придонеси од плата остварен во 2017 година во износ од 62,078,796,039 денари е:

- ⬇️ 0,05% понизок во однос на планираниот од 62,107,150,000 денари,
- ⬆️ 4,65% повисок во однос на остварениот во истиот период од 2016 година во износ од 59,321,478,637 денари,
- ⬆️ 10,21% повисок во однос на остварениот во истиот период од 2015 година во износ од 56,330,269,024 денари, и
- ⬆️ 18.58% повисок во однос на остварениот во истиот период од 2014 година во износ од 52,351,331,017 денари.



Приходи од Радиодифузна такса

Во 2011 година на Управата за јавни приходи и е дадена надлежност според Законот за радиодифузна дејност за наплата на радио-дифузната такса (РДТ). Со Законот за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (објавен во „Службен весник на РМ“, бр.132 од 20.09.2017 година) се укина обврската за утврдување на радиодифузна такса од страна на УЈП.

Решенијата за наплата на РДТ за регистрирани корисници на услуги по години изнесуваат:

	Правни лица и СВД		Семејни домаќинства		Вкупно	
	Број решенија	Износ на задолжување во МКД	Број решенија	Износ на задолжување во МКД	Број решенија	Износ на задолжување во МКД
01-11/2011	1,019,008	145,648,100	4,994,016	649,222,080	6,013,024	794,870,180
Просечно месечно	92,637	13,240,736	454,001	59,020,189	546,639	72,260,925
12/2011-11/2012	1,231,185	245,044,600	5,720,922	1,032,891,840	6,952,107	1,277,936,440
Просечно месечно	102,599	20,420,383	476,744	86,074,320	579,342	106,494,703
12/2012-11/2013	1,258,647	259,532,020	5,305,845	1,008,110,550	6,564,492	1,267,642,570
Просечно месечно	104,887	21,627,668	442,154	84,009,213	547,041	105,636,881
12/2013-11/2014	1,267,737	260,597,350	4,914,929	933,836,510	6,182,666	1,194,433,860
Просечно месечно	105,645	21,716,446	409,577	77,819,709	515,222	99,536,155
12/2014-11/2015	1,288,146	264,102,940	4,755,169	903,486,670	6,043,315	1,167,589,610
Просечно месечно	107,346	22,008,578	396,264	75,290,556	503,610	97,299,134
12/2015-11/2016	1,120,252	231,510,820	4,689,213	890,950,850	5,809,465	1,122,461,670
Просечно месечно	93,354	19,292,568	390,768	74,245,904	484,122	93,538,473
12/2016-09/2017*	853,336	177,248,720	3,814,520	724,758,800	4,667,856	902,007,520
Просечно месечно	85,334	17,724,872	381,452	72,475,880	466,786	90,200,752

Во 2017 година донесени се 4.667.856 решенија за наплата на РДТ за регистрираните корисници на услуги за месец 12/2016 година и за период од 01-09/2017 година во износ од 902,007,520 денари, од кои 853.336 решенија во износ од 177,248,720 денари на правни лица и вршители на дејност и 3.814.520 решенија во износ од 724,758,800 денари на физички лица.

Во 2017 година остварен е вкупен приход по основ на радиодифузна такса во износ од 581,996,983 денари. Овој износ е понизок за 31,67% во однос на вкупно остварениот во 2016 во износ од 851,693,707 денари.

Месец	План				2017				2016				План/наплата	Индекси:
	2017	Неплатено	Вратено	Приход	Неплатено	Вратено	Приход	2017	2017/2016					
1	53,747,000	69,669,531	121,072	69,548,459	49,142,419	94,258	49,048,161	129.40	141.80					
2	54,595,000	48,002,435	101,147	47,901,288	47,112,031	82,519	47,029,512	87.74	101.85					
3	88,861,000	57,056,676	163,152	56,893,524	99,914,102	290,019	99,624,083	64.03	57.11					
4	76,678,000	68,563,160	85,516	68,477,644	77,970,195	250,777	77,719,418	89.31	88.11					
5	63,441,000	49,757,990	82,507	49,675,483	67,735,202	115,043	67,620,159	78.30	73.46					
6	57,655,000	48,977,702	126,166	48,851,536	53,271,408	42,641	53,228,767	84.73	91.78					
7	70,202,000	69,458,833	185,376	69,273,457	68,883,901	139,156	68,744,745	98.68	100.77					
8	66,187,000	47,695,679	152,206	47,543,473	60,097,510	179,803	59,917,707	71.83	79.35					
9	82,336,000	48,198,876	120,600	48,078,276	89,555,950	179,880	89,376,070	58.39	53.79					
Вкупно	613,704,017	507,380,882	1,137,742	506,243,140	613,682,718	1,374,096	612,308,622	82.49	82.68					
10		43,949,189	127,748	43,821,441	87,555,633	77,946	87,477,687		50.09					
11		18,807,100	175,393	18,631,707	77,778,973	230,365	77,548,608		24.03					
12		13,412,958	112,263	13,300,695	74,506,622	147,832	74,358,790		17.89					
Вкупно	613,704,017	583,550,129	1,553,146	581,996,983	853,523,946	1,830,239	851,693,707		68.33					

Констатирана е тенденција на намалување на вкупниот број на обврзници кои се задолжуваат со РДТ и постојана тенденција на пораст на учеството на наплатените износи во однос на извршеното задолжување со таксата во текот на истата година. Во 2011 година од вкупното задолжување наплатени се 46,83%, во 2012 наплатени се 37,73%, во 2013 наплатени се 51,95%, во 2014 наплатени се 67,83%, во текот на 2015 година наплатени се 75,89%, во текот на 2016 година наплатени се 75,87% од вредноста на вкупното задолжување во годината и во текот на 2017 наплатени се 64,52% од вредноста на вкупното задолжување.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Вкупно задолжување во годината	794,870,180	1,277,936,440	1,267,642,570	1,194,433,860	1,167,589,610	1,122,461,670	1,122,461,670
2. Бруто плаќања	373,062,794	483,812,692	659,848,590	812,410,124	887,360,480	853,523,946	583,550,129
3. Исплата	796,040	1,623,593	1,333,670	2,198,966	1,228,572	1,830,239	1,553,146
4. Нето плаќања	372,266,755	482,189,099	658,514,920	810,211,158	886,131,908	851,693,707	581,996,983
5. Наплата/задолжување	46,83%	37,73%	51,95%	67,83%	75,89	75,87	64,52

Наплата на глоби изречени во постапки кои ги спроведува УЈП (даноци и фискализација)

Во 2017, наплатени се глоби кои се изречени во постапки во надлежност на УЈП во вкупен износ од 57,843,242 денари, од кои: глоби за сторени даночни прекршоци во износ од 17,693,744 денари и глоби за сторени прекршоци заради невоведени или заради некористење на фискални апарати во износ од 13,517,928 денари. Во однос на истиот период од 2016 година кога се наплатени глоби во вкупен износ од 57,560,513 денари, утврдена е повисока вкупна наплата за 0,49%, односно, глоби за даночни прекршоци се наплатени во износ понизок за 7,02%, додека глоби од областа на фискализацијата се наплатени во износи повисоки за 23,07%.

Период месец	2017			2016			Индекси 2017/2016		
	Даночни прекршоци	Невоведување некористење фискална опрема	Вкупно	Даночни прекршоци	Невоведување некористење фискална опрема	Вкупно	Даночни прекршоци	Невоведување некористење фискална опрема	Вкупно
1	2,647,860	959,724	3,607,584	2,229,329	934,812	3,164,141	118.77	102.66	114.01
2	2,652,154	1,833,392	4,485,546	3,531,694	1,213,437	4,745,131	75.10	151.09	94.53
3	3,128,791	1,855,911	4,984,702	2,736,700	749,146	3,485,846	114.33	247.74	143.00
4	5,516,372	1,979,013	7,495,385	2,323,693	1,154,157	3,477,850	237.40	171.47	215.52
5	2,912,122	1,003,721	3,915,843	2,675,565	1,217,114	3,892,679	108.84	82.47	100.60
6	2,796,331	809,751	3,606,082	4,272,009	1,125,077	5,397,086	65.46	71.97	66.82
7	4,010,836	1,734,261	5,745,097	7,453,190	766,612	8,219,802	53.81	226.22	69.89
8	2,795,157	2,945,282	5,740,439	3,191,295	1,432,450	4,623,745	87.59	205.61	124.15
9	1,438,473	396,873	1,835,346	3,045,500	1,235,383	4,280,883	47.23	32.13	42.87
10	2,129,960	1,090,382	3,220,342	3,798,487	2,194,234	5,992,721	56.07	49.69	53.74
11	6,501,879*	1,942,509	8,444,388	5,199,266	938,932	6,138,198	125.05	206.88	137.57
12	3,619,563	1,142,925	4,762,488	2,726,324	1,416,107	4,142,431	132.76	80.71	114.97
Вкупно	40,149,498	17,693,744	57,843,242	43,183,052	14,377,461	57,560,513	92.98	123.07	100.49

Приходи од глоби, паушали и трошоци изречени од страна на други надлежни органи

Центар за наплата на глоби (ЦНГ)

	Примени и обработени предмети				Изготвени решенија за присилна наплата				
	Број на предмети	Парична казна-глоба	Преостанат долг	Трошок	Број на предмети	Парична казна-глоба	Трошок	Такса на УЈП	Вкупно
1. Судови	32,694	763,237,426	762,541,757	37,277,212	5,753	129,938,679	6,141,458	6,804,253	142,884,390
2. Министерство за внатрешни работи	53,365	603,727,408	603,727,408	1,369,490	15,556	136,294,907	212,600	6,826,870	143,334,377
3. Царинска управа	59	3,089,916	3,089,916	0	53	2,905,326	0	145,275	3,050,601
4. Министерство за транспорт и врски	65	686,965	686,965	0	19	182,530	0	9,130	191,660
5. Министерство за животна средина	15	1,803,410	1,803,410	0	4	431,250	0	21,563	452,813
6. Министерство за земјоделие шумарство и водостопанство	60	6,748,762	6,748,762	0	26	3,513,677	0	175,682	3,689,359
7. Министерство за економија/ДПИ	8	154,365	154,365	23,400	5	119,617	0	5,981	125,598
8. Дирекција за заштита на лични податоци	1	18,450	18,450	0	0	0	0	0	0
9. Народна банка на РМ	2	100,245	100,245	0	1	77,112	0	3,856	80,968
10. Министерство за труд и социјална политика	227	27,173,943	27,173,943	0	150	18,682,859	0	934,143	19,617,002
11. Агенција за храна и ветеринарство	27	1,304,229	1,304,229	0	13	429,577	0	21,480	451,057
12. Комисија за хартии од вредност	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вкупно	86,523	1,408,045,120	1,407,349,451	38,670,102	21,580	292,575,534	6,354,058	14,948,233	313,877,825

Во 2017 година, УЈП обработи 86.523 предмети со изречени глоби и трошоци од судовите, од органите во состав на министерствата кои се овластени да изрекуваат парични казни - глоби во износ од 1,408,045,120 денари изречени парични казни - глоби (од кои не биле наплатени 1.407.349.451 денари), потоа трошоци од судовите и од другите органи надлежни за нивно изрекување во износ од 38,670,102 денари, кои не биле платени и за кои УЈП има надлежност да спроведува присилна наплата. Од пристигнатите и обработени предмети, дел веќе биле целосно или делумно наплатени што се констатира дополнително преку постапки што ги спроведува ЦНГ, за одреден број органите и институциите не доставиле целосни податоци кои дополнително и континуирано се комплетираат и обработуваат од страна на Управата. За лицата кои не ги платиле износите на казни и трошоци, а за кои во УЈП постојат целосни податоци за идентификација, изготвени се решенија за присилна наплата на парични казни-глоби. Во периодот кој е предмет на обработка на овој извештај, се изготвени 21,580 решенија за присилна наплата на глоби во износ од 292,575,534 денари, трошоци во износ од 6,354,058 денари и такса од 5% на УЈП во износ од 14,948,233 денари или вкупно износ од 313,877,825 денари.

Со оглед на тоа што работата на ЦНГ е сеуште во развој, овозможено е точно идентификување на платените средства само доколку вработените можат според наведените информации во платните инструменти да ги поврзат со евидентираното задолжение и како такви да ги внесат во евиденциите.

Во периодот 01.01-31.12.2017 по институции кои ги изрекле глобите, трошоците и паушалите, наплатата е како што следува:


Надлежни органи за изрекување на глоби, трошоци и паушали	Износ
1. Судови	14,343,773
2. Министерство за внатрешни работи	14,608,689
3. Царинска управа	13,835,046
4. Министерство за транспорт и врски	91,776
5. Министерство за животна средина	370,000
6. Министерство за земјоделие шумарство и водостопанство	1,288,093
7. Министерство за економија/ДПИ	58,443
8. Дирекција за заштита на лични податоци	0
9. Народна банка на РМ	0
10. Министерство за труд и социјална политика	8,728,123
11. Агенција за храна и ветеринарство	36,901
12. Комисија за хартии од вредност	0
13. Комисија за заштита на конкуренција	0
14. Министерство за финансии УЈП/ГД	76,620
Вкупно	53,437,464

ПОСТАПКИ НА НАПЛАТА

Стратешката определба на УЈП за зголемување на доброволното плаќање на даноците се реализира со 89,58% наплата по доброволен пат од страна на даночните обврзници во вкупните плаќања на даноците кои истите ги оствариле во 2017 година за исполнување на законските обврски.

- 89,58% од наплатените даночни приходи се платени од страна на даночните обврзници по поднесени даночни пријави или по изготвени решенија од страна на УЈП по претходно пријавени даноци од страна на даночните обврзници, доброволно без било каква интервенција на УЈП, како и со користење на повеќе платените даноци за наплата на данок кој се должи (пребивање). Над републичкиот просек за доброволна наплата е остварена во ДГДО, каде 96,96% од наплатата на даноците е извршена доброволно.
- Покрај доброволната наплата на даноците, УЈП спроведува и други видови постапки за административна наплата. 1,57% од наплатата на даноците е извршено со користење на отстапеното побарување на еден даночен обврзник за покривање на долг на друг даночен обврзник; 0,62% е наплатено преку цесии, 1,08% е наплатено со репрограмирање на даночен долг, 0,72% од наплатата се однесува на новоутврдени даноци во постапка на инспекциска контрола, 5,50% од даночниот приход произлегува од наплата по издадени опомени за ненавременно плаќање на даноците што претходи на процесот на присилна наплата, додека 2,29% од даноците во 2017 година се остварени директно во процесот на присилна наплата на долгови.

Даноци (во 000,000)	Нето даночни приходи	Доброволно плаќање	Пребивање на долг со преплата	Вкупно доброволно плаќање	Учество ДП/ НДП	Отстапување на побарувања	Цесии	Репрограм	Инспекциска контрола 75%	Опомени (даноци без МПИН)	Присилна наплата на даноци
РД/ДГДО	1	2	3	4=2+3	5	6	7	8	9	10	11
Скопје	25,639	21,656	540	22,197	86.58	89	130	276	189	2,065	693
Битола	3,345	2,588	156	2,744	82.04	29	14	67	37	231	223
Прилеп	2,038	1,358	101	1,459	71.59	4	109	61	32	157	216
Струмица	1,849	1,035	157	1,192	64.46	13	20	20	41	462	101
Тетово	2,661	1,956	150	2,106	79.13	2	68	49	44	171	221
Штип	3,014	2,056	124	2,180	72.34	11	74	13	54	496	186
ДГДО	35,942	33,980	869	34,848	96.96	7	46	321	136	519	63
Вкупно	74,486	64,630	2,096	66,726	89.58	157	460	807	533	4,100	1,704
Учество (%)	100.00	86.77	2.81	89.58		0.21	0.62	1.08	0.72	5.50	2.29



Наплата на даночен долг со пребивање со даночно побарување

Во постапка на поврат на даноци по барање на даночните обврзници во вкупен износ од 2,906,295,572 денари, извршена е наплата на даноци и камати кои се должат во износ од 2,095,963,787 денари, од кои најголем е износот на данокот на добивка од 1,635,663,997 денари (78.04%).

По спроведеното пребивање извршено е враќање на повеќе платен данок како остаток на сметките на даночните обврзници во износ од 810,331,785 денари, во најголем дел, 787,580,787 ден (97.19%) за ДДВ

Извршени постапки на пребивање со даночно побарување	Износ во МКД
Исплата од ДДВ по даночни пријави и пресметана камата	2,696,236,116
Исплата од ДД по годишен даночен биланс	209,586,315
Исплата од повеќе платени даноци	473,141
Вкупна исплата на побаруван данок за поврат	2,906,295,572
Исплата на ДДВ со враќање на сметка/остаток по пребивање	787,580,787
Исплата на ДД со враќање на сметка/остаток од пребивање	22,750,998
Исплата на повеќе платени даноци со враќање на сметка/остаток од пребивање	0
Вкупно враќање на побаруван данок на сметка како остаток по пребивање	810,331,785
Наплата на ДДВ	248,722,096
Наплата на ДД по сите основи	1,635,663,997
Наплата на ПДД	75,902,508
Наплата на камата и трошоци во постапка на присилна наплата	135,675,186
Вкупно извршена наплата на долг со пребивање	2,095,963,787

Наплата на даночен долг со отстапување на даночно побарување

Во постапка на поврат на даноци по барање на даночните обврзници во вкупен износ од 164,315,254 денари, извршена е наплата на даноци и камати кои се должат во износ од 156,521,426 денари, од кои најголем е износот на ДДВ од 119,441,051 денари (76.31%).

По спроведеното пребивање извршено е враќање на повеќе платен данок како остаток на сметките на даночните обврзници во износ од 7,793,828 денари, во најголем дел, 7,480,962 ден (95.99%) за ДДВ.

Извршени постапки на наплата на даночен долг со отстапување на даночно побарување	Износ во МКД
Исплата од ДДВ по даночни пријави и пресметана камата	158,229,964
Исплата од ДД по годишен даночен биланс	4,798,687
Исплата од повеќе платени даноци	1,286,603
Вкупна исплата на побаруван данок за поврат	164,315,254
Исплата на ДДВ со враќање на сметка/остаток по пребивање	7,480,962
Исплата на ДД со враќање на сметка/остаток од пребивање	312,866
Исплата на повеќе платени даноци со враќање на сметка/остаток од пребивање	0
Вкупно враќање на побаруван данок на сметка како остаток по пребивање	7,793,828
Наплата на ДДВ	119,441,051
Наплата на ДД по сите основи	31,703,970
Наплата на ПДД	3,347,583
Наплата на камата и трошоци во постапка на присилна наплата	2,028,822
Вкупно извршена наплата на долг со пребивање	156,521,426

Плаќања со цесии

Во 2017 година прифатени се и спроведени 2,466 цесии за наплата на даночните долгови на даночните обврзници од страна на друг даночен обврзник во износ на долг од 460,436,491 денари, што претставува зголемување за 5.79% во однос на бројот на случаи исто така и зголемување за 51.8% во однос на износот од 303,308,434 денари на спроведените цесии во истиот период од 2016 година.

РД/ДГДО	Број на цесии во 2017		Износ на наплата 2017	Индекс пл/из	Учество на РД/Вк
	План	Извршено	Износ	Број	Износ
Скопје	800	945	129,941,568	90.13	28.22
Битола	240	468	14,157,178	123.75	3.07
Прилеп	220	77	108,950,858	173.64	23.66
Струмица	350	759	19,795,034	50.29	4.30
Тетово	80	60	68,126,027	97.50	14.80
Штип	360		73,552,606	220.00	15.97
ДГДО	30	22	45,913,220	66.67	9.97
Вкупно	2,080	2,331	460,436,491	118.56	100.00

Репрограм на долгови на даночни обврзници

Согласно законските услови за одложено плаќање на даночните долгови пропишани во Законот за даночна постапка, во периодот Јануари-Декември 2017 година се издадени 358 решенија за репрограм на долгови во износ од 2,096,261,748 денари. Од вкупно одобриениот износ за репрограм на долгови во 2017 година, наплатен е износ од 751,807,294 денари (35.86%), укинат е репрограм од 134,305,619 денари (6.41%), прекинат е репрограм од 238,505,397 денари (11.38%) и се очекува наплата во наредниот период од 971,643,438 денари (46.35%).

РД/ДГДО	Број на предмети	Одобрен репрограм	Наплатено	Прекинат репрограм	Укинат репрограм	Останато за наплата
Скопје	124	783,705,231	274,271,220	194,594,701	45,231,085	269,608,225
Битола	90	159,783,335	65,720,322	3,318,522	41,463,744	49,280,747
Прилеп	70	162,835,056	54,041,059	0	23,815,567	84,978,430
Струмица	33	142,439,956	17,599,587	4,366,785	0	120,473,584
Тетово	15	142,651,271	48,932,993	24,972,841	22,849,426	45,896,011
Штип	20	108,737,199	13,026,420	11,252,548	945,797	83,512,434
ДГДО	6	596,109,700	278,215,693	0	0	317,894,007
Вкупно	358	2,096,261,748	751,807,294	238,505,397	134,305,619	971,643,438

	Давачка	Одобрен репрограм	Наплатено	Прекинат репрограм	Укинат репрограм	Останато за наплата
Одобрен репрограм:	ДДВ	1,718,301,500	634,207,066	179,026,256	104,045,769	801,022,409
• ДДВ (81.97%),	ПДД	148,383,232	49,598,479	52,876,983	13,457,154	32,450,616
• ПДД (7.08%),	ДД	228,843,816	67,693,063	6,602,158	16,701,041	137,847,554
• ДД (10.92%), и	Игри на среќа	0	0	0	0	0
• Глоби (0.03%) од вкупно одобрените репрограми	МПИН	0	0	0	0	0
	Концесии	0	0	0	0	0
	Глоби	733,200	308,686	0	101,655	322,859
	Вкупно	2,096,261,748	751,807,294	238,505,397	134,305,619	971,643,438

Репрограм на даночен долг кај јавните претпријатија

Во 2010 година се донесе Законот за плаќање на рати на даночните долгови на јавните претпријатија и трговски друштва основани од РМ, општините или Град Скопје („Службен весник на РМ”, бр.18/09.02.2010) со кој се уредува начинот, постапката и условите за отплата на даночните долгови на оваа категорија даночни должници. Со законските одредби се дава можност за отплата на долгот во месечни рати во текот на десет годишен период, со грејс период од најмногу три години, доколку даночните обврзници редовно ги плаќаат новите даночни обврски.

УЈП утврдила дека 58 даночни должници ги исполнуваат условите за остварување на ова право со вкупен износ на долг од 2,533.8 милиони денари и камата за отпис во износ од 2,043.9 милиони денари со состојба на 31.12.2009 година. До 31.12.2016 година даночните должници платиле износ на долг од 526.7 милиони денари (20.79%), укинат-прекинат репрограм е со износ од 1.625,9 милиони денари (64.17%) од кои долг во износ од 1,387.13 милиони денари (54.74%) е претворен во траен влог на државата во капиталот на должниците, со што за периодот на отплата од 2017-2023 останал долг од 381,2 милиони денари (15.05%) за отплата на рати.

Во периодот од 01.01–31.12.2017 година наплатен е износ од 55,534,754 денари (14.57%) со што остануваат за наплата 308,975,129 денари (81.05%). До 2023 година останува да се наплати долг од 308,975,129 денари, односно ДДВ во износ од 189,541,558 денари, ПДД во износ од 63,282,836 денари, и ДД во износ од 56,150,735 денари.

РД/ДГДО	Број на предмети	Главен долг по решение	Наплатен до 31.12.2016	Укинат-прекинат	Прекинат-Траен влог	За наплата 2017 - 2023	Наплатен 01-12.2017	Останато за наплата
Скопје	9	186,285,641	69,436,699	91,778,494	0	25,070,448	1,738,287	6,604,387
Битола	6	26,196,465	5,014,348	13,418,841	0	7,763,276	1,228,116	6,535,160
Прилеп	9	161,706,752	27,314,472	65,147,546	1,676,123	67,568,611	6,864,912	60,703,699
Струмица	9	52,760,375	9,711,755	486,868	0	42,561,752	2,284,534	40,277,218
Тетово	10	149,392,533	4,547,522	2,841,830	0	142,003,181	334,472	141,668,709
Штип	10	78,654,754	7,715,548	66,139,836	0	4,799,370	398,844	4,400,526
ДГДО	5	1,878,818,727	401,899,323	0	1,385,448,385	91,471,019	42,685,589	48,785,430
Вкупно	58	2,533,815,247	525,639,667	239,813,415	1,387,124,508	381,237,657	55,534,754	308,975,129

Наплата на новооткриени даноци во постапка на инспекциска контрола

Во 2017 година наплатени се новооткриени даноци во постапка на инспекциска контрола во износ од 710,519,634 денари и истите се за 17,03 процентни поени пониски во однос на наплатените во 2016 година од 856,407,863 денари. Од наплатените даноци по наведениот основ износот од 75% е приход на Буџетот на РМ, а износот од 25 % е приход на УЈП.

Видови на даноци	НАПЛАТЕНИ ДАНОЦИ НА ТРЕЗОРСКИТЕ УПЛАТНИ СМЕТКИ		
	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016	2017/2016
ДДВ	242,026,274	465,245,888	52.02
ПДД	235,569,429	187,524,402	125.62
ДД	232,923,931	203,637,573	114.38
Вкупно	710,519,634	856,407,863	82.97
Игри на среќа	17,273,090	7,527,879	229.45
Др. приходи	0	53,100	0.00
Вкупно	727,792,724	863,988,842	84.24

Постапки на наплата (присилна наплата)

Во 2017 година во постапка на присилна наплата на долгови по основ на даноци, социјални придонеси од плата, РДТ и други јавни давачки, наплатен е долг во вкупен износ од 1,929,227,177 денари, што во споредба со наплатениот износ од 2,275,175,511 денари во 2016 година, покажува намалување во апсолутен износ од 345,948,334 денари или за 15,21%. Од вкупниот износ, најголем дел, во износ од 1,628,422,833 денари или 84,41% се наплатени во постапка на наплата од парични средства од сметките на должникот.

88,31% од вкупната присилна наплата се однесува на наплатени даноци, (70,52% на наплата на ДДВ, 3,63 на наплата на ПДД, 14,16% на наплата на ДД), 7,85% на наплатени социјални придонеси и ПДД од плати, 2,14% на други јавни давачки (надоместоци за игри на среќа, концесии, судски такси), 1,21% на радиодифузната такса и 0,49% на наплата на глоби.

РД/ДГДО	ДДВ	ПДД	ДД	Други	Глоби	Придонеси и ПДД	РДТ	Вкупно
Скопје	551,788,535	5,141,183	136,123,586	9,435,782	1,913,895	55,962,760	8,362,001	768,727,742
Битола	174,753,719	12,993,025	35,436,915	12,685,724	3,327,718	27,657,754	3,964,530	270,819,385
Прилеп	181,495,649	22,586,508	11,538,599	11,097,538	1,289,161	9,249,719	2,089,389	239,346,563
Струмица	95,908,097	0	5,245,853	0	0	16,247,303	1,956,666	119,357,919
Тетово	178,987,799	2,804,377	39,382,360	2,352,969	5,932	14,996,360	3,587,954	242,117,751
Штип	129,246,837	14,890,462	42,038,086	5,750,594	2,938,105	27,342,484	3,298,676	225,505,244
ДГДО	48,405,048	11,602,935	3,318,431	0	0	0	26,160	63,352,574
Вкупно	1,360,585,683	70,018,490	273,083,830	41,322,607	9,474,811	151,456,380	23,285,376	1,929,227,177
Учество (%)	70.52	3.63	14.16	2.14	0.49	7.85	1.21	100.00

Според видот на јавната давачка наплатено е:

- ДДВ е наплатен во износ од 1,360,585,683 денари,
- ПДД (без ПДД од бруто плати) во износ од 70,018,490 денари,
- Данок на добивка во износ од 273,083,830 денари,
- Други јавни давачки во износ од 41,322,607 денари,
- Глоби во износ од 9,474,811 денари,
- ПДД и придонеси од плата во износ од 151,456,380 денари, и
- РДТ во износ од 23,285,376 денари.

Структура на наплатата по Регионални дирекции:

- РД Скопје наплатен износ од 768,727,742 денари или 39.85%,
- РД Битола наплатен износ од 270,819,385 денари или 14.04%,
- РД Прилеп наплатен износ од 239,346,563 денари или 12.41%,
- РД Струмица наплатен износ од 119,357,919 денари или 6.19%,
- РД Тетово наплатен износ од 242,117,751 денари или 12.55%,
- РД Штип наплатен износ од 225,505,244 денари или 11.69%, и
- ДГДО има наплатен износ од 63,352,574 денари или 3.28%.


Наплатата на јавните давачки по присилен пат е извршена во различни постапки:

- Во 44,208 постапки на блокада на паричните средства на трансакциските сметки на должниците се наплатени 1,628,422,833 денари, или 84,41% од вкупно наплатениот долг на сите јавни давачки.
- Во 396 постапки на впаричување на заплени подвижни средства наплатени се 27,779,656 денари (1,44%).
- Во 9 постапки долгот е наплатен со заплена на готови пари во износ од 737,542 денари (0,04%).
- Во 1,884 постапки долгот во износ од 250,509,668 денари (12,98%) е наплатен од побарувања од должников должник.
- Во 5 постапки долгот е наплатен од впаричување на недвижности во износ од 19,090,563 денари (0,99%).
- Во 183 постапки се наплатени 2,686,915 денари (0,14%) од 1/3 од платата на должниците.

РД/ДГДО	Наплата од парични средства на сметки		Од движни предмети		Наплата од готови пари		Од побарувања должников должник		Наплата од недвижности		Наплата од 1/3 од плати	
	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ
Скопје	10,925	564,127,882	0	0	0	0	1,604	204,599,860	0	0	0	0
Битола	8,847	228,171,612	41	24,480,412	6	346,331	27	3,259,567	4	13,505,256	17	1,056,207
Прилеп	4,523	211,573,357	0	20,120	0	0	248	21,499,525	1	5,585,307	3	668,254
Струмица	3,118	119,357,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тетово	5,869	241,051,017	0	0	3	391,211	0	0	0	0	112	675,523
Штип	10,900	221,939,189	355	3,279,124	0	0	0	0	0	0	51	286,931
ДГДО	26	42,201,858	0	0	0	0	5	21,150,716	0	0	0	0
Вкупно	44,208	1,628,422,833	396	27,779,656	9	737,542	1,884	250,509,668	5	19,090,563	183	2,686,915

Со примената на системот на исплата на „цела плата“, во присилната наплата се исплатуваат сите делови од бруто платата, и тоа: социјалните придонеси, персоналниот данок и нето платата на вработените на нивните трансакциски сметки, на ист начин како и при доброволната исплата на платите.

Износот на наплатени јавни давачки (социјални придонеси и ПДД) од 151,389,849 денари е пресметан на бруто основица од 487,357,657 денари и нето износи на плати од 337,842,820 денари. Со присилната наплата на бруто платите наплатена е и такса во износ од 7,569,734 денари.




РД/ДГДО	Бруто плати	Нето плати	ПДД и Придонеси	ПШИО	ПЗО	ПОН	ПДД
Скопје	175,418,735	121,234,755	55,962,760	33,334,309	14,440,053	2,001,924	6,186,474
Битола	88,530,987	60,997,199	27,657,754	16,877,798	7,313,420	1,036,710	2,429,826
Прилеп	30,965,067	21,694,285	9,249,719	5,778,539	2,503,544	308,477	659,159
Струмица	52,057,458	36,084,220	16,247,303	9,894,471	4,286,284	587,382	1,479,166
Тетово	48,845,503	34,110,921	14,929,829	9,146,182	3,963,388	518,467	1,301,792
Штип	91,539,907	63,721,440	27,342,484	16,950,744	7,344,516	923,920	2,123,304
ДГДО	0	0	0	0	0	0	0
Вкупно	487,357,657	337,842,820	151,389,849	91,982,043	39,851,205	5,376,880	14,179,721



НАПЛАТА НА ПОЕДИНЕЧНИ ДАНОЦИ, СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ

Даночната политика на Република Македонија е ориентирана кон поголема даночна оптовареност на потрошувачката и на намалување на даночниот товар на доходот кој го остваруваат стопанските субјекти и граѓаните. Во таа смисла е и проектираното намалување на стапките на социјалните придонеси од плата (кое стагнира во последните години на исто ниво), што резултира со намалување на трошоците за работната сила, која во исто време треба да обезбеди и доволно средства за реализација на социјалните програми. Висината на поединечно остварените приходи од даноци и придонеси и нивното учество во вкупниот приход кој го оствари УЈП во 2017 година од 136,565,236,470 денари, изнесува:


- 35,05% од данокот на додадена вредност (ДДВ)
- 26,08% од Придонесите за пензиско и инвалидско осигурување (ППИО)
- 17,72% од Придонесите за здравствено осигурување (ПЗО)
- 11,18 од Персоналниот данок на доход (ПДД)
- 8,31% од Данокот на добивка (ДД)
- 1,65% од Придонесот за осигурување во случај на невработеност (ПОН)



ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Во 2017 година, остварен е вкупен ДДВ приход од 47,870,090,882 денари. Овој износ е:

- ⬇️ 2,41% понизок во однос на планираниот од 49,053,000,000 денари,
- ⬆️ 4,18% повисок во однос на остварениот во истиот период 2016 година во износ од 45,948,574,918 денари,
- ⬆️ 14,81% повисок во однос на остварениот во истиот период 2015 година во износ од 41,693,526,830 денари, и
- ⬆️ 9,15% повисок во однос на остварениот приход во 2014 година во износ од 43,858,975,545 денари.



Наплатениот ДДВ приход во 2017 година од 47,870,090,882 денари во однос на планираниот приход од 49,053,000,000 денари, претставува помало остварување во апсолутен износ од 1,182,909,118 денари (2,41 процентни поени). Наплатениот ДДВ приход е повисок од приходот во истиот период од 2016 година во апсолутен износ за 1,921,515,964 денари (за 4,18 процентни поени), повисок од 2015 година во апсолутен износ за 6,176,564,052 денари (14,81 процентни поени) и повисок од наплатениот ДДВ во истиот период од 2014 година за 4,011,115,337 денари (за 9,15 процентни поени).

ДДВ е најлаштен во бруто износ од 68,531,788,460 денари од кои на даночните обврзници им е извршен повраќ во износ од 20,661,697,578 денари што резултира со остварен ДДВ приход од 47,870,090,882 ден. Повисокиот ДДВ бруто приход во 2017 година во однос на 2016 година е остварен со повисока бруто најлаша за 3,337,010,447 денари (5,12 процентни поени) и особено поголем ДДВ повраќ од 1,415,494,483 денари (7,35%). Споредено со податоциите од 2015 година, во периодот Јануари-Декември 2017 година е остварена повисока бруто најлаша на ДДВ за 7,494,272,703 денари (12,28 процентни поени), и истовремено повисок повраќ за 1,317,708,651 денари (6,81 процентни поени) и во однос на 2014 година во 2017 година е остварена повисока бруто најлаша за 9,149,517,270 денари (15,41 процентни поени) и повисок повраќ за 5,138,401,933 денари (33,10 процентни поени).

	План		Наплата 01.01-31.12			Индекси			
	01-12/2017	2017	2016	2015	2014	2017/ план	2017/ 2016	2017/ 2015	2017/ 2014
ДДВ приход	49,053,000,000	47,870,090,882	45,948,574,918	41,693,526,830	43,858,975,545	97.59	104.18	114.81	109.15
Поврат на ДДВ		-20,661,697,578	-19,246,203,095	-19,343,988,927	-15,523,295,645		107.35	106.81	133.10
Бруто ДДВ увоз, во земјата, донации, камата)		68,531,788,460	65,194,778,013	61,037,515,757	59,382,271,190		105.12	112.28	115.41

Структурата на наплатата

Период	ДДВ на увоз	ДДВ промет во земјата	ДДВ донации	Задржан ДДВ од присилна наплата	Камата	Поврат на ДДВ	Вкупно
2017	46,060,124,795	22,200,849,297	15,373,495	169,710,798	85,730,075	-20,661,697,578	47,870,090,882
2016	42,099,477,271	22,791,542,123	11,487,247	159,531,947	132,739,425	-19,246,203,095	45,948,574,918
2015	39,540,961,511	21,301,593,713	156,599,087	12,509,420	25,852,026	-19,343,988,927	41,693,526,830
2014	38,516,636,945	20,372,531,871	329,481,783		163,620,591	-15,523,295,645	43,858,975,545
Инд: 2017/16	109.41	97.41	133.83	106.38	64.59	107.35	104.18
Инд: 2017/15	116.49	104.22	9.82	1,356.66	331.62	106.81	114.81
Инд: 2017/14	119.59	108.97	4.67		52.40	133.10	109.15

Структурата на наплатата на ДДВ во 2017 година во однос на 2016 година го покажува следното:

- Зголемување на ДДВ од увоз во 2017 во однос на 2016 за 3,960,647,524 денари (9,41%).
- Намалување на ДДВ од прометот во земјата во 2017 во однос на 2016 за 590,692,826 денари (2,59%).
- Данокот на донации покажува зголемување во 2017 во однос на 2016 за 3,886,248 денари (33,83%).
- Задржаниот ДДВ од промет со добра во постапка на присилна наплата покажува зголемување во 2017 во однос на 2016 за 10,178,851 денари (6,38%).
- Зголемување на повратот на ДДВ во 2017 во однос на 2016 за 1,415,494,483 денари (7,35%).

Поврат на ДДВ -пријави со побарување, со барање на поврат со исплата и вратен ДДВ на даночните обврзници (трезор)

Во поднесените ДДВ пријави за даночните периоди за кои се плаќаат/враќаат даноците во 2017 година, искажани се износи за побарување на ДДВ вкупно 29,118,648,710 денари од кои побарувања за исплата во износ од 21,138,798,994 денари. Помеѓу бараните и реализираните враќања не е можно да се воспостави целосна еднаквост бидејќи барањата за поврат може, а во голем број на случаи тоа се случува, да се реализираат и преку пребивање со претходни долгови на ДДВ и камата за што се намалува повратот, да се зголемат, намалат, или поништат заради наод на инспекциска контрола, или самиот даночен обврзник да го измени побарувањето со исправка на даночна пријава.

ДДВ пријава	Пријави со побарување		Со барање на поврат за исплата		Вратен ДДВ на даночни обврзници	
	Обврзници	Износ	Обврзници	За даночен период	Обврзници	Износ
За даночен период						
11/2016	2,295	-1,729,878,267	956	-1,294,009,088	01/2017	-1,143,225,220
12/2016	12,409	-3,527,273,007	3,559	-2,328,329,549	02/2017	-1,468,570,474
01/2017	2,316	-1,417,960,310	909	-1,038,213,799	03/2017	-1,510,335,363
02/2017	2,474	-1,775,890,412	945	-1,316,463,151	04/2017	-1,537,863,992
03/2017	13,347	-3,150,180,260	3,626	-2,113,912,589	05/2017	-1,257,953,365
04/2017	2,472	-1,770,610,526	970	-1,304,695,571	06/2017	-2,644,871,296
05/2017	2,400	-2,077,333,840	1,007	-1,618,738,515	07/2017	-1,496,450,928
06/2017	13,183	-2,812,303,442	3,813	-1,897,245,749	08/2017	-2,091,394,393
07/2017	2,304	-1,991,921,122	992	-1,556,876,185	09/2017	-1,595,026,957
08/2017	2,237	-1,881,408,794	974	-1,409,827,093	10/2017	-2,133,166,116
09/2017	12,503	-2,922,877,490	3,745	-2,082,725,243	11/2017	-2,471,525,986
10/2017	2,420	-2,043,781,020	1,004	-1,573,362,113	12/2017	-1,311,313,488
11/2017	2,392	-2,017,230,220	994	-1,604,400,349		
Вкупно	85,473	-29,118,648,710	27,247	-21,138,798,994		-20,661,697,578

54.79% од вкупниот ДДВ приход е остварен од големите даночни обврзници кои се администрираат во ДГДО, 31.49% од даночните обврзници во РД Скопје и 13.72% од даночните обврзници во сите останати регионални дирекции.

Во 000,000	Скопје	Битола	Прилеп	Струмица	Тетово	Штип	ДГДО
ДДВ	15,075	1,848	941	797	1,562	1,418	26,230
Учество (%)	31.49	3.86	1.97	1.66	3.26	2.96	54.79



Од обработените ДДВ пријави за даночните периоди Јануари-Декември 2017 и 2016 година и искажаните промети, увоз и извоз, видливи се случувањата во стопанството кои се одразуваат на тековниот даночен приход, но и на идните тенденции.

Поле од даночна пријава за ДДВ - ЗБИРНА ДДВ ПРИЈАВА		Даночен период 01-12/2017	Даночен период 01-12/2016	ИНДЕКС 2017/2016
Поле 1	Оданочив промет по општа даночна стапка 18%	572,815,137,020	543,716,480,445	105.35
Поле 2	ДДВ по општа даночна стапка 18%	103,106,729,648	97,868,980,604	105.35
Поле 3	Оданочив промет по повластена даночна стапка 5%	238,293,033,391	228,520,951,184	104.28
Поле 4	ДДВ по повластена даночна стапка 5%	11,914,654,349	11,426,049,189	104.28
Поле 5	Промет ослободен од данок со право на одбивка на претходен данок (извоз)	339,270,750,512	298,616,111,097	113.61
Поле 6	Промет ослободен од данок без право на одбивка на претходен данок	46,374,955,160	46,026,428,892	100.76
Поле 7	Промет кон даночни обврзници кои немаат седиште во земјата кој не е предмет на оданочување во земјата	23,117,045,870	19,601,709,108	117.93
Поле 8	Промет во земјата за кој данокот го пресметува примателот на прометот чл.32-а)	38,648,887,885	37,494,841,906	103.08
Поле 9	Примен промет извршен од страна на даночни обврзници кои немаат седиште во земјата 18% (чл.32 т.4)	9,913,054,825	9,241,987,911	107.26
Поле 10	ДДВ по општа даночна стапка 18%	1,784,349,965	1,663,557,797	107.26

Поле 11	Примен промет извршен од страна на даночни обврзници кои немаат седиште во земјата 5% (чл.32 т.4)	543,426,978	476,333,032	114.09
Поле 12	ДДВ по повластена даночна стапка 5%	27,171,467	23,816,647	114.09
Поле 13	Примен промет во земјата за кој данокот го пресметува примателот на прометот 18% (чл.32-а)	38,134,204,879	35,345,501,371	107.89
Поле 14	ДДВ по општа даночна стапка 18%	6,864,156,276	6,362,190,079	107.89
Поле 15	Примен промет во земјата за кој данокот го пресметува примателот 5% (чл.32-а)	34,488,012	28,555,651	120.77
Поле 16	ДДВ по повластена даночна стапка 5%	1,724,395	1,427,781	120.77
Поле 17	ВКУПНО ДДВ (02+04+10+12+14+16)	123,698,784,120	117,345,799,187	105.41
Поле 18	Влезен промет	481,974,031,781	453,613,399,155	106.25
Поле 19	ДДВ	71,016,777,772	66,116,744,868	107.41
Поле 20	Влезен промет за кој ДДВ го пресметува примателот на прометот 18%	9,632,267,096	8,994,083,640	107.10
Поле 21	ДДВ 18%	1,671,425,303	1,562,950,932	106.94
Поле 22	Влезен промет за кој ДДВ го пресметува примателот на прометот 5%	33,982,192,348	31,468,889,476	107.99
Поле 23	ДДВ 5%	6,117,380,826	5,673,339,813	107.83
Поле 24	УВОЗ	292,214,457,289	269,335,137,066	108.49
Поле 25	ДДВ од увоз	44,771,972,764	40,595,149,555	110.29
Поле 26	ПРЕДХОДНИ ДАНОЦИ ЗА ОДБИВАЊЕ (19+21+23+25)	123,577,556,923	113,947,581,640	108.45
Поле 27	ОСТАНАТИ ДАНОЦИ И ИЗНОСИ ЗА ОДБИВАЊЕ	-115,756,834	-63,987,087	180.91
Поле 28	ДАНОЧЕН ДОЛГ/ПОБАРУВАЊЕ	6,140,360	3,334,090,094	0.18

- Вкупниот излезен промет (оданочив и ослободен) во износ од 1,196,753,876,083 денари бележи пораст од 7.15% во однос на истиот даночен период од 2016 год кога изнесувал 1,116,879,971,618 денари, но важна е неговата структура: прометот со добра и услуги кои се одданочуваат со општата даночна стапка од 18% се зголемува за 5.35%, а прометот кој се одданочува со бенефицираната даночна стапка од 5% расте за 4.28%, пораст има и извозот од 13.61%, а прометот кој е ослободен од ДДВ без право на одбивка се зголемува за 0.76%.
- Во даночната пријава (поле 8) промет во земјата за кој данокот го пресметува примателот на прометот (чл.32-а) во износ од 38,648,887,885 денари, покажува пораст од 3,08% во однос на 2016 година и ова резултира со намалување на данокот од вкупно извршениот промет и негово одложено конечно пресметување; промет кон ДО кои немаат седиште во земјата (поле 7) кој не е предмет на оданочување во земјата во износ од 23,117,045,870 денари кој до настанатите промени можеше да се искажува на полето 5 има пораст во однос на 2016 година од 17.93%.
- Во збирната ДДВ пријава е искажан примен промет во земјата и примен промет извршен од страна на даночни обврзници кои немаат седиште во земјата, за кои данокот го пресметува и плаќа примателот на прометот, во износ од 48,625,174,694 денари на кој примателите пресметале должен ДДВ во износ 8,677,402,103 денари. Наведените промети се повисоки од истите во 2016 за 7.83% и соодветниот данок за 7,78%.
- Примателите на прометите во исто време искажале влезен промет за кој ДДВ го пресметува примателот на прометот во износ од 43,614,459,444 денари и одбитен ДДВ од 7,788,806,129 денари кои се повисоки од истите во 2016 година за 7,64% односно за 7,79%.
- Влезниот промет во износ од 481,974,031,781 денари (набавки со цел на остварување на стопанската активност) бележи пораст од 6,25% во споредба со истиот период од 2016 година кога изнесуваше 453,613,399,155 денари, а ДДВ пресметан на набавките има пораст од 7,41%.
- Увозот покажува пораст од 8,49%, додека ДДВ на увозот има пораст од 10,29% во однос на истиот период од 2016 година.
- Разликата меѓу вкупниот ДДВ остварен од прометот во земјата и промет кој данокот го пресметува примателот на прометот со вкупниот одбитен ДДВ и останатите износи за одбивање, резултира со позитивен даночен ефект од 6,140,360 денари данок за доплата.

ДДВ по дејност

Согласно податоците од обработените ДДВ пријави, искажаните одданочиви промети, промет во земјата за кој данокот го пресметува примателот на прометот, износите на увоз и извоз, се манифестираат следните состојби:

- 36,628 даночни обврзници имаат искажано вкупен оданочив промет во износ од 811,108,170,411 денари од кои 6,430 даночни обврзници припаѓаат на првите десет рангирани дејности со искажан промет од 327,672,997,422 денари, што претставува 40,40% од вкупно искажаниот промет и 17,55% од вкупниот број на даночни обврзници. Најголем поединечен промет е извршен од страна на дејноста „Трговија на мало во неспецијализирани продавници претежно со храна, пијалаци и тутун“ и „Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници“.

Дејност согласно класификацијата на дејности		Број на даночни обврзници	Промет
47.11	Трговија на мало во неспецијализирани продавници претежно со храна пијалаци и тутун	2,860	66,711,531,115
47.30	Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници	162	44,884,767,726
46.71	Трговија на големо со цврсти течни и гасовити горива и слични производи	72	43,736,972,991
35.13	Дистрибуција на електрична енергија	4	35,591,749,357
46.90	Неспецијализирана трговија на големо	1,091	34,015,285,716
46.39	Неспецијализирана трговија на големо со храна пијалаци и тутун	225	22,894,317,346
46.46	Трговија на големо со фармацевтски производи	129	21,769,496,889
41.20	Изградба на станбени и нестанбени згради	734	21,404,847,874
35.11	Производство на електрична енергија	92	18,680,550,159
47.19	Друга трговија на мало во неспецијализирани продавници	1,061	17,983,478,249
Вкупен промет (поле 1+3)		6,430	327,672,997,422
Вкупен промет		36,628	811,108,170,411

- 4,732 даночни обврзници имаат искажано промет во земјата за кој данокот го пресметува примателот на прометот (чл.32-а) во износ од 38,648,887,885 денари на кои не е пресметан должен ДДВ, од кои 1,628 обврзници припаѓаат на првите десет рангирани дејности со искажан промет од 25,393,355,537 денари. Најголем поединечен промет е извршен од страна на дејноста „Изградба на станбени и нестанбени згради“.

Дејност - согласно класификацијата на дејности		Број на даночни обврзници	Промет по чл 32-а
41.20	Изградба на станбени и нестанбени згради	440	10,383,718,730
42.11	Изградба на патишта и автопати	41	2,772,607,082
43.99	Останати специјализирани градежни работи неспомнати на друго место	205	2,312,630,441
43.39	Останати завршни градежни работи	228	1,980,625,127
42.99	Изградба на други објекти од нискоградба неспомнати на друго место	113	1,681,904,792
43.21	Електроинсталатерски работи	198	1,650,425,800
43.29	Други градежно-инсталатерски работи	112	1,441,832,236
43.22	Поставување на инст. за водовод канализација и плин и инст. за греење и клима-уреди	191	1,275,248,796
25.11	Производство на метални конструкции и делови на конструкции	80	954,121,394
38.31	Демонтирање на крш	20	940,241,139
Вкупен промет по член 32-а на 10 прворангирани дејности (поле 8)		1,628	25,393,355,537
Вкупен промет по чл.32-а ДДВ обврзници		4,732	38,648,887,885

- 9,241 даночни обврзници во ДДВ пријавите имаат искажан извоз во износ од 339,270,750,512 денари, од кои 2,368 даночни обврзници (25,62%), припаѓаат на првите десет рангирани дејности со искажан извоз од 149,356,225,577 денари што претставува 59,17% од вкупно искажаниот извоз. Најголемиот извозник спаѓа во дејноста „Производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила“.

Дејност - согласно класификацијата на дејности		Број на даночни обврзници	Извоз
29.32	Производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила	14	97,164,685,697
49.41	Товарен патен транспорт	1,666	27,946,602,721
29.31	Производство на електрична и електронска опрема за моторни возила	4	16,583,872,989
14.13	Производство на друга горна облека	310	11,856,199,034
07.29	Вадење на други руди на обоени метали	7	10,435,024,031
29.10	Производство на моторни возила	6	8,364,979,446
24.10	Производство на сурово железо челик и феролегури	4	7,957,283,107
24.20	Производство на цевки шупливи (издлабени) профили и слични производи од челик	4	7,760,806,949
52.29	Останати придружни дејности во превозот	182	7,500,516,614
46.31	Трговија на големо со овошје и зеленчук	171	5,184,539,886
Вкупен извоз на 10 прворангирани дејности		2,368	200,754,510,474
Вкупен извоз		9,241	339,270,750,512


- 8,502 даночни обврзници во ДДВ пријавите имаат искажан увоз во износ од 292,214,457,289 денари. 1,089 даночни обврзници (12,81%) припаѓаат на првите десет рангирани дејности со искажан увоз од 112,925,703,522 денари што претставува 38,64% од вкупно искажаниот увоз. Најголемите увозници спаѓаат во дејностите „Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи“, и „Неспецијализирана трговија на големо“.

Дејност - согласно класификацијата на дејности		Број на даночни обврзници	Увоз
46.71	Трговија на големо со цврсти течни и гасовити горива и слични производи	39	32,946,637,700
46.90	Неспецијализирана трговија на големо	667	20,085,119,283
29.31	Производство на електрична и електронска опрема за моторни возила	5	11,090,040,238
46.46	Трговија на големо со фармацевтски производи	117	9,434,346,647
46.35	Трговија на големо со производи од тутун	9	7,937,994,737
45.11	Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија	93	7,189,924,177
24.20	Производство на цевки шупливи (издлабени) профили и слични производи од челик	4	7,128,521,801
35.14	Трговија на електрична енергија	19	5,821,501,110
47.30	Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници	35	5,765,258,797
46.75	Трговија на големо со хемиски производи	101	5,526,359,032
Вкупен увоз на 10 прворангирани дејности		1,089	112,925,703,522
Вкупен увоз		8,502	292,214,457,289

ДАНОК НА ДОБИВКА

Во 2017 година остварен е вкупен приход од данокот на добивка од 11,353,142,997 денари. Овој износ е:

- ⬇️ **3,86%** понизок во однос на планираниот од 11,809,000,000 денари,
- ⬆️ **5,43%** повисок во однос на остварениот во истиот период од 2016 година во износ од 10,786,675,519 денари,
- ⬇️ **5,58%** понизок во однос на остварениот во истиот период од 2015 година во износ од 12,024,306,982 денари, и
- ⬆️ **124,37%** повисок во однос на остварениот во истиот период од 2014 година во износ од 5,060,096,114 денари.



	План 2017	Наплата				Индекс Нап/Пл 17	Индекс 2017/16
		2017	2016	2015	2014		
ДД приход	11,809,000,000	11,353,142,997	10,768,675,519	12,024,306,982	5,060,096,114	96.14	105.43

52,62% од вкупниот ДД приход е остварен од големите даночни обврзници кои се администрираат во ДГДО, 28,79% од даночните обврзници во РД Скопје и 18,59% од даночните обврзници во сите останати регионални дирекции.

Во 000,000	Скопје	Битола	Прилеп	Струмица	Тетово	Штип	ДГДО
ДД	3,372	472	284	416	361	500	5,948
Учество (%)	28.79	4.24	2.68	4.00	3.15	4.52	52.62

Во периодот 01.01-31.12.2017 година наплатениот приход од данокот на добивка од 11,353,142,997 денари споредено со наплатениот во истиот период од 2016 година од 10,786,675,519 денари, е повисок во апсолутен износ за 584,467,478 денари, или за 5,43 процентни поени, додека споредено со наплатениот во истиот период од 2015 година од 12,024,306,982 денари е понизок во апсолутен износ за -671,163,985 денари или за 5,58 процентни поени и споредено со 2014 кога се наплатени 5,060,096,114 денари е повисок за 6,293,046,883 денари или за 124,37 процентни поени.



Вид на приход	2017	Структура (%)	2016	2015	2017/2016	2017/2015
Месечни аконтации	7,091,391,742	62.46	6,261,642,440	5,122,148,911	113.25	138.45
Даночни биланси	2,730,424,589	24.05	3,140,508,722	5,323,710,062	86.94	51.29
Дивиденда/распределби	451,968,854	3.98	408,278,558	692,216,387	110.70	65.29
Подзбир = 1+2+3	10,273,785,185	90.49	9,810,429,720	11,138,075,360	104.72	92.24
Камата	49,449,824	0.44	62,177,234	54,461,994	79.53	90.80
Задржан данок на стр. ПЛ	969,474,784	8.54	839,122,764	783,977,435	115.53	123.66
Данок на вкупен приход	60,433,204	0.53	56,945,801	47,792,193	106.12	126.45
Вкупно	11,353,142,997	100.00	10,768,675,519	12,024,306,982	105.43	94.42


Структурата на данокот на добивка во 2017 година споредено со истиот период од 2016 покажува:

- ⬆️ Месечните аконтации на ДД при нивно учество од 62,46% во вкупно наплатениот износ на данок на добивка во 2017 се наплатени повеќе во однос на 2016 за 829,749,302 денари (13,25%).
- ⬆️ Данокот на добивка на исплатени дивиденди и на други распределби од добивката кој учествува со 3,98% во наплатениот данок во 2017 година е повисок за 43,690,296 денари (за 10,70%) во однос на 2016 година.
- ⬆️ Годишниот данок на вкупен приход во 2017 учествува со 0,53% и е повисок за 3,487,403 денари (6,12%) од данокот наплатен во 2016 и е повисок за 12,641,011 денари.
- ⬆️ Задржаниот данок на исплатените приходи на странски правни лица учествува со 8,54% во 2017 година и е повисок за 130,352,020 денари (15,53%) од наплатениот во 2016.

Истовремено се забележува намалување:

- Доплатите на Даночните биланси кои учествуваат со 24,05% во вкупно наплатениот износ на данок на добивка во 2017 се пониски за 410,084,133 денари (за 13,06%) во однос на 2016 година.
- Каматата е пониска за 12,727,410 денари или за 20,47% при нејзино учество од 0,44%.

Ваквата состојба пред се се должи на измените во законската регулатива со кои се прошири даночната основа за износот на остварената добивка во деловната година, наместо системот на одданочувањето на распределената добивка, кој постоеше во периодот од 2009 до 2013 година. За добивките остварени во периодот 2009-2013 година за кои распределбите се вршат во 2015 година и во следните години, останува обврската за одданочување според стариот режим на одданочување.



Данок на добивка во Даночниот биланс (ДБ)

Плаќањата на данокот на добивка во 2017 година, се извршуваат врз основа на поднесените даночни пријави и месечните пресметки базирани на утврдените основици. Согласно измените во законската регулатива, кои стапија во примена од 01.01.2015 година, утврдувањето на данокот на добивка се врши на образецот ДБ – Даночен биланс за одданочување на добивката. Месечните аконтации за месец 12/2016 со доспеаност на 15.01.2017 година и за 01.2017 година – со доспеаност на 15.02.2017 година, се пресметани на основицата утврдена во даночните биланси составени во 2016 за деловната 2015-та година.

Во 2016 и 2017 година за работењето во 2016 година, 24,435 даночни обврзници поднеле 24,445 даночни пријави за одданочување на добивката, односно, во некои случаи се поднесени повеќе од една пријава од кои податоци е изготвен овој извештај.

	450 Трговски друштва	510 Буџетски корисници	520 Локална самоупра	540 Непрофитни организации	570 Банки, штедилници и др. фин. орг.	600 Осигурителни друштва	510, 520 Буџетски корисници и локална самоуправа, фондови	Вкупно
Финансиски резултат од Биланс на Успех - Добивка	74,817,289,817	413,765,317		276,623,843	7,191,479,081	917,205,234	33,945,649	83,651,238,595
Финансиски резултат од Биланс на Успех - Загуба	-18,657,223,219	-15,570,809		-73,799,152	-81,852,436	-38,375,543	-14,205,795	-18,759,096,986
Непризнаени расходи	23,495,379,439	191,187,854	488,793	380,506,033	574,996,870	302,156,314	4,809,027	24,949,554,471
Даночна основа	79,654,864,447	589,382,362	488,793	583,181,264	7,684,623,515	1,180,986,005	24,548,881	89,716,943,595
Намалување на даночна основа	17,909,811,832	7,044,559		39,629,370	364,446,977	28,842,788	2,270,486	18,341,122,456
Даночна основа по намалување	76,884,088,834	590,548,647	488,793	596,072,668	7,364,633,010	1,167,284,430	36,484,190	86,640,531,777
Пресметан данок на добивка	7,688,409,590	59,054,888	48,879	59,607,306	736,463,303	116,728,441	3,648,420	8,664,053,948
Намалувања на пресметаниот данок на добивка	52,331,166	465,713		3,293,913	2,177,740			58,268,532
Пресметан данок по намалување	7,637,779,096	58,596,751	48,879	59,428,164	734,285,563	116,728,441	3,648,420	8,610,608,435*
% Учество во вкупна ДД обврска	88.70	0.68	0.00	0.69	8.53	1.36	0.04	100,00

* Износиите од пријави за одданочување на добивката на проекти, претставничества и осигурањето не се содржани во табелата како индивидуални износи по полица, но се содржани во вкупниот износ.

Ред. бр.	ОПИС	Број на пријави	ДО кои плаќаат ДД		ЗД, ТИРЗ и Стоп. единици на КПД		Сите ДО
			износ	износ	износ	износ	
I.	Финансиски резултат од БУ - ДОБИВКА	15,682	83,651,238,595	9,663,225,552	93,266,907,544		
I.	Финансиски резултат од БУ - ЗАГУБА	2,963	-18,883,118,421	-597,850,187	-19,356,947,173		
II.	НЕПРИЗНАЕНИ РАСХОДИ ЗА ДАНОЧНИ ЦЕЛИ	13,352	24,949,554,471	7,338,181,623	32,280,666,902		
III.	Даночна основа (I+II)	19,198	89,716,943,595	16,403,556,988	106,189,896,223		
IV.	Намалување на даночна основа	2,883	18,352,046,012	97,247,341	18,438,369,797		
V.	Даночна основа по намалување (III- IV)	16,313	86,640,531,777	16,834,769,748	103,437,485,523		
VI.	Пресметан данок на добивка V x 10%	16,310	8,664,053,948	1,683,476,974	10,343,749,321		
VII.	Намалување на пресметаниот данок на добивка	739	58,268,532	11,800	58,280,332		
VIII.	Пресметан данок по намалување (VI-VII)	16,041	8,610,608,435	1,679,683,573	10,290,292,008		
34	Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	11,379	6,583,313,967	4,904,812			
35	Повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните ДП	3,868	777,970,428	4,291,731			
36	Износ за доплата /повеќе платен износ (АОП 41 - 42 - 43)	17,315	1,247,714,557	1,670,487,030	2,918,201,587		
35-а	Износ за поврат со аконтации	6,317	-1,807,651,649	-203,948	-1,807,855,597		
35-б	Износ за поврат со исплата	127	-95,758,698	0	-95,758,698		
35-в	Износ за доплата	10,874	3,152,757,377	1,670,690,978	4,823,448,355		

Според податоците од примените ДБ пријави, состојбата на полињата кои се битни за утврдување на даночната основа - финансиски резултат од работењето (добивка/загуба) и износот на усогласувањата со непризнаените расходи за даночни цели, а потоа износот на намалувањата на даночната основа, износот на пресметаниот данок, даночните намалувања и правата на даночните олеснувања и ослободувања на пресметаниот данок, го даваат износот на Данокот по намалување (годишна даночна обврска) на даночните обврзници кои согласно законот се обврзани да пресметуваат и плаќаат данок на добивка, кој изнесува 8,610,608,435 денари, утврден во 16.041 даночни пријави на даночните обврзници.

Со оглед на учеството од 88,70% на правната форма трговски друштва, во вкупната годишна обврска на данокот на добивка, од интерес се согледувањата за највисоко застапените стопански дејности кои ги формираат најважните категории: остварена добивка, од работењето, реинвестирана добивка и годишна даночна обврска по намалување на даночната основа и на данокот.

Ред. бр.	ДЕЈНОСТ	ОСТВАРЕНА ДОБИВКА
1	42.11 Изградба на патишта и автопати	5,099,833,508
2	41.20 Изградба на станбени и нестанбени згради	4,357,626,704
3	49.41 Товарен патен транспорт	3,280,191,214
4	07.29 Вадење на други руди на обоени метали	2,243,477,604
5	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници претежно со храна пијалаци и тутун	2,220,730,321
6	46.90 Неспецијализирана трговија на големо	2,073,486,582
7	35.13 Дистрибуција на електрична енергија	2,024,046,994
8	61.20 Дејности на безжични телекомуникации	1,553,322,274
9	35.11 Производство на електрична енергија	1,539,496,538
10	23.51 Производство на цемент	1,326,421,423
РЕИНВЕСТИРАНА ДОБИВКА		
1	49.41 Товарен патен транспорт	1,382,286,794
2	42.11 Изградба на патишта и автопати	1,315,762,944
3	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници претежно со храна пијалаци и тутун	620,909,775
4	41.20 Изградба на станбени и нестанбени згради	606,328,085
5	21.20 Производство на фармацевтски препарати	340,280,343
6	47.19 Друга трговија на мало во неспецијализирани продавници	336,420,654
7	42.99 Изградба на други објекти од нискоградба неспомнати на друго место	276,794,638
8	46.90 Неспецијализирана трговија на големо	259,663,329
9	46.39 Неспецијализирана трговија на големо со храна пијалаци и тутун	249,364,552
10	24.20 Производство на цевки шупливи (издлабени) профили и слични производи од челик	211,150,111
ГОДИШНА ОБВРСКА ЗА ДД		
1	42.11 Изградба на патишта и автопати	467,875,268
2	41.20 Изградба на станбени и нестанбени згради	426,921,933
3	07.29 Вадење на други руди на обоени метали	358,802,632
4	35.13 Дистрибуција на електрична енергија	283,830,465
5	49.41 Товарен патен транспорт	239,349,633
6	46.90 Неспецијализирана трговија на големо	225,327,613
7	61.20 Дејности на безжични телекомуникации	222,486,712
8	47.11 Трговија на мало во неспецијализирани продавници претежно со храна пијалаци и тутун	203,710,383
9	35.11 Производство на електрична енергија	175,497,488
10	46.46 Трговија на големо со фармацевтски производи	139,973,644

Во даночните пријави за деловната 2016 година, споредено со 2015 и 2014 година, искажани се следните состојби на пресметаниот данок по намалување и на износите на данокот кој се доплаќа, враќа или се пребива во наредниот период со доспеаните аконтации.

- **Даночниот ефект** кој претставува разлика помеѓу утврдениот данок за доплата и износот на повеќе платениот данок за 2016 година, без оглед на тоа дали истиот се бара за поврат или се пренесува за пребивање со идните доспеани месечни аконтации, изнесува 1,247,714,557 денари и во однос на 2015 година кога истиот изнесуваше 1,832,835,096 денари покажува намалување за 31,92%.

Опис на поле	Период			Индекси	
	2016	2015	2014	2016/15	2016/1
VIII. Данок на добивка по намалување	8,610,608,435	7,748,263,343	7,442,778,069	111.13	115.69
34 Платени аконтации на ДД за даночниот период	6,583,313,967	5,489,804,349	1,422,019,518	119.92	462.96
35 Повеќе платен ДД пренесен од претходни периоди	777,970,428	425,623,898	525,164,808	182.78	148.14
36-а Износ за доплата	3,152,757,377	3,228,650,470	6,050,739,425	97.65	52.11
36-б Повеќе платен износ	-1,807,651,649	-1,273,687,320	-477,427,822	141.92	378.62
36-в Повеќе платен износ кој се бара за враќање	-95,758,698	-122,128,054	-77,717,860	78.41	123.21
Даночен ефект (36а - 36б - 36в)	1,247,714,557	1,832,835,096	5,495,593,743	68.08	22.70

Даночниот биланс за оданочување на годишниот вкупен приход (ДБ-ВП)

Даночни обврзници на кои данокот им се пресметува на даночната основа – остварен вкупен приход од работењето, се: трговските друштва класифицирани како мали и микро трговци како и правните лица-резиденти на Република Македонија, кои водат сметководство и подготвуваат годишни сметки согласно член 469 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РМ”, бр.28/2004...61/2016).

- За **микро трговци** се сметаат трговците кои во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето, ги задоволите следниве два критериуми: 1) просечниот број на вработените, врз основа на часови на работа да е до 10 работници и 2) бруто приход остварен од кој било извор да не надминува 50.000 евра во денарска противвредност.
- За **мали трговци** се сметаат трговците кои во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето, задоволите најмалку два од можните три критериуми, и тоа: 1) просечниот број на вработени врз основа на часови на работа да е до 50 работници и 2) годишниот приход да е помал од 2.000.000 евра во денарска противвредност, или 3) просечната вредност (на почетокот и на крајот на пресметковната година) на вкупните средства (во активата) да е помала од 2.000.000 евра во денарска противвредност.

Трговските друштва кои што извршуваат банкарска, финансиска и осигурителна дејност и дејност од областа на игрите на среќа и забавните игри, не припаѓаат во поедноставен даночен режим на плаќање на годишен данок на вкупен приход.

Данокот на вкупен приход за деловната 2016 година се плаќа со поднесувањето на даночната пријава ДБ-ВП во 2017 година. Данокот се пресметува по стапка од 1% од износот на остварениот вкупен приход искажан во Билансот на успех во Годишната сметка за деловната година, на кои износот на остварениот годишен вкупен приход им е поголем од 3,000,001 денари и помал од 6,000,000 денари. Даночните обврзници со остварен вкупен приход до 3,000,000 денари, не подлежат на оданочување со данокот на вкупен приход, што е резултат на изменетата даночна регулатива во примена во даночните пријави (ДБ-ВП) доставени за деловната 2011 година. Во 2017 година се поднесени 47,087 ДБ-ВП пријави од 47,034 даночни обврзници. Од нив, 36,473 пријави со остварен вкупен приход до 3,000,000 денари, 13 пријави се од заштитни друштва и ТИРЗ-овите, 1,888 пријави се со остварен вкупен приход од 3,000,001 денари до 6,000,000 денари, 8.625 пријави се т.н. празни пријави и 88 пријави се без исказ на АОП 01.

Состојбата искажана во полињата на вкупните ДБ-ВП пријави, намалени за износите во пријавите со остварен вкупен приход до 3,000,000 денари и износите во пријавите на обврзниците со даночни олеснувања и ослободувања е следна:

АОП	ДБ-ВП Опис	Износ			Индекс	
		2016	2015	2014	2016/15	2016/14
1	Вкупен приход утврден во „Билансот на успех“	41,180,108,722	38,880,416,179	39,046,617,163	105.91	105.46
2	Приходи од работење	39,815,671,684	37,564,195,541	37,870,727,463	105.99	105.14
3	Финансиски приходи	1,333,210,060	1,287,975,295	1,159,961,448	103.51	114.94
4	Удел во добивката на придружни друштва	25,488,698	28,245,343	15,928,252	90.24	160.02
5	Годишен данок на вкупен приход - пресметковно	411,865,129	388,828,378	390,518,002	105.92	105.47
6	Ослободување од Данок на ВП за обврзниците со остварен вкупен приход до 3.000.000 денари и на заштитни друштва, ТИРЗ и СЕ на КПУ (36.473 пријави со приход до 3,000,000=33,159,614,890+ други ослободувања 88+13 пријави =31,089,083; вкупно 33,190,703,973 денари)	332,006,064	318,069,217	326,379,556	104.38	101.72
7	% на учество на ослободување во даночна обврска	80.61	81.80	83.58		
8	Утврден годишен данок на вкупен приход (разлика помеѓу 06.1-06.2)	79,859,065	70,474,014	64,138,446	113.32	124.51
9	Износ на платени аконтации	12,350,399	36,427,644	33,265,458	33.90	37.13
10	Износ на платени аконт. од ослободени субјекти	46,488,320				
11	Износи на доплата (06-07>0)	73,588,797	62,368,956	60,294,044	117.99	122.05
12	Износи за поврат	-6,080,131	-28,037,439	-29,421,056	21.69	20.67
13	Ефект на данокот на вкупен приход (11-12-10)	21,020,346	34,331,517	30,872,988	61.22	68.09
14	Број на пријави (вкупно 47.087 од кои 8.625 се празни)	38,462	36,922	37,452	104.17	102.70

На вкупниот приход од 41,180,108,722 денари кој го оствариле 47,087 даночни обврзници и го искажале во 38,462 ДБ-ВП, пресметан е данок по стапка од 1% во вкупен износ од 411,865,129 денари. Во 36,482 ДБ-ВП за обврзниците кои оствариле вкупен приход до 3,000,000 денари и Заштитните друштва и корисниците на ТИРЗ од вкупно 33,190,703,973 денари, извршено е намалување на пресметаната даночна обврска за износот на даночно ослободување од 332,006,064 денари. Даночното ослободување претставува 80,61% од пресметковно утврдената годишна даночна обврска на сите обврзници на данокот на вкупен приход. После примена на даночното ослободување, вкупната даночна обврска изнесува 79,859,065 денари. Даночните обврзници во текот на 2016 година аконтативно платиле износ од 58,838,719 денари, од кои 12,350,399 денари се платени од страна на обврзници кои и во овој даночен период плаќаат данок на вкупен приход и 46,488,320 денари се платени од субјекти ослободени од плаќање на данок на вкупен приход во овој даночен период, кои повеќе платениот данок имаат можност да го бараат за поврат. За доплата остануваат 73,588,797 денари данок на вкупен приход од обврзниците кои во овој период плаќаат данок на вкупен приход. Даночниот ефект во 2016 година е помал за 38,78% од 2015 година е помал за 31,91% од 2014 година.

Споредено со податоците за 2015 и 2014 година, се добиваат следните показатели:

- **Износот на остварените вкупни приходи** во 2016 година е поголем за 5,91% во однос на 2015 година, за 5,46% во однос на 2014 година,
- **Пропишаната стапка на одданочување** од 1% е иста во целиот период од 2016-2010 година,
- **Пресметковниот износ на Годишниот данок на вкупен приход** за сите даночни обврзници кои оствариле вкупен приход од 1,000,000 денари до 6,000,000 денари, без да се земе во предвид даночното ослободување од членот 36-в на ЗДД, во 2016 година е поголем за 5,92% во однос на 2015 година, за 5,47% во однос на 2014 година,
- **Износот на ослободувањето** од данок на вкупен приход за обврзниците со остварен вкупен приход до 3.000.000 денари и на заштитните друштва, ТИРЗ-овите и на СЕ на Казнено поправните установи е поголем за 4,38% во однос на 2015 година, за 1,72% во однос на 2014 година, и
- **Утврдениот годишен данок на вкупен приход** за 2016 година во однос на 2015 година покажува зголемување за 13,32% и во однос на 2014 година за 24,51%.

Платен „данок по задршка“ на остварените приходи/добивките на странските правни лица во РМ

Домашните правни и физички лица регистрирани за вршење на дејност и странските правни лица или физички лица - нерезиденти со постојана деловна единица во РМ, должни се при секоја исплата на приходот/добивка на странското правно лице по основ на: дивиденди, приходи од камата, приходи од авторски хонорар, приходи од забавни или спортски активности, приходи од вршењето на менаџмент, консалтинг, финансиски услуги и услуги на истражување, приходи од закуп на недвижности во РМ, приходи од осигурителни премии за осигурување или реосигурување од ризици и на приходи од телекомуникациски услуги помеѓу РМ и странската држава, да го задржат и да го платат пропишаниот данок на соодветната уплатна сметка, доколку поинаку не е регулирано со Меѓународните договори за одбегнување на двојно одданочување со земјата во која е резидент примателот на приходот. Лицата коишто имаат обврска да го задржат данокот во согласност со одредбите на Законот за данокот на добивка, до 15-ти Февруари по годината во која постоела обврска за задржување на данокот, до УЈП поднесуваат годишен „Извештај за уплатениот данок по одбивка“ (образец ДД-И). Наплатата на задржаниот данок од приходите на странските

правни лица остварени во РМ во износ од 969,474,784 денари претставува 8,54% од вкупно остварените приходи од данокот на добивка во 2017 година во вкупен износ од 11,353,142,997 денари.


Видови на приходи на кој е задржан и платен данокот:

Задржан данок на приходи платени на странски правни лица	Платено во година				Индекс		
	2017	2016	2015	2014	2017/16	2017/15	2017/14
Дивиденди,	639,577,566	547,122,481	468,739,450	648,080,971	116.90	136.45	98.69
Камати	116,402,601	56,748,395	92,391,941	99,723,123	205.12	125.99	116.73
Авторски хонорар	86,674,678	116,906,947	79,362,168	59,420,309	74.14	109.21	145.87
Забавни или спортски активности	234,419	1,224,854	408,671	-1,639,716	19.14	57.36	-14.30
Менаџмент, консалтинг, финансиски услуги, истражување	100,405,328	94,234,800	100,889,305	149,748,452	106.55	99.52	67.05
Закуп на недвижности во РМ	2,612,350	1,660,370	3,861,700	127,494	157.34	67.65	2,049.00
Осигурителни премии за ризици	117,917	31,792	33,202	35,732	370.90	355.15	330.00
Телекомуникациски услуги	23,449,925	21,193,125	38,290,998	51,235,820	110.65	61.24	45.77
Вкупно уплати	969,474,784	839,122,764	783,977,435	1,006,732,185	115.53	123.66	96.30

Вкупниот износ на задржаниот данок во 2017 година е за 15,53% повисок од истиот во 2016 година.

Од поединечните приходи на задржаниот данок на добивка во 2017 година во структурата на задржаниот данок, најголемо учество 65,97% или 639,577,566 денари во 2017 година се однесува на добивките на странските правни лица од финансиски вложувања во РМ, односно од дивиденди.


Овој приход во 2016 година учествува со 65,20% или 547,122,481 денари.



ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД

Во 2017 година, остварен е вкупен приход од персоналниот данок на доход од 15,263,206,552 денари. Овој износ е:


- ↑ **0,13%** повисок во однос на планираниот 15,243,000,000 денари,
- ↑ **7,45%** повисок во однос на остварениот во 2016 година во износ од 14,205,147,163 денари,
- ↑ **18,23%** повисок во однос на остварениот во 2015 во износ од 12,909,482,084 денари, и
- ↑ **23,88%** повисок во однос на остварениот во истиот период од 2014 во износ од 12,320,728,625 денари.



	Наплата				
	План 01.12.2017	2017	2016	2015	2014
ПДД приход	15,243,000,000	15,263,206,552	14,205,147,163	12,909,482,084	12,320,728,625
Индекси:	<i>Најлаша/план 2017</i>				
		100.13	107.45	118.23	123.88

7,192 милиони денари, или 47,12% од приходите од персонален данок на доход се остварени во РД Скопје, 3,764 милиони денари или 24.66% се остварени во ДГДО, додека останатите регионални дирекции оствариле 4,307 милиони денари или 28,22%.


Во 000,000	Скопје	Битола	Прилеп	Струмица	Тетово	Штип	ДГДО
ПДД	7,192	1,025	813	636	738	1,095	3,764
Учество (%)	47.12	6.71	5.33	4.17	4.83	7.17	24.66



Наплатата на Персоналниот данок на доход е извршена по следните основи

Приходи од:	2017	Структура %	2016	2015	2014	Индекс 2017/16
Плати и други лични примања	9,999,778,816	65.52	9,388,210,701	8,731,544,770	8,046,443,817	106.51
Данок на пензиски надомест на добр. пенз	730,683	0.00	-38,436	-391,604	-257,454	
Договор за дело	1,013,532,769	6.64	943,207,100	786,326,312	1,011,630,140	107.46
Земјоделство и шумарство	240,816,133	1.58	284,900,491	116,046,160	239,425,518	84.53
Самостојна дејност	202,627,627	1.33	195,129,585	193,227,285	206,079,290	103.84
Имот и имотни права	520,666,935	3.41	499,638,729	490,524,917	439,276,516	104.21
Авторски и права од индустриска сопственост	231,906,930	1.52	235,854,639	240,237,993	263,411,180	98.33
Капитал	1,307,152,112	8.56	1,023,361,958	829,450,981	683,543,920	127.73
Капитални добивки	56,893,305	0.37	75,784,438	63,504,164	34,351,939	75.07
Игри на среќа и други наградни игри	1,016,376,558	6.66	988,683,209	908,943,263	789,782,874	102.80
Други видови приходи	376,922,832	2.47	269,166,890	278,250,672	290,667,632	140.03
Годишно решение на УЈП	245,383,052	1.61	258,781,109	199,143,725	242,418,334	94.82
Камата за ненавремено плаќање на ПДД	53,170,773	0.35	37,059,077	68,797,470	59,660,294	143.48
Неоданочен приход	-2,751,973	-0.02	5,407,673	3,875,976	14,294,625	-50.89
Вкупно	15,263,206,552	100.00	14,205,147,163	12,909,482,084	12,320,728,625	107.45

Во структурата на персоналниот данок на доход најзначаен е износот на данокот на „плати и други лични примања од работен однос“ кој во вкупниот износ учествува со 65,52%, додека данокот од сите други извори учествува со 34.48%.



Годишни извештаи на исплатителите на приходи (ПДД-ГИ)

Годишен извештај на исплатувачот на приходи за бруто остварените приходи, платениот данок и придонеси и вкупно исплатените нето приходи (ПДД-ГИ) за 2016 година го поднеле 61,996 исплатители на приходи (56,405 се правни лица и 5,591 се СВД), од кои 324 исплатители во своите извештаи не искажани било какви податоци за исплатени приходи.

61,672 исплатители ги исплатиле следните видови на приходи, на следниот број лица, во следните бруто износи, износи на одбитоци и даночни олеснувања и платениот ПДД по одбивка:

Вид на исплата	Опис	Бр. ЕДБ	Бр. ЕМБГ	Бруто исплати	Бруто приход	Одбитоци	Даночно олеснување	Платен ПДД	Нето приходи
		1	2	2.1	3	4	5	6	7
01	Плата и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност на работодавачот на кои се платени придонеси	55,830	643,122	644,366	176,711,014,559	46,917,111,089	42,417,643,877	8,745,527,238	121,048,379,263
1-а	Плата и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност на работодавач - кој не е заштитно друштво, на вработени инвалидни лица	467	727	729	165,391,310	45,780,437	55,151,661	1,778,519	115,513,423
1-б	Плата и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност кај заштитни друштва	281	6,941	6,953	1,641,290,726	443,942,944	503,059,652	6,131,023	1,155,808,829
1-в	Плата и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност кај корисници на технолошка индустриска развојна зона	17	7,810	7,815	1,926,219,604	521,227,023	428,245,565	312826	1,316,557,300
1-г	Плата и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност на работодавач кој има ослободување по член 98 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност	9,312	17,479	17,487	2,527,672,664	700,340,288	1,009,922,829	53,109,430	1,763,980,271
02	Дополнителни примања и надоместоци на трошоци од работен однос на кои не се платени придонеси	45,596	348,005	348,521	5,869,868,231	4655	97,184	586,183,374	5,283,684,944
03	Пензии	5	311,940	311,940	49,774,928,949	7,778	25,808,767,997	2,396,578,636	47,378,342,535
04	Примања на членови на органите за управување и надзор на трговските друштва	876	4,675	4,679	993,715,641	116,658	0	99,359,196	894,279,045
05	Примања на функционери, пратеници и советници	99	1,758	1,758	238,740,701	0	0	23,873,817	214,866,883
06	Надоместоци за работа на судии поротници, вешти лица и стечајни управници кои немаат својство на вработени лица во соодветните институции или друштва	208	1,873	1,875	56,648,399	0	0	5,673,117	50,975,282
07	Надоместоци на членови на Македонска академија на науките и уметностите	2	48	48	26,911,216	0	0	2,691,119	24,220,097
08	Лични примања по договор за повремено или привремено вршење на услуги	12,071	143,875	144,246	9,351,857,944	9,353	0	924,311,051	8,427,527,914
09	Приходи од имот (закупнини на движен и недвижен имот)	16,860	28,069	28,092	5,916,808,798	1,471,626,944	3,948,024	439,372,323	5,477,436,470
10	Приходи од авторски права и права од индустриска сопственост	943	37,651	37,714	3,277,458,103	1,267,791,220	0	199,907,146	3,077,552,777
11	Дивиденди и други приходи, остварени со учество во добивката кај исплатувачот	2,871	37,649	37,749	10,328,837,728	0	0	1,030,835,860	9,298,001,868
12	Приходи од камати од заеми, обврзници и други хартии од вредност	55	87	87	75,026,180	0	0	7,502,886	67,523,294
13	Добивки на игри на среќа	50	3,322	3,675	205,923,649	0	0	20,592,176	185,331,412
14	Други видови приходи платени по одбивка	1,470	57,606	57,810	1,420,337,788	139,468,774	0	125,191,086	1,294,581,024
Вкупно		62,926	940,957		270,509,213,753	51,507,588,155	70,226,925,073	14,668,930,823	207,074,963,203

Персоналниот данок на доход од самостојно вршење на дејност (СВД)

Согласно поднесените 11,244 даночни пријави на СВД за работењето во 2016-та година, 1,006 пријави се со искажан износ од „нула“ денари во сите полиња. Само во 8.506 даночни пријави од самостојните вршители на дејност е искажана позитивна основа за одданочување на поле 20 во поднесените ПДД-ДБ пријави, при што е утврдена даночна основа од 2,868,902,911 денари, како и даночни намалувања и олеснувања од 689,863,949 што резултира со намалена даночна основа од 2,255,533,467 денари на која е пресметан данок од 225,552,762 денари. Пресметаниот данок потоа е намален за 27,443,449 денари при што е „утврдена обврска на персонален данок на доход“ од 198,109,313 денари. Во текот на годината даночните обврзници (СВД) платиле аконтации на персонален данок од 114,836,517 денари, при што данокот за доплата изнесува 102,353,365 денари, а претплатениот данок е -19,080,569 денари (или позитивен даночен ефект од 83,272,796 денари).

	ВКУПНО	
	Број	Износ
Нето-Приход	8,399	2,681,717,707
Загуба пред оданочување	1,857	155,328,016
Непризнаени расходи (АОП 04 до 19) (Негативна) Даночна основа	2,233	203,658,252
(Позитивна) даночна основа	1,703	-138,854,968
Намалување на ДО (АОП 21 до 24)	8,506	2,868,902,911
Даночна основа за пресметување на ПДД	6,579	2,255,533,467
Пресметан данок (10%)	6,576	225,552,762
Намалување на пресметан данок	1,746	27,443,449
• Набавени и ставени во употреба до 10 фискални апарати	882	4,943,698
• По други основи утврдени со законот	932	22,499,751
Пресметан годишен данок	5,262	198,109,313
Платени аконтации	2,285	114,836,517
Повеќе платен данок	990	-19,080,569
Данок за доплата	4,423	102,353,365
Пријави со износ	10,238	
Пријави само со "0"	1,006	
Даночен ефект	11,244	83,272,796

Вршители на земјоделска дејност кои се оданочуваат според паушално утврдениот приход

Пријавен износ на вкупен приход (ПДД-ПЗ) во 2017 за 2016 година -

Во УЈП се поднесени 30,878 барања (пријави) со кои се пријавени 5,776,357,065 денари приходи од земјоделска дејност, од кои по 5.921 пријави приходи во износ од 1.548,394,585 денари остварени од земјоделство како основна дејност и по 24.957 пријави приходи во износ од 4,227,962,480 денари остварени од земјоделска дејност како дополнителна дејност.

- Поднесени се 30,868 барања (пријави) со кои се пријавени 5,753,701,257 денари приходи од земјоделска дејност, од кои,
- По 5.919 пријави пријавени се приходи во износ од 1.545,439,345 денари остварени од земјоделство како основна дејност, и
- По 24.949 пријави пријавени се приходи во износ од 4,208,261,912 денари остварени од земјоделска дејност како дополнителна дејност.

Како резултат на поднесените пријави извршено е утврдување кое резултира со изготвени решенија за задолжување во износи еднакви или различни на пријавениот приход (поголеми или помали) или со неизготвување на решение заради законско ослободување од даночна обврска и пресметан ПДД во вкупен износ од 122,755,044 денари.

Пријави ПДД-ПЗ без разлика на износот на приходот

Граничен износ на приходи (во денари)	Основна дејност		Дополнителна дејност		Вкупно	
	Број	Приход	Број	Приход	Број	Приход
0 денари	166	0	686	0	852	0
1 -300 000	4,214	639,202,110	20,304	2,029,192,534	24,518	2,668,394,644
300 001-1,300,000	1,539	906,237,235	3,959	2,179,069,378	5,498	3,085,306,613
вкупно над 1 300 000	5,919	1,545,439,345	24,949	4,208,261,912	30,868	5,753,701,257
Вкупно	5,921	1,548,394,585	24,957	4,227,962,480	30,878	5,776,357,065

	ОСНОВНА ДЕЈНОСТ				
	Број	Приход по пријава	Приход по решение	Даночна основа	ПДД
Еднакво	2,815	737,646,507	737,646,537	646,597,097	91,049,440
Поголемо	2,869	766,654,607	1,061,078,133	896,416,776	164,661,357
Нема решение	237	440,934,71			
Вкупно	5,921	1,548,394,585	1,798,724,670	1,543,013,873	255,710,797
	ДОПОЛНИТЕЛНА ДЕЈНОСТ				
	Број	Приход по пријава	Приход по решение	Даночна основа	ПДД
Еднакво	12,150	2,081,790,129	2,081,790,271	1,671,006,392	410,783,879
Поголемо	12,007	2,053,045,762	2,835,457,446	2,274,410,605	561,046,841
Нема решение	800	93,126,589			
Вкупно	24,957	4,227,962,480	4,917,247,717	3,945,416,997	971,830,720
	ВКУПНО				
	Број	Приход по пријава	Приход по решение	Даночна основа	ПДД
Еднакво	14,965	2,819,436,636	2,819,436,808	501,833,319	50,183,655
Поголемо	14,876	2,819,700,369	3,896,535,579	725,708,198	72,571,389
Нема решение	1,037	137,220,060			
Вкупно	30,878	5,776,357,065	6,715,972,387	1,227,541,517	122,755,044

Годишни извештаи за исплатените приходи при откуп на земјоделски производи од физички лица (ПДД-ГИ/ОЗП) и утврдени приходи и ПДД

За календарската 2016-та година, во 2017 година Годишни извештаи за исплатените приходи при откуп на земјоделски производи од физички лица поднеле 1.226 исплатители, кои дале информација за извршени

плаќања кон 69,175 физички лица за откупени заемјоделски производи во вкупна вредност од 14,105,181,411 денари.

Согласно податоците од барањата ПДД-ПЗ поднесени од индивидуалните земјоделци и од извештаите на исплатувачите на приходи ПДД-ГИ/ОЗП, во УЈП се изготвени 64,750 годишни решенија за утврдена даночна обврска на ПДД на паушално утврдени приходи од остварување на земјоделска дејност. Од нив 7,703 решенија се однесуваат на обврзници за кои земјоделството е основна дејност и 57,047 решенија за обврзници за кои земјоделството е дополнителна дејност. Од двете категории на обврзници се остварени приходи од земјоделство во вкупен износ од 13,191,394,995 денари за кои се пресметани нормирани трошоци во износ од 10,668,857,655 денари кои

се користат како даночно олеснување (намалување на основницата за одданочување), пресметана е даночна основа од 2,522,537,340 денари и пресметана даночна обврска од ПДД во износ од 252,255,983 денари.

	За година	Број на подносителите на ПДД-ГИ/ОЗП	Број на лица кон кои се извршени исплати за откупени земјоделски производи	Вкупен износ на откуп
2016		1,226	69,175	14,105,181,411
2015		1,230	73,758	12,000,927,350
2014		1,202	75,096	12,723,077,940
2013		1,106	72,294	11,130,669,059
2012		1,075	79,745	13,591,164,550
2011		1,057	81,001	11,641,178,906
2010		1,078	65,934	8,134,505,579
2009		879	66,682	8,361,885,014
Индекс 2016/15		99.67	93.79	117.53
Индекс 2016/14		102.00	92.12	110.86
Индекс 2016/13		110.85	95.69	126.72
Индекс 2016/12		114.05	86.75	103.78
Индекс 2016/11		115.99	85.40	121.17
Индекс 2016/10		113.73	104.92	173.40
Индекс 2016/09		139.48	103.74	168.68

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ									
Гранични износи на приходи во денари	РД	Скопје	Битола	Прилеп	Струмица	Тетово	Штип	Вкупно	
1 - 300 000	Даночни обврзн.	181	505	1,095	1,045	297	570	3,693	
	Вкупен приход	18,635,285	83,695,641	196,091,884	170,847,672	33,260,439	76,176,930	578,707,851	
	100% Нормирани трошоци	18,635,285	83,695,641	196,091,884	170,847,672	33,260,439	76,176,930	578,707,851	
	Даночна основа	0	0	0	0	0	0	0	
300 001 - 1 300 000	Утврден ПДД	0	0	0	0	0	0	0	
	Даночни обврзн.	201	548	1,670	1,038	170	383	4,010	
	Вкупен приход	127,705,735	337,519,289	952,440,981	584,678,204	91,035,317	218,694,580	2,312,074,106	
	80% Нормирани трошоци	102,164,590	270,015,435	761,952,776	467,742,560	72,828,253	174,955,663	1,849,659,277	
	Даночна основа	25,541,145	67,503,854	190,488,205	116,935,644	18,207,064	43,738,917	462,414,829	
	Утврден ПДД	2,554,120	6,750,409	19,048,894	11,693,607	1,820,715	4,373,900	46,241,645	
	ДОПОЛНИТЕЛНА ДЕЈНОСТ								
	1 - 300 000	Даночни обврзн.	1,116	7,336	16,368	12,837	2,226	6,608	46,491
Вкупен приход		89,615,772	659,652,713	1,771,832,003	1,267,576,683	214,191,354	528,603,111	4,531,471,636	
80% Нормирани трошоци		71,692,620	527,722,165	1,417,465,634	1,014,061,346	171,353,090	422,882,491	3,625,177,346	
Даночна основа		17,923,152	131,930,548	354,366,369	253,515,337	42,838,264	105,720,620	906,294,290	
300 001 - 1 300 000	Утврден ПДД	1,792,347	13,193,306	35,437,214	25,351,987	4,283,922	10,572,257	90,631,033	
	Даночни обврзн.	200	2,169	3,937	3,025	404	821	10,556	
	Вкупен приход	133,657,289	1,225,971,159	2,079,609,216	1,668,068,741	220,290,875	441,544,122	5,769,141,402	
	80% Нормирани трошоци	106,925,827	980,776,940	1,663,687,395	1,334,455,012	176,232,701	353,235,306	4,615,313,181	
	Даночна основа	26,731,462	245,194,219	415,921,821	333,613,729	44,058,174	88,308,816	1,153,828,221	
	Утврден ПДД	2,673,150	24,519,505	41,592,380	33,361,514	4,405,835	8,830,921	115,383,305	
	ВКУПНО								
	Даночни обврзници		1,698	10,558	23,070	17,945	3,097	8,382	64,750
Вкупен приход		369,614,081	2,306,838,802	4,999,974,084	3,691,171,300	558,777,985	1,265,018,743	13,191,394,995	
Нормирани трошоци		299,418,322	1,862,210,181	4,039,197,689	2,987,106,590	453,674,483	1,027,250,390	10,668,857,655	
Даночна основа		70,195,759	444,628,621	960,776,395	704,064,710	105,103,502	237,768,353	2,522,537,340	
Утврден ПДД		7,019,617	44,463,220	96,078,488	70,407,108	10,510,472	23,777,078	252,255,983	

14,965 решенија соодејствуваат со пријавените приходи во поднесените барања ПДД-ПЗ од даночните обврзници, во 14,876 решенија извршено е доутврдување на приходот, даночната основа и ПДД и со 34,909 решенија извршено е службено утврдување на приходот од земјоделска дејност и ПДД во износ од 129,500,939 денари. По 1,037 данични пријави не се изготвени решенија.

	Број на даночни обврзници	Приход		Даночна основа	Пресметан ПДД
		Пријавени	Утврдени		
По пријавено	14,965	2,819,436,636	2,819,436,808	501,833,319	50,183,655
Со доутврдување	14,876	2,819,700,369	3,896,535,579	725,708,198	72,571,389
Службено утврдување	34,909		6,475,422,608	1,294,995,823	129,500,939
Вкупно	64,750	5,639,137,005	13,191,394,995	2,522,537,340	252,255,983

ИНТЕГРИРАНА НАПЛАТА НА ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК И СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА


Во 2017 година, остварен е вкупен приход по основ на социјални придонеси од плата во износ од 62,078,796,039 денари. Овој износ е:

- ⬆️ 0,05% повисок во однос на планираниот од 62,107,150,000 денари,
- ⬆️ 4,65% повисок во однос на остварениот во истиот период од 2016 година во износ од 59,321,478,637 денари,
- ⬆️ 10,21% повисок во однос на остварениот во истиот период од 2015 година во износ од 56,330,269,024 денари, и
- ⬆️ 18,58% повисок во однос на остварениот во истиот период од 2014 година во износ од 52,351,331,017 денари.

Социјални придонеси	ПЛАН		НАПЛАТА				ИНДЕКС			
	2017	2017	2016	2015	2014	3/2	3/4	3/5	3/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ППИО	35,484,851,000	35,618,220,056	33,840,885,521	32,243,627,772	30,086,698,344	100.38	105.25	110.47	118.39	
ПЗО	24,422,299,000	24,200,858,180	23,328,112,042	22,046,126,296	20,379,457,495	99.09	103.74	109.77	118.75	
ПОН	2,200,000,000	2,259,717,803	2,152,481,074	2,040,514,956	1,885,175,178	102.71	104.98	110.74	119.87	
Вкупно	62,107,150,000	62,078,796,039	59,321,478,637	56,330,269,024	52,351,331,017	99.95	104.65	110.21	118.58	

* Во Придонес за ППИО од илациа е содржан и износот на Придонес за пензиско и инвалидско осигурување од лица кои што остваруваат приходи од извршување физичка и/или интелектуална работа, врз основа на договор за дело и/или авторски договор или друг договор со кој е определен надоместок за извршена работа (с/ка 843-00586-712125) во износ од 199,439 денари.

* Во Придонес за ПЗО од илациа е содржан и износот на Придонес за задолжително здравствено осигурување од лица кои што остваруваат приходи од извршување физичка и/или интелектуална работа, врз основа на договор за дело и/или авторски договор или друг договор со кој е определен надоместок за извршена работа (с/ка 843-00570-712227) во износ од 15,408 денари.



Придонесите за **пензиско и инвалидско осигурување** во 2017 година се остварени во износ од 35,618,220,056 денари. Овој износ е повисок за ⬆️ 0,38%, или во апсолутен износ за 133,369,056 денари во однос на планираниот од 35,484,851,000 денари, повисок за ⬆️ 5,25%, или во апсолутен износ за 1,777,334,535 денари во однос на остварениот во истиот период 2016 година од 33,840,885,521 денари, за ⬆️ 10,47% или во апсолутен износ за 3,374,592,284 денари од остварениот во 2015 од 32,243,627,772 денари и повисок за ⬆️ 18,39% или за 5,531,521,712 денари од остварениот во 2014 година во износ од 30,086,698,344 денари.

Придонесите за **здравствено осигурување** во 2017 година се остварени во износ од 24,200,858,180 денари. Овој износ е понизок за ⬆️ 0,91%, или за 221,440,820 денари во однос на планираниот од 24,422,299,000 денари, повисок за ⬆️ 3,74%, или за 872,746,138 денари во однос на остварениот во 2016 од 23,328,112,042 денари, за ⬆️ 9,77% или за 2,154,731,884 денари во однос на остварениот во 2015 од 22,046,126,296 денари и за ⬆️ 18,75% или за 3,821,400,685 денари во однос на наплатениот во 2014 од 20,379,457,495 денари.

Придонесите за **осигурување во случај на невработеност** во 2017 година се остварени во износ од 2,259,717,803 денари. Овој износ е повисок за ⬆️ 2,71, или за 59,717,803 денари во однос на планираниот од 2,200,000,000 денари, повисок за ⬆️ 4,98%, или за 107,236,729 денари во однос на остварениот во 2016 од 2,152,481,074 денари, за ⬆️ 10,74%, или за 219,202,847 денари од остварениот во 2015 од 2,040,514,956 денари и за ⬆️ 19,87% или за 374,542,625 денари од остварениот во 2014 година од 1,885,175,178 денари.

Од вкупно наплатените социјални придонеси од плата кои се плаќаат на сметките за интегрирана наплата на задолжителни социјални придонеси од бруто плата, 49,88% се наплатени во Регионалната дирекција Скопје, 22,33% од големите даночни обврзници кои се администрираат преку ДГДО и 27,78% од исплатителите на плати и индивидуалните обврзници од останатите регионални дирекции.

Опис	Вкупно	Скопје	Битола	Прилеп	Струмица	Тетово	Штип	ДГДО
ППИО	35,618,220,055	14,765,540,917	2,552,485,550	2,001,140,619	1,682,906,777	2,110,026,047	3184288237	9,321,831,908
Учество %	100.00	41.46	7.17	5.62	4.72	5.92	8.94	26.17
ПЗО	24,200,858,180	15,270,504,287	1,105,079,790	868717082	740,076,174	912644749	1365841418	3,937,994,680
Учество %	100.00	63.10	4.57	3.59	3.06	3.77	5.64	16.27
ПОН	2,259,717,803	925,826,990	163,221,887	124450118	105,502,614	132494934	202834790	605,386,470
Учество %	100.00	40.97	7.22	5.51	4.67	5.86	8.98	26.79
Вкупно	62,078,796,039	30,961,872,195	3,820,787,227	2,994,307,819	2,528,485,565	3,155,165,730	4,752,964,445	13,865,213,058
Учество (%)	100.00	49.88	6.15	4.82	4.07	5.08	7.66	22.33

Поднесени пресметки за бруто плата во 2017 година (МПИН)

Во периодот Јануари-Декември 2017 година исплатителите на плата-правни лица, вршители на дејност и други самовработени лица (паушалци; управители во трговските друштва по стари и нови одредби од законот - доколку не се осигурани по ниту еден друг основ) поднеле пресметки за бруто плата за месец Декември 2016 година, за месеците од Јануари до Ноември 2017 година, аконтативни пресметки за месец Декември 2017 година и авансни пресметки за месец Јануари 2018 и 19,142 закаснети пресметки, кои се однесуваат на 37,021 поединечни пресметки по лица – приматели на плати и други надоместоци.

Правните лица и вршителите на дејност поднеле вкупно 7,435 закаснети пресметки (или 39.00%) за 25,365 поединечни лица (или 68.52%), 11,656 пресметки за ист број на лица се однесуваат на закаснети пресметки поднесени од страна на паушалците и другите категории на лица кои не се сметаат за вработени лица.

**Треба да се има во предвид и фактот дека во текот на месец Декември 2016 година, 48,758 исплатителите (правни лица, вршители на дејност и паушалци) поднеле аконтативни пресметки за месец Декември 2016 за 270,750 лица, со што вкупниот број на поднесени и прифатени пресметки за месец Декември 2016 изнесува 66,292 пресметки за 559,118 лица.*

Месец	Исплатители	Вработени
12/2016 акон.	48,758	270,750
12/2016*	18,436	279,559
01/2017	91,233	570,233
02/2017	91,344	572,349
03/2017	91,433	575,433
04/2017	91,149	577,878
05/2017	91,238	575,824
06/2017	92,005	580,803
07/2017	92,054	580,760
08/2017	92,293	580,664
09/2017	92,211	580,968
10/2017	92,411	581,563
11/2017	92,080	579,681
12/2017	74,392	291,229
M.01/2017	3	4
3а 2009 и `10	1,089	вкупно 37,021 поединечни плати
3а 2011	694	
3а 2012	1,156	
3а 2013	1,174	
3а 2014	1,638	
3а 2015	2,970	
3а 2016	10,421	

Институции на Република Македонија (ФЗОМ, АВРМ, ФПИОМ

и други органи во надлежност) кои согласно законот претставуваат исплатители, односно, обврзници за пресметување и уплата на придонеси, надоместоци, плати, пензии за посебни категории на обврзници (Специфични категории на обврзници и Владици политики), во извештајниот период доставиле 5,692 пресметки и 1,698- задоцнети пресметки за периодот Јануари 2009/2010-Ноември 2016 година.

Структура на поднесените и прифатени МПИН од правни лица, вршители на дејност, ВД-паушалци, управители, останати категории - институции и по договори

Во периодот 01.01 до 31.12.2017 година од вкупно примените и прифатени пресметки за интегрирана наплата на бруто плати од правни лица, самостојни вршители на дејност, паушалци и управители, кои се однесуваат на месеците од 2009 - 2015 година, Јануари – Ноември 2016 година за кои се истечени законските рокови за поднесување на пресметките, за месец Декември 2016 година и за месеците Јануари-Ноември 2017 година за кои рокот на поднесување доспеал, како и за аконтативните пресметки за месеците Декември 2017 година, пријавени се следните износи на:

- **Бруто плати** во износ од 194,933,756,133 денари; бруто основици на кои се пресметуваат социјалните придонеси на СВД - паушалци во износ од 1,392,454,331 денари за пресметка на ППИО и 2,293,568,382 денари за пресметка на ПЗО и Бруто пресметката од 805,499 денари од страна на правните лица за Управителите во трговски друштва кои не се на друг начин социјално осигурани.
- **Нето платите и другите надоместоци на плата** во износ од 133,681,756,274 денари исплатени на вработените лица кај правните лица и кај СВД, како и нето примањата (паричниот надомест) на Управителите на друштвата по новите одредби на ЗПДО во примена од 1 Август 2015 година во износ од 508,419 денари.

- **Пресметаните социјални придонеси и пресонален данок** на доход по основ на плати и други надоместоци на плати за вработените лица кај правните лица и СВД, за вршителите на дејност (на вистински) и на паушално утврден приход (основица за оданочување), на управителите во трговските друштва, на институциите и владините политики и на примателите на надоместоци по договори од страна на правни лица или на примателите сами за себе, утврдени за плаќање се во вкупен износ од 71,788,903,908 денари, од кои: 61,565,555,089 денари пресметани од страна на правните лица, од вршителите на дејност, од самостојните вршители на дејност („самите за себе“) од СВД – паушалци, од управителите на трговските друштва и од страна на институциите за „Специфичните категории на обврзници и Владини политики“ пресметани се 10,223,348,819 денари социјални придонеси и ПДД.

Пресметани се бруто, нето и јавни давачки во износ од 68,582,821,576 по следните категории исплатители

По вид	Бруто плата (ПЛ+СВД)	Бруто исплати на Управители	Бруто основица за ППО Паушалци	Бруто основица за ПЗО Паушалци	Нето плата (ПЛ+СВД)	Нето исплати на Управители	Придонеси + ПДД ПЛ+СВД+Пау шалци+ Управители	Придонеси од Институции	Вкупно (Придонеси + ПДД)
Скопје	77,782,920,151	0	61,457,162	229,600,476	53,299,031,709	0	24,957,225,766	10,223,348,819	35,180,574,585
Битола	14,506,120,312	448,559	159,801,172	328,953,712	9,965,152,877	268,419	4,441,375,263		4,441,375,263
Прилеп	11,240,722,204	356,940	476,549,584	575,959,377	7,746,362,697	240,000	3,486,112,728		3,486,112,728
Струмица	9,423,593,457	0	376,497,247	606,922,234	6,502,796,625	0	2,935,255,497		2,935,255,497
Тетово	12,706,518,571	0	136,686,965	272,733,613	8,761,013,123	0	3,699,191,299		3,699,191,299
Штип	17,933,415,879	0	181,462,201	279,398,970	12,331,312,088	0	5,455,001,777		5,455,001,777
ДГДО	51,340,465,559	0	0	0	35,076,087,155	0	16,591,392,759		16,591,392,759
Вкупно	194,933,756,133	805,499	1,392,454,331	2,293,568,382	133,681,756,274	508,419	61,565,555,089	10,223,348,819	71,788,903,908

Во вкупно пресметаните јавни давачки од бруто плати од исплатителите правни лица и вршители на дејност и ВД-Паушалци и управители, за кои се поднесени пресметки во периодот Јануари – Декември 2017 година, придонесот за ППО учествува со 49,81%, придонесот за здравствено осигурување со 33,93%, придонесот за осигурување во случај на невработеност со 3,18% и персоналниот данок на доход со 13,09%.

Јавни давачки	ПЗО	%	ПОН	%	ПОН	%	ПДД	%	Вкупно	%
Правни лица	14,416,423,255	59.18%	2,218,003,599	97.31%	34,092,783,367	95.35%	9,181,318,584	97.72%	59,908,528,805	83.45%
СВД	347,897,708	1.43%	21,715,664	0.95%	803,042,080	2.25%	61,856,203	0.66%	1,234,511,655	1.72%
Паушалци	171,307,310	0.70%	0	0.00%	250,740,504	0.70%	0	0.00%	422,047,814	0.59%
Управит.	118,392	0.00%	0	0.00%	291,955	0.00%	56,468	0.00%	466,815	0.00%
Вкупно	14,935,746,665	61.32%	2,239,719,263	98.26%	35,146,857,906	98.30%	9,243,231,255	98.38%	61,565,555,089	85.76%
Институ.	9,422,663,093	38.68%	39,636,517	1.74%	608,862,656	1.70%	152,186,553	1.62%	10,223,348,819	14.24%
Вкупно	24,358,409,758	100.00%	2,279,355,780	100.00%	35,755,720,562	100.00%	9,395,417,808	100.00%	71,788,903,908	100.00%
Учество %	33.93%		3.18%		49.81%		13.09%		100.00%	

Институциите и Владините политики кои се јавуваат како исплатители на придонеси и ПДД со исплата на надоместоци или без исплата на надоместоци, во поднесените пресметки во периодот Јануари-Декември 2017 ги искажале пресметаните јавни давачки во износ од 10,223,348,819 денари во кои најголем е износот на ПЗО од 9,422,663,093 денари (92,17%).

Исплатена бруто плата

Исплатена бруто плата - во периодот Јануари-Декември 2017 година извршени се исплати на плати, надоместоци на плати, аконтативни пресметки на социјалните придонеси на нето доходот на вршителите на дејност и други примања утврдени со ЗПСО, доспеани во законскиот рок за плаќање за месеците Декември 2016 и Јануари-Ноември 2017, аконтативни исплати за месец Декември 2017 година и авансни (предвремени) исплати за месеците Јануари-Март 2018 година, но и закаснети плаќања за месеците Јануари 2009 до Ноември 2016 година.

Во вкупно исплатените плати за месец Декември 2016 година треба да се земат во предвид и аконтативно исплатените плати за Декември 2016 година (за вработените лица кај правните лица и кај СВД по 14,659 МПИН пресметки за 116,332 поединечни исплати) исплатени во месец Декември 2016 година, во бруто износ од 4,229,671,611 денари, нето износ од 2,923,799,527 денари и социјални придонеси со персонален данок на доход од 1,323,463,967 денари, како и авансно исплатените плати за месец 01.2017 по две МПИН пресметки за 3 поединечни исплати во бруто износ од 74,219 денари, нето износ од 51,000 ден и ПДД и придонеси во износ од 23,219 денари.

Во периодот Јануари-Декември 2017 исплатени се и следниот број на задоцнети МПИН пресметки за следниот број лица за месеците од воведувањето на интегралниот систем на наплата (Јануари 2009 година) до месец Ноември 2016 година, како во табелата.

Месец	Исплатители	Вработени
аконтативни	14,659	116,332
12/2016	45,175	421,951
01/2017	59,504	535,174
02/2017	59,441	536,783
03/2017	59,253	539,516
04/2017	59,148	540,147
05/2017	59,135	542,088
06/2017	58,971	543,585
07/2017	58,731	543,050
08/2017	58,546	542,232
09/2017	58,006	541,887
10/2017	57,218	539,518
11/2017	53,610	529,528
12/2017	14,456	115,482
м.01.2018	2	3
3а 2009 и 2010		
3а 2011		
3а 2012		
3а 2013		
3а 2014		
3а 2015		
3а 2016		

133,693 исплатени поединечни плати

Година	Испл./поед прес.	Правни лица	СВД	Вкупно Пл.+СВД	Паушалци	Управители	Вкупно
2009 и 2010	Исплатители	79	56	135	1040	0	1,175
	Поед. пресметки	245	56	301	1040	0	1,341
2011	Исплатители	65	35	100	600	0	700
	Поед. пресметки	133	35	168	600	0	768
2012	Исплатители	122	70	192	898	0	1,090
	Поед. пресметки	145	72	217	898	0	1,115
2013	Исплатители	133	101	234	1172	0	1,406
	Поед. пресметки	188	105	293	1172	0	1,465
2014	Исплатители	320	168	488	1,745	0	2,233
	Поед. пресметки	1341	184	1,525	1,745	0	3,270
2015	Исплатители	936	534	1,470	5,671	0	7,141
	Поед. пресметки	2,416	586	3,002	5,671	0	8,673
2016	Исплатители	11,300	3,532	14,832	27,749	0	42,581
	Поед. пресметки	34,085	4,438	38,523	27,749	0	66,272
Вкупно	Исплатители	12,955	4,496	17,451	38,875	0	56,326
	% учество	23.00%	7.98%	30.98%	69.02%	0.00%	100.00%
Вкупно	Поед. пресметки	38,553	5,476	44,029	38,875	0	82,904
	% учество	46.50%	6.61%	53.11%	46.89%	0.00%	100.00%

Институции - Во периодот Јануари-Декември 2017 година, од страна на институциите кои согласно закон плаќаат социјални придонеси и ПДД на одредени видови на надоместоци со или без исплата на надоместоци, како што се исплатите на пензии, боледувања и други социјални примања, извршени се 358 исплати по поднесени 5,354 пресметки за месец 12/2016 и за месеците Јануари-Декември 2017 и 156 закаснети исплати за периодот Јануари 2009 до Ноември 2016 година по 2,377 поднесени пресметки.

Надоместоци по договори - Во периодот Јануари-Декември 2017 година, исплатените бруто надоместоци за авторски дела, договор за дело и по други договори за кои се поднесени пресметки од страна на исплатителите – правни лица за нивните вработени лица и од страна на Фондот за ПИОМ за вработените лица и пензионери кои оствариле такви приходи со повеќе од еден договорен субјект (од земјата и странство) и/или за невработените лица со остварен приход од еден или повеќе договорни субјекти, коишто се обврзници за плаќање на придонесите „самите за себе“ во согласност со пресметките на ФПИОМ, извршени

се плаќања на придонеси по вкупно 7 поднесени пресметки за 27 поединечни исплати на лицата. Исплатите се однесуваат на месеците Јануари-Јули 2015 година (конкретно, Март-Јули), кога беа во примена одредбите од ЗПСО за оданочување на договорните услуги.

Исплатена цела плата и надоместоци на плата и други социјални права од исплатителите-правни лица, вршители на дејност, паушалци, управители и останати категории (институции и владини политики) - Во 2017 година од страна на сите категории исплатители, извршени се исплати кои се однесуваат на месеците од 01/2009 -11/2016 година за кои се истечени законските рокови за плаќање; навремено се исплатени плати за месец Декември 2016 година и Јануари-Ноември 2017, аконтативно се исплатени плати за месец Декември 2017 година во следните износи: **Бруто плати** на вработените лица во износ од 192,678,141,321 денари кај исплатителите правни лица и СВД, **Бруто основици** на кои се пресметани придонесите за паушалците во износ од 909,961,782 денари за пресметка на ППИО и 1,742,634,004 денари за пресметка на ПЗО, **Пресметковните Бруто исплати на Управителите** на друштвата согласно измените во законската регулатива во примена од Август 2015 година, во износ од 762,271 денари и пресметковна бруто основица за исплатите по склучени договори во износ од 1,107,975 денари, **Нето платите** за вработените лица кај правните лица и вршителите на дејност во износ од 132,086,242,444 денари (без нето примањата на вршителите на дејност кои се оданочуваат според вистинскиот и/или паушално утврдениот нето доход и управителите кои не подлежат на директна исплата преку системот на интегрирана исплата на бруто плати), **Пресметковните Нето исплати на Управителите** во износ од 482,419 денари и пресметковната нето исплата по склучени договори во износ од 827,657 денари, како и платените **Социјални придонеси и персонален данок** од страна на сите категории на исплатители (правни лица, вршители на дејност, паушалци, управители, институции со владини политики и исплати по договори) во вкупен износ од 71,089,249,682 денари од кои:

- Придонес за ПИО во износ од 35,354,147,319 денари,
- Придонес за ЗО во износ од 24,174,318,617 денари,
- Придонес за осигурување во случај на невработеност во износ од 2,259,402,118 денари, и
- Персонален данок на доход во износ од 9,301,381,628 денари.

По категории исплатители исплатени се:

- **Од исплатители правни лица** – бруто плати во износ од 188,071,480,765 денари, нето плати во износ од 128,781,284,560 денари и јавни давачки во износ од 59,476,403,749 денари,
- **Од исплатители вршители на дејност** – бруто плати во износ од 4,606,660,556 денари, нето плати во износ од 3,304,957,884 денари и јавни давачки во износ од 1,195,904,281 денари,
- **Од вршители на дејност-паушалци**, платени се јавни давачки во износ од 294,688,183 денари пресметани на бруто основица за ПЗО од 1,742,634,004 денари и бруто основица за ППИО од 909,961,782 денари,
- **Од управители**, по новите одредби на законот во примена од Август 2015 година за кои како исплатители се јавуваат правните лица - исплатители на паричен надомест - Пресметковната бруто основица изнесува 762.271 денари, пресметковниот нето надомест изнесува 482,419 денари и социјалните придонеси, и персонален данок на доход изнесуваатод 449,589 денари, и
- **Од останати категории исплатители (институции)** - платени се јавни давачки во износ од 10,121,803,880 денари.

Правни лица за своите вработени или ФПИОМ за сите останати корисници на надоместоци по договори - платени се јавни давачки во износ од 280,321 денари.

(1,2,3,4,5) Правните лица, вршителите на дејност, паушалците со управителите, со износот од 60,967,445,802 денари учествуваат во износот на вкупно платените јавни давачки (без договорите) од 71,089,249,682 денари со 85.76%, додека **Институциите/фондовите** со 14.24%.

По вид	Бруто плата (ПЛ+СВД)	Бруто исплати на Управители	Бруто основаца за ППИО Паушалци	Бруто основаца за ПЗО Паушалци	Нето плата (ПЛ+СВД)	Нето исплати на Управители	Придонеси + ПДД ПЛ+СВД+Пау шалци+ Управители	Придонеси од Институции	Вкупно (Придонеси + ПДД)
2009-15	266,390,722	0	85,801,443	43,894,165	183,181,966	0	147,250,133	1,027,994	148,278,127
1-11/2016	837,836,130	0	226,712,576	75,991,572	580,388,791	0	345,279,722	611,464,414	956,744,136
12/2016	11,889,510,118	19,276	30,318,990	31,640,903	8,163,524,136	10,000	3,756,681,886	848,038,826	4,604,720,712
01/2017	15,628,125,907	94,271	52,777,031	146,391,189	10,690,621,390	58,000	4,970,640,410	860,770,700	5,831,411,110
02/2017	15,348,228,262	49,176	53,426,529	144,209,960	10,503,344,057	30,000	4,877,623,478	858,506,049	5,736,129,527
03/2017	15,655,081,471	61,074	53,927,523	144,657,118	10,723,014,025	38,000	4,952,398,522	879,972,721	5,832,371,243
04/2017	15,823,242,350	49,176	53,602,819	141,826,794	10,842,480,852	30,000	4,999,901,946	868,468,655	5,868,370,601
05/2017	15,940,563,685	49,176	53,044,949	142,955,797	10,914,525,310	30,000	5,043,446,469	870,632,339	5,914,078,808
06/2017	16,051,768,717	41,644	52,598,261	144,038,182	11,010,828,525	28,000	5,049,823,808	866,507,647	5,916,331,455
07/2017	15,978,120,145	87,662	50,132,014	143,130,615	10,950,687,006	58,419	5,030,937,010	868,456,451	5,899,393,461
08/2017	15,966,965,030	77,417	49,357,781	143,443,386	10,932,745,659	50,000	5,050,910,724	788,325,425	5,839,236,149
09/2017	16,275,200,807	72,616	48,118,569	143,432,254	11,158,530,407	46,000	5,127,490,875	657,717,487	5,785,208,362
10/2017	16,467,608,458	36,922	46,237,007	141,959,289	11,316,473,009	22,000	5,152,105,945	653,706,893	5,805,812,838
11/2017	16,094,287,140	76,269	44,774,385	134,203,149	11,028,355,734	50,000	5,078,009,711	488,208,279	5,566,217,990
12/2017	4,455,212,379	47,592	9,131,905	20,859,631	3,087,541,577	32,000	1,384,945,163	0	1,384,945,163
Вкупно	192,678,141,321	762,271	909,961,782	1,742,634,004	132,086,242,444	482,419	60,967,445,802	10,121,803,880	71,089,249,682
Учество (%)							85.76%	14.24%	100.00%

Социјалните придонеси и ПДД платени од правните лица, самостојните вршители на дејност, паушалците и управителите, по видови и по регионални дирекции изнесуваат:

Јавни давачки	ПЗО	%	ПОН	%	ПОН	%	ПДД	%	Вкупно	%
Правни лица	14,312,557,953	59.21%	2,202,037,948	97.46%	33,858,993,260	95.77%	9,102,814,588	97.87%	59,476,403,749	83.66%
СВД	336,736,787	1.39%	21,346,250	0.94%	777,206,316	2.20%	60,614,928	0.65%	1,195,904,281	1.68%
Паушалци	130,827,007	0.54%	0	0.00%	163,861,176	0.46%	0	0.00%	294,688,183	0.41%
Управит.	114,256	0.00%	0	0.00%	281,753	0.00%	53,580	0.00%	449,589	0.00%
Вкупно	14,780,236,003	61.14%	2,223,384,198	98.41%	34,800,342,505	98.43%	9,163,483,096	98.52%	60,967,445,802	85.76%
Институ.	9,394,082,614	38.86%	36,017,920	1.59%	553,804,814	1.57%	137,898,532	1.48%	10,121,803,880	14.24%
ВКУПНО	24,174,318,617	100.00%	2,259,402,118	100.00%	35,354,147,319	100.00%	9,301,381,628	100.00%	71,089,249,682	100.00%
Учество (%)	34.01%		3.18%		49.73%		13.08%		100.00%	

И по регионални дирекции:

Јавни давачки	Скопје	Битола	Прилеп	Струмица	Тетово	Штип	ДГДО	Вкупно
ПЗО	15,253,803,000	1,103,805,417	867,767,318	739,267,052	911,638,391	1,364,348,150	3,933,689,289	24,174,318,617
ПОН	925,697,651	163,199,085	124,432,732	105,487,875	132,476,424	202,806,454	605,301,897	2,259,402,118
ПИОН	14,656,137,095	2,533,412,545	1,986,315,409	1,670,439,165	2,094,373,046	3,160,697,821	9,252,772,238	35,354,147,319
ПДД	4,053,094,236	574,661,321	419,415,519	359,484,749	509,442,377	671,974,265	2,713,309,161	9,301,381,628
Вкупно	34,888,731,982	4,375,078,368	3,397,930,978	2,874,678,841	3,647,930,238	5,399,826,690	16,505,072,585	71,089,249,682
Учество (%)	49.08%	6.15%	4.78%	4.04%	5.13%	7.60%	23.22%	100%

Во вкупниот износ на платени придонеси и ПДД од 71,089,249,682 денари, а во зависност од организациониот облик на исплатителите, нивното учество е:

- правните лица во вкупниот износ на платените социјални придонеси и персонален данок од доход учествуваат со 83,66%,
- самостојните вршители на дејност за своите вработени со 1,68%
- самовработените лица според паушално утврдената основаца со 0,41%,
- управителите со 0,0006% и
- институциите со 14,24%.

Во износот на платени социјални придонеси и ПДД од плата од страна на исплатителите - правни лица, ППИО е платен во износ од 33,858,993,260 денари (95,77% во вкупниот износ од 35.354.147.319), ПЗО е платен во износ од 14.312.557.953 денари (59,21% во 24,174,318,617), ПДД во износ од 9,102,814,588 денари (97,87% во вкупниот износ од 9,301,381,628 денари) и ПОН е платен во износ од 2,202,037,948 денари и учествува со 97,46% во вкупниот износ од 2,259,402,118 денари.

Од страна на Институциите се платени 10,121,803,880 денари придонеси и ПДД кои претставуваат 14,24% од вкупно платениот износ од 71,089,249,682 денари, од кои ПЗО во износ од 9,394,082,614 (38,86%), ПОН во износ од 36,017,920 (1,59%), ППИО во износ од 553,804,814 (1,57%) и ПДД во износ од 137,898,532 (1,48%).

Структурата на исплатените плати по број на вработени лица кај исплатителите - правни лица и вршители на дејност, укажува на висок степен на уситнетост на носителите на економската активност. Во периодот Јануари-Декември 2017 година најголем број на исплатители кои исплатиле плати за месец декември 2016 и за месеците Јануари – Ноември 2017 година се од групите субјекти во кои се ангажирани од 2-10 лица и со по 1 лице. Ваквата структура на исплатените плати по број на вработени кај исплатителот, е карактеристична за сите регионални дирекции со исклучок на ДГДО каде најбројни се исплатителите со 101-1000 вработени.

Број на поединечни пресметки на Бруто плата

	1	2-10	11-100	101-1.000	1.001-10.000	Над 10.000	Вкупно
Аконгација 12/2016	2,900	8,475	1,614	109	6	0	13,104
12/2016	10,668	21,038	3,862	594	22	1	36,185
01/2017	13,505	29,385	5,420	696	28	1	49,035
02/2017	13,457	29,341	5,457	694	30	1	48,980
03/2017	13,312	29,284	5,509	700	30	1	48,836
04/2017	13,171	29,356	5,506	698	30	1	48,762
05/2017	13,096	29,426	5,524	695	32	1	48,774
06/2017	12,911	29,426	5,547	694	33	1	48,612
07/2017	12,754	29,320	5,567	691	33	1	48,366
08/2017	12,824	29,131	5,543	689	33	1	48,221
09/2017	12,616	28,950	5,510	687	33	1	47,797
10/2017	12,369	28,568	5,481	685	32	1	47,136
11/2017	11,313	26,983	5,380	680	33	1	44,390
12/2017	2,784	8,335	1,595	116	6	0	12,836

Најголем дел (65,02%) на поединечните пресметки на лицата се наоѓаат во групата на плати со висина помеѓу 11,895 (износ на нето исплата до износите на личното ослободување од 7,456 денари) до 32,877 денари.

Правни лица и самостојни вршители на дејност

2016	0 ден.	1-11,713	11,714-32,268	32,269-96,804	96,805-193,608	193,609-258,144	258,145-387,216	Над>387,216	Поед.прес.
A.12./2016	2,020	4,579	71,704	33,588	3,309	471	335	326	116,332
12/2016	6,669	20,916	275,392	114,949	3,241	324	173	287	421,951
2017	0 ден.	1-11,894	11,895-32,877	32,878-98,631	98,632-197,762	197,763-263,016	263,017-394,524	Над>394,525	Поед.прес.
01/2017	8,414	24,926	336,579	138,648	5,775	625	428	394	515,789
02/2017	8,427	24,890	343,309	133,673	5,694	596	355	392	517,336
03/2017	8,443	25,921	341,234	136,911	6,027	676	399	488	520,099
04/2017	8,706	23,137	341,625	139,635	6,007	654	422	529	520,715
05/2017	8,069	24,546	341,747	140,740	6,059	641	394	435	522,631
06/2017	7,999	25,092	341,931	141,448	6,068	681	443	440	524,102
07/2017	8,255	23,782	343,528	140,437	6,183	626	390	422	523,623
08/2017	8,115	24,751	339,024	143,548	6,067	621	380	401	522,907
09/2017	8,356	24,144	337,983	144,768	6,087	616	396	402	522,752
10/2017	8,496	23,196	335,265	145,990	6,218	615	385	428	520,593
11/2017	8,396	23,092	330,354	142,453	6,096	653	411	411	511,866
12/2017	1,963	4,268	66,852	33,554	3,452	508	374	317	111,288
Вкупно	102,041	295,479	4,130,183	1,729,330	76,237	8,284	5,277	5,671	6,352,502
Учество (%)	1.61%	4.65%	65.02%	27.22%	1.20%	0.13%	0.08%	0.09%	100.00%

Исплатени надоместоци по договори

Вкупно пресметаните бруто основици за пресметка на ППИО (1,107,975 денари) и ПЗО (827,657 денари), се однесуваат на:

- Пресметковното бруто од 896,906 денари за пресметка на ППИО и за ПЗО од страна на исплатителите правни лица кои што исплатиле надоместоци по основ на договори за дело, авторски договори и/или други договори за дополнително работно ангажирање на вработените лица и
- Основица за ППИО (211,069 денари) и ПЗО (157,668 денари) од страна на ФПИО за остварувачи на приходите по основ на договори за дело, авторски договори и/или други договори за работно ангажирање на лица во работен однос кај друг работодавач, невработени лица, или лица корисници на пензија кои плаќаат „самите за себе“

2015	Правни лица за Физички лица			ФПИОМ за "Лицата сами за себе"			Вкупно		
	Бруто	Нето	Придонеси и ПДД	Осн. за ППИО	Осн. за ПЗО	Прид. и ПДД	Прес. Осн.	Прес. Осн.	Прид. и ПДД
Вкупно	896,906	669,989	226,920	211,069	157,668	53,401	1,107,975	827,657	280,321
Учество (%)	80.95%	80.95%	80.95%	19.05%	19.05%	19.05%	100.00%	100.00%	100.00%

Вкупно исплатена цела плата на корисниците на придонесите според припадноста кон општината и систематизирани по регионални дирекции - Следејќи го принципот на територијална припадност (местото на живеалиштето/престојувалиштето на вработеното лице /самовработеното лице - примател на бруто платата, бруто надомест и/или бруто исплата вклучително и примања по основ на договорни услуги) а не според седиштето на исплатителот, се доаѓа до поинаква распределба на бруто платите и платените давачки. Вкупно платените јавни давачки од сите категории исплатители во периодот 01-12/2017 година во износ од 71,089,530,003 денари, соодветно распределени на 638,584 поединечни обврзници-корисници на придонесите според припадноста на територијата на која се наоѓа нивното живеалиште/престојувалиште, групирани во рамките на регионалните дирекции, покажуваат поинаква распределба, но повторно значително највисок износ е исплатен во РД Скопје – 44,819,926,060 денари, односно РД Скопје учествува со 63.05%, РД Штип учествува со 10.00%, РД Битола со 8,07%, РД Прилеп со 7,50%, РД Тетово со 6,23% и РД Струмица со 5,15% во вкупниот износ на платени придонеси и ПДД.

Износот од 71,089,530,003 денари претставува износ на платени социјални придонеси и персонален данок на доход од страна на сите категории на исплатители (правни лица, вршители на дејност за вработените лица и самите за себе, паушалци, управители, институции согласно посебните прописи и износи на платените социјални придонеси од договорните услуги - договор за дело, авторски договори и други договори за работно ангажирање во примена до август 2015 година).

Сублимирано: Може да се констатира дека 89,060 исплатители кои исплатиле барем еднаш илјада или надоместоци на илјада и надоместоци за други права, во текот на периодот 01-01-31.12.2017 година за 638,584 лица кои барем еднаш во текот овој период примиле илјада, надоместоци на илјада и други примања на кои се илјада социјални придонеси, ги исплатиле горенаведените придонеси и ПДД во вкупен износ од 71,089,530,003 денари.

	Бр. корисници	ПЗО	ПОН	ППИО	ПДД	Пр+ПДД	Учество (%)
Скопје	217,667	17,830,763,707	1,353,818,224	21,197,290,963	4,438,053,166	44,819,926,060	63.05%
Битола	88,933	1,346,818,817	197,887,681	3,054,735,405	1,140,863,778	5,740,305,681	8.07%
Прилеп	90,323	1,298,594,182	184,114,352	2,890,245,441	958,644,216	5,331,598,191	7.50%
Струмица	63,078	896,504,733	127,895,421	2,014,074,274	622,687,823	3,661,162,251	5.15%
Тетово	70,572	1,067,395,387	147,705,727	2,326,752,880	886,862,983	4,428,716,977	6.23%
Штип	115,113	1,734,322,673	247,980,713	3,871,247,795	1,254,269,662	7,107,820,843	10.00%
Вкупно	638,584	24,174,399,499	2,259,402,118	35,354,346,758	9,301,381,628	71,089,530,003*	100.00%



СЕКОГАШ ЧЕКОР ПОНАПРЕД

За да ја осигуриме основната цел на нашето постоење како институција, обезбедување средства за финансирање на функциите на државата за задоволување на оштите и заедничките потреби, за да ја намалиме сивата економија и да ја прошириме базата за оданочување, работиме на подигнување на квалитетот на институцијата за успешно спроведување на законодавството и секоја година освојуваме нов дел од просторот

Јакнење на институционалниот капацитет

Во 2017 година донесени се следните институционални документи:

- „Стратешки приоритети на УЈП за периодот 2018-2020 година“ со План за спроведување, согласно кој, Управата за јавни приходи планира извршување на три основни развојни стратешки цели:
 - 1) **Зајакнување на административните капацитети** – Градење на капацитети на даночната администрација за администрирање на даночни приходи и придонеси и за обезбедување на квалитетни услуги на корисниците, унапредување на вештините и знаењето на даночните службеници, управување со промени заради и поддршка на даночните реформи и модернизацијата - електронска даночна администрација.
 - Систем за управување со квалитет
 - Управување со човечки ресурси и зајакнување на капацитетот на вработените преку едукација и размена на искуство
 - Подобрено администрирање и управување со долгови
 - Управување со ризикот на усогласеноста
 - 2) **Борба против даночни измами и намалување на сивата економија** – Обезбедување на одржлив развој преку техничка и технолошка модернизација на работните процеси што ќе овозможи квалитетни услуги за сите корисници, раст на приходите и намалување на трошоците за плаќање на даноците.
 - Унапредување на активностите насочени кон борба против даночни измами и формализирање на неформалната економија
 - 3) **Управување со јавни финансии мобилизација на приходите** - Да се подобри реализацијата на наплатата на даночните приходи и да се обезбеди долгорочна стабилност на ИТ системите во случај на криза.
 - Подобрена стабилност, ефикасност и квалитет на системот за наплата на приходи (даночен систем и политика)

Во дел тие претставуваат повторување на мерките и активностите предвидени со претходниот стратешки план, кои воглавно заради недостаток на финансиски средства не беа реализирани; во дел претставуваат континуиран развој и надоградба на веќе воведените мерки бидејќи се од таква природа која бара подолгорочно имплементирање; и во еден дел тоа се нови мерки кои се планира да отпочнат со реализација во овој плански период. Мерките се продолжуваат со истите или со нови активности, кои имаат за цел да го зајакнат капацитетот и да ја оспособат УЈП за темелно извршување на основните функции со нов квалитет кој се појавува како неопходност, односно, за реализирање на дефинираната визија.

- **„Годишен план за наредната година и социјалните придонеси од планот и за работата на УЈП во 2018 година“** усогласен со Буџетскиот план за 2018, со Стратешките приоритети на УЈП за периодот 2018-2020 и со дефинираните цели на УЈП и нејзините организациони делови за 2018 година.
- **„Годишен извештај на УЈП за 2016 година“** за остварување на стратешките и краткорочните цели на УЈП
- **Стратегијата за управување со ризиците во процесите на УЈП** - Управувањето со ризици е законска обврска и неопходен елемент на доброто управување на секоја институција. Стратегијата за управување со ризици во УЈП е изготвена во согласност со Законот за јавна внатрешна финансиска контрола и Насоките за спроведување на процесот за управување со ризиците кај буџетските корисници. Соодветното управување со ризиците е од особена важност за УЈП и за нејзината способност за извршување на доделените функции и остварување на поставените стратешки цели на сите нивоа. Со воведување на системот на управувањето со ризиците се цели да се создаде култура на управување со ризиците во организацијата, односно: подобро одлучување, зголемување на ефикасноста, подобро користење на расположливите средства, јакнење на довербата во управувачкиот систем и развој на позитивна организациска култура.
Општиот модел за управување со ризиците, кој го воспоставува УЈП се состои од шест чекори: 1) описи на работните процеси и активности во Книгата на процеси, 2) поставување на целите, 3) идентификување (утврдување) на ризици и формирање на Регистер на ризици, 4) процена на ризиците, 5) постапување по ризиците, и 6) следење и известување за ризиците.
Со решение на директорот на УЈП формиран е Комитет за управување со ризик кој е задолжен за преглед на регистрите на оперативен ризик, мониторинг на нивоата на идентификуваните стратешки ризици, одобрување на плановите за внатрешна ревизија, преглед на резултатите од внатрешните ревизии. Со решението е утврден и начинот на работа и начинот на одлучување.
- И во 2017 година во УЈП продолжи воведувањето на **меѓународните стандарди за управување со квалитет во работата и организацијата на работата на јавната администрација (ИСО 9001:2008 стандарди)** за пристапување кон сертификација, дефинирање на процесите и процедурите за работа и документирање на целокупниот систем на работа. До крајот на 2015 година донесени се основните системски документи – политика за квалитет, процедури, упатства, листи, матрици, мастер листа на документи и записи, барања ..., Извршено е усогласување на работата согласно стандардот за управување со квалитет на Единицата - Внатрешна ревизија (ЕВР), на Секторот за човечки ресурси (СЧР), на Даночната академија (ДА), на Канцеларијата за односи со јавноста и комуникација (КОЈК), Кабинетот на директорот (КД), на Секторот за правни работи (СПР), Сектор за финансиски прашања (СФП), Сектор за стратешко планирање, анализа и статистика и Единица –Професионални стандарди (ЕПС). Сите нови документи кои тековно се донесуваат, а со кои се утврдуваат и опишуваат работни процеси во УЈП се во согласност со барањата на QMS (quality management system). Откога е отпочнат процесот на утврдување на работните процеси согласно QMS донесени се 31 Процедура, 38 Упатства и 477 Записи (обрасци) кои опфаќаат основна системската ИСО документација, но и усогласување на оперативните процеси во УЈП согласно барањата на QMS. Во 2017 година согласно ИСО стандардите дополнето и усогласено е Упатство за начинот на постапување на УЈП во спроведување на Законот за финансиска дисциплина УЈП-ДИ-У.1-02/4. Согласно барањата на ИСО стандардот, Управата за јавни приходи спроведе електронски анкети во форма на електронски прашалник кој имаше за цел да изврши објективно и едноставно мерење на задоволството на корисниците на услуги на Управата за јавни приходи и на вработените, а Анализата на резултатите од истражувањето за мерење на задоволството на корисниците на услугите во 2016 година (бр. 15-2981/1 од 30.03.2017), и Анализата на резултатите од истражувањето за мерење на задоволството на вработените во УЈП за 2016 година (бр. 15-2918/1 од 28.03.2017), се објавени на Интранет и дистрибуирани до вработените. Анализата на резултатите од истражувањето за мерење на задоволството на корисниците на услугите е спроведена според 6 критериуми:
 - 1) Задоволство од соработката со Управата за јавни приходи,
 - 2) Задоволство од квалитетот на услугите на Управата за јавни приходи,
 - 3) Задоволство од начинот на комуникацијата со даночниот службеник,
 - 4) Задоволство од обезбедена услуга од даночниот службеник,
 - 5) Задоволство од навремено обезбедена услуга, и
 - 6) Задоволство од третманот од вработените во УЈП.

- „Мерење на учиноциџе од рабoџењето во 2018 година“ со кој се ревидираат стандардите за работа и коефициентите за сложеност“ за оценување на квалитетот и сложеноста на активностите со кои се мерат и вреднуваат извршените работни задачи на поединците и на организационите делови.
- „Менаџерски извештај за реализација на мерките за учиноци“ во кој се искажани резултатите од работењето на секој поединец и секоја оперативна организациона единица и кои даваат податоци за извршувањата, можности за поединечни оценувања, споредувања на поединците од исто ниво и функција и на организационите делови во извршувањата, нивно рангирање и праведно наградување.
- „Годишен план за едукација на вработените“ преку Даночната Академија со цел организирање системска едукација на вработените од сите нивоа во УЈП и дефинирана листа на обучувачи вработени во УЈП - експерти на одредена област.
- Донесени се неколку измени и дополнувања на актите: **Правилник за внатрешна организација и работа на УЈП и Правилник за систематизација на работните места во УЈП** некои со примена од 01.01.2017 година а некои со примена од период кој е во текот на 2017 година. Така донесени се:
 - Правилник за внатрешна организација и работа на Управата за јавни приходи, бр.01-6477/1 од 31.10.2016 година, бр.01-2187/1 од 24.02.2017 година и бр.01-2187/4 од 18.05.2017 година.
 - Правилник за систематизација на работните места во Управата за јавни приходи, бр.01-6477/5 од 04.11.2016 година, бр.01-2439/1 од 07.03.2017 година, бр.01-2439/6 од 03.05.2017 година, бр.01-2439/13 од 29.05.2017 година и бр.01-5436/1 од 31.07.2017 година. По одобрување на актите од страна на Министерот за информатичко општество и администрација, во текот на 2017 година ќе се врши имплементација на организациските промени со назначување на вработени на соодветните работни места и мерење на успешноста од спроведување на мерката.

Со цел, зголемување на ефикасноста и ефективноста во работењето и усогласување на организацијата на УЈП која треба да ја поддржи растечката улога на одданочувањето на поединците кое се извршува преку социјалните придонеси од плата и персоналниот данок, се планира квалитативна реорганизација на работењето на Управата за јавни приходи, во смисла на поделба на работите и работните задачи кои се однесуваат на одданочувањето на:

1. Субјектите кои извршуваат економски активности (бизнис заедницата) и
2. Поединците кои се оданочуваат согласно остварените приходи (физичките лица) односно во функцијата регистрација и утврдување на даноци, на ниво на одделение во Регионална дирекција извршена е поделба на функциите во смисла на специјализација на работењето за даночни обврзници – правни лица и за даночни обврзници физички лица, на тој начин што во рамки на одделение се формираат две одделни организациски единици: Служба за регистрација и утврдување на даноци на даночни обврзници – правни лица и Служба за регистрација и утврдување на даноци на даночни обврзници – физички лица. На ниво на даночно одделение е формирана самоорганизациска единица за работа со даночни обврзници – правни лица како и Служба за регистрација и утврдување на даноци за даночни обврзници – физички лица.

Управата за јавни приходи работите од својот делокруг ќе ги извршува преку: Генерална дирекција, Дирекција за големи даночни обврзници, (6) шест регионални дирекции (РД Скопје, РД Битола, РД Прилеп, РД Штип, РД Струмица и РД Тетово), (17) седумнаесет даночни одделенија (ДО Охрид, ДО Струга, ДО Ресен, ДО Кавадарци, ДО Велес, ДО Неготино, ДО Куманово, ДО Крива Паланка, ДО Кочани, ДО Винаца, ДО Свети Николе, ДО Берово, ДО Гевгелија, ДО Радовиш, ДО Гостивар, ДО Кичево, ДО Дебар) во кои се образуваат организациски единици, (7) седум постојани даночни шалтери (ДШ Демир Хисар, ДШ Македонски Брод, ДШ Крушево, ДШ Кратово, ДШ Делчево, ДШ Пробиштип, ДШ Валандово) и мобилни даночни шалтери по потреба. Одделенијата за регистрација и утврдување на даноци и Даночните одделенија имаат особено нагласена надлежност над водењето на регистер, водењето на даночното сметководство и утврдувањето на даночните обврски на граѓаните.

Работите и задачите од надлежност на Генералната дирекција ќе се вршат преку следните организациски единици:

- **Од прво ниво:** Директорати, како организациски единици кои за својата работа непосредно известуваат и одговараат на директорот на Управата за јавни приходи, вкупно (3) три: Директорат за поддршка на активностите на УЈП, Директорат за управување со даночни функции и развој на програми и Директорат за информатичка технологија и централизиран оперативни функции;
- **Од второ ниво:** Сектори, во состав на директоратите, вкупно (12) дванаесет, и посебните организациски единици надвор од Директоратите:
 - Сектор за внатрешна ревизија, кој за својата работа непосредно известува и одговара на директорот на Управата за јавни приходи, вкупно (1) еден;
 - Сектор за поддршка на директорот и односи со јавност, кој за својата работа непосредно известува и одговара на директорот на Управата за јавни приходи, вкупно (1) еден;

како и посебните организациски единица во состав на директорати, но надвор од секторите,

- Генерален даночен инспекторат, вкупно (1) еден;
- Даночна академија, вкупно (1) еден;
- Единица за управување со ризик кај усогласеноста, вкупно (1);
- Единица за професионални стандарди, вкупно (1) еден;
- **Од трети ниво:**
 - Оддели/одделенија во состав на секторите и Генералниот даночен инспекторат, вкупно (33) тريسет и три;
 - Даночни инспекторати, како посебни организациски единици во состав на Генералниот даночен инспекторат, вкупно (4) четири;
 - Центри, како посебни организациски единици во состав на одделни сектори, вкупно (7) седум;
- **Од четврти ниво:**
 - Служби, во состав на одделите и центрите, вкупно (14) четиринаесет.

Ќе се изврши внатрешна промена на надлежностите на некои сектори. Најголеми и најсуштествени промени се: Поранешниот Сектор за присилна наплата се преименува во Сектор за наплата и управување со долгови и ги презема сите активности за опоменување на должниците, анализа и управување на долговите и сите видови на административна и присилна наплата на долговите, а во својот состав ги добива и Центрите за заплени предмети во Неготино и Скопје; Секторот за утврдување и наплата на даноци се преименува во Сектор за регистрација и утврдување на даноци и ги презема сите активности поврзани со водењето на регистрите (за регистрација на даночни обврзници, за ДДВ, за фискализација, за индивидуални земјоделци, за данок на вкупни приходи, за исплатители на бруто плата, итн), даночните евиденции, утврдувањето на даноците и во својот состав ги има Центарот за обработка на податоци и новиот центар - Центарот за интегрирана наплата на ПДД и социјалните придонеси; Сите видови на регистраци на даночни обврзници не се повеќе во надлежност на Секторот на услугите во кој останува надлежност над мобилните даночни шалтери; Секторот за ИТ се реорганизира и во рамки на Директоратот за ИТ и централизираните операции со новите сектори и оддели обезбедува капацитети за управување со развојните проекти и за реинжињеринг на работните процеси и паралелно со тоа, на транзицискиот процес и секојдневното работење. Во рамки на Секторот за меѓународни односи се организира Оддел за модернизација одговорен за спроведување на Програмата за модернизација. Новиот Сектор за оперативни функции ќе ги обедини централизираните операции на Контакт центарот и Центарот за наплата на глоби и други јавни приходи а додека формираните Центар за радиодифузна такса кој беше формиран во рамките на Секторот за оперативни функции со донесување на законските измени со кои Управата за јавни приходи нема повеќе надлежност за утврдување и наплата на РДТ, Центарот за радиодифузна такса се укина преку измени во актите за внатрешна организација и систематизација на работните места. Од особено значење е формирањето на Единицата за управување со ризик кај усогласеноста во состав на Директоратот за управување со даночни функции и развој на даночни програми.

Со актот на внатрешна организација пропишан е начинот и формите на раководење па така согласно со истиот е предвидено формирање на трите совети за: модернизација, управување со усогласеноста и оперативното управување. Пропишани се нивните надлежности и начинот на работа. За формирање на Советот за модернизација и Советот за управување со усогласеноста донесени се решенија и назначени членовите, додека Советот за оперативно управување се уште не е формиран.

- **Интернајта комуникација (ИНТРАНЕТ)** се одвива редовно и овозможува целосно информирање на вработените со објавување на информативни содржини за севкупното работење на УЈП (планови, извештаи, одлуки, соопштенија...), за сите промени во даночното законодавство и во другите закони за кои УЈП има надлежности, за промените во процедурите за работа и се развива со дополнување на нови менија: ЕУ ИПА 2010 - за информирање на вработените за планираните активности и текот на реализацијата на ИПА Твининг проектот „Подобрување на услугите на УЈП кон даночните обврзници“ помеѓу УЈП и Шпанската даночна администрација (АЕАТ). Имплементацијата на проектот е завршена. Финалниот извештај е потпишан од Проект лидерите на 15.09.2017 година и доставен до ЦФЦД и до ДЕУ. Во однос на препораките од Твининг-от за воведување на новите услуги, изготвена е нова апликација за закажување на средби која треба да биде ставена во функција во последниот квартал на 2017 година или на почетокот на 2018 година (во зависност од проценката). Новата база на знаење (ИНФОРМА) во третиот квартал беше поставена на ИНТРАНЕТ и е веќе достапна за сите вработени во УЈП преку новата Веб страница на Контакт центарот.; потоа ММФ – за интерно информирање на вработените за активностите и извештаите од соработката на Управата за јавни приходи со Меѓународниот монетарен фонд; и потоа ПЕФА – за интерно информирање на вработените за планираните активности и текот на реализацијата на Проектот „Проценка на јавните расходи и финансиска отчетност (PEFA)“ на Министерството за финансии на РМ, а каде Управата за јавни приходи се јавува како учесник. Во тек е тестирање на апликацијата за закажување на средби со даночните обврзници и внесување на прашања за сите видови на даноци во новата база на знаење.

- **Поддршка за јакнење на капацитетите на институцијата – ТАДАТ Извештај од оценката на работењето** - Врз основа на спроведеното оценување во периодот 04-17.05.2016 година од страна на Секторот за фискални работи на Меѓународниот монетарен фонд, и изготвениот детален ТАДАТ Извештај од оценката на работењето, во кој се презентирани резултатите кои укажуваат на силните страни и на слабостите на УЈП, со цел надминување на констатираните слабости и развој на институцијата во смер на дефинираната визија, Управата за јавни приходи во текот на 2017 година изготви „Програма за модернизација на УЈП 2017-2021“ со План за спроведување под бр.01/2366/1 од 06.03.2017 година. Во 2017 година УЈП се соочи со предизвик на широк процес на реформи, односно со втората фаза на модернизација технички поддржана од Меѓународниот Монетарен Фонд, која опфаќа:
 - Процеси на институционално зајакнување преку реорганизација на институцијата и изградба на структура за раководење и управување со промените, со вработени со силен капацитет,
 - Преку реинжењеринг на работните процеси и изградбата на нов ИТ систем, да спроведе техничка и технолошка модернизација на работните процеси, целосна автоматизација на интерните процеси и на услугите на даночните обврзници, и
 - Да воспостави интерконекција и интероперабилност со националните институции, а потоа и со институциите на ЕУ.

Техничката помош за УЈП во периодот 2015-2020 година реализирана од Секторот за фискални работи (FAD) на Меѓународниот монетарен фонд и финансирана од Европските фондови во рамки на програмата за Реформирање и модернизација на даночните управи во југоисточна Европа - FAD_EUR_2010_02, се состои од проекти за унапредување на административните капацитети (опкружувањето) на институцијата, унапредување на основните работни процеси и унапредување на усогласеноста на обврзниците. Соработката со ММФ е во насока на развивање и реформирање на основните функции на УЈП преку обезбедување на техничка помош и обука.

Во првото полугодие на 2017 година се одржаа следните ММФ мисии:

- 15-17.03.2017 година – Состаноци со експертите Енрико Аави Кристофер Барлоу за понатамошните потреби на УЈП од техничка помош од страна на ММФ во 2017 и 2018 година.
- 22/03-04.04.2017 година – Мисија на експертот Џон Бјуканан за обезбедување на техничка помош за функцијата надворешна контрола.
- 19-28.04.2017 година, Техничка мисија на експертот Роберт Расел – Извештај „Подготовки за модернизација на Управата за јавни приходи“ .

Во рамките на техничката поддршка која ја обезбедува ММФ за периодот Мај 2017 - Април 2018 година, Управата за јавни приходи има право на користење на 7 технички мисии, од кои од страна на ЕУ ќе се финансираат 3 технички мисии преку Grant Agreement No: PA/2015/358/797 Southeastern Europe: Strengthening Economic Governance and Public Financial Management, додека 4 технички мисии се финансирани од страна на Државниот секретаријат за економски прашања на Швајцарија (SECO) во согласност со проектот Southeast Europe Revenue Administration (SECO) 2017-2018-FAD-EUR-2017-02. Согласно ФАД Планот (Мај 2017 - Април 2018), кој што треба да обезбеди техничка поддршка при имплементација на планираните реформи и модернизацијата во Управата за јавни приходи, реализирани се три технички мисии: и тоа во следните периоди: 17-30.05.2017 година, 13-26.09.2017 година и 04-07.12.2017 година на експертот Петер Менхард-Извештај „Подготовки за модернизација на Управата за јавни приходи – Споделување на искуството.

Врз основа на направената проценка на институционалните капацитети на УЈП и на состојбата на ИТ системите и работните процеси направена од страна на експертите ангажирани во ИПА Проектот за Проценка за јавни расходи и финансиска отчетност (Public Expenditure and Financial Accountability Assessment-PEFA) на Министерството за финансии, Управата за јавни приходи како еден од органите во состав на Министерството за финансии, зема учество во изготвување на Програмата за реформа во управувањето со јавни финансии (PFM) и на Секторскиот плански документ (SPD) за користење на Секторска буџетска поддршка со барање при изработката на клучните програмски документи за секторска буџетска поддршка за управување со јавните финансии да се земат во предвид потребите на даночната администрација која претставува важна алка во процесот на управување со јавните финансии, а особено во делот на планирањето, наплатата на даноците, социјалните придонеси и другите јавни приходи.

Нашата стравителска цел „Секогаш чекор понапред“ значи дека секоја година ќе додаваме нов елемент во нашиот развој, некогаш мал, некогаш дојолна или продолжување на развојните елементи од претходните периоди, но доволно значаен да ја афирмира нашата заложба за модернизација и одржлив развој на работните процеси.

- **Развој на ИТ системот на УЈП** - УЈП планира да изгради интегриран ИТ систем кој ќе ги подржува и обедини сите работни процеси, но во меѓувреме се одвиваат активности на тековно одржување, развој и изградба на софтверите кои се потребни за непречено одвивање на работните процеси и надополнување на потребниот хардвер.

Надоградба на постоечкиот софтвер

- Во периодот 17-30 Мај 2017 година се одржа мисија на ММФ експертот Питер Менхард која се однесува на помош на УЈП во развојот на соодветно планирање и изготвување на Проектна документација за набавка на Интегриран ИТ систем поврзано со Програмата за модернизација и усогласено со Европскиот инструмент за претпристапна помош (ИПА II).
Фокусните области за оваа мисија беа:
- Обезбедување заедничко разбирање на барањата за системот на даночното сметководство кој ќе овозможи УЈП правилно да управува со заостанатите долгови. Ова вклучува и Предлог за измени во законодавството и подготовка на процедури за управување и наплата на даноците,
- Основање на посебна реформска единица за управување со Програмата за развој на Нов ИТ систем - техничка и технолошка модернизација на УЈП.
- Дефинирање на деловните барања, дефинирање на технички барања и податоци, Стратегија за миграција за новиот интегриран ИТ систем.
- Пристап за обезбедување на новиот систем- внатрешен наспроти надворешен развој, предност помеѓу системот базиран на COTS наспроти нарачано решение.

Во периодот 04-07 Декември 2017 година се одржа мисија на ММФ експертот Питер Менхард во рамки на која се одржи кратка работилница со преоктниот тим за реинженеринг.

- Обезбедени се средства за финансирање на проектот „Technical assistance for defining the business requirements, re-engineering of business processes for the new Tax Integrated IT system” преку IPA 2 / EUIF 2014 во вредност од 300.000 евра. Постапката за евалуација е завршена и потпишан е договорот за проектот помеѓу Договорниот орган Делегација на ЕУ и Изведувачот. На 29.09.2017 година формирана е Проектна структура за следење и известување за спроведувањето на овој проект, а на сите членови им се доставени договорот и Прирачникот за спроведување на проекти од страна на крајните корисници, во кои се содржани сите обврски поврзани со имплементацијата на проектот. Реализацијата на проектот е започната на 01.11.2017 година. Завршена е inceptation фазата и започнато е со анализа на деловните процеси во Управата за јавни приходи за што се организирани повеќе работни средби во рамки на Управата за јавни приходи и со претставници на МИОА. На 30.11.2017 година организирана е работилница на тема „Presentation of the Project Work Plan and the Methodology for project's implementation“. Формиран е Управувачки комитет кој својата прва средба ја имаше на 04.12.2017 година.
- Во рамките на работната група за ИПА 2, формирана од Министерството за финансии, во тек се активности за подготовка на акциските документи во кои се утврдуваат приоритетите во областа „Управувањето со јавните финансии“ и обезбедување финансиски средства преку ИПА 2 предпристапните фондови во вредност од 6 милиони евра за новиот даночен интегриран ИТ систем (хардвер, софтвер и техничка поддршка за контрола на квалитет) и Центар за возобновување во случај на катастрофи. На 19.12.2017 година Владата на Република Македонија ја усвои Програмата за реформа на управувањето со јавните финансии 2018-2021, во која се опфатени приоритетите и планираните финансиски средства за нивна реализација поврзани со воведувањето на новиот интегриран ИТ систем Центарот за возобновување во случај на катастрофи. Вкупна вредност на потребните средства за реализацијата на мерките и активностите во Програмата од страна на УЈП изнесува 11.102.440 евра, од кои 5.102.440 се буџетско учество, а останатите 6.000.000 се планирани да бидат обезбедени преку ИПА предпристапните фондови на ЕУ.
- Направен е реинженеринг на процедурите за размена на податоци со други институции со што е забрзана обработката на барањата. Извршено е и нивно прилагодување за цели на размена на податоци со други институции преку веб сервиси. Во тек е тестирање на процедурите.
- Изработено е апликативно решение, се доработуваат дополнителните барања и треба да се тестира комплетниот процес. Автоматизирана е целата процедура, вклучувајќи и изготвување на налози за Трезор (во фаза на тестирање на новото ИТ решение).
- Изработено е апликативното решение до делот од даночната постапка. Комплетно е заокружен процесот на подготовка и достава на опомена и привремено решение за службено утврдување. Доработен е и модулот за изготвување на решение за присилна наплата по службеното утврдување кој е во фаза на тестирање. За понатамошен развој и заокружување на комплетниот процес се очекува одговор од банките.
- Се отпочна со дизајнот на податоците во базата и план за транзиција на податоците од локалните сервери во функција на централизирање на податоците.
- Се дефинираа потребите и архитектурата на новото решение. Изготвена е техничка спецификација за надградба на постоечкиот софтвер.
- Започнато е со предефинирање на процесот за одобрување на пријави преку службена пријава ДДВ-04.
- Во тек се активности за имплементација на новиот даночен биланс на системот е-Даноци и апликативното решение во ДАНИС.
- Во тек се активности за централизирање на регистарот. Изработен е модул за внес и ажурирање на податоци за ДО-физички лица на централно ниво и нивна дистрибуција на регионално ниво, кој е во фаза на тестирање. Со истиот ќе се постигне унифицирана евиденција на физички лица на регионално и централно ниво.

- Во тек е изработка на апликативно решение кое ќе ги обединува евиденциите за даночниот обврзник (даночно досие). Изготвена е апликација „Даночен обврзник“ во која е имплементиран брз и едноставен увид во регистрационите податоци на ДО (регистрација на ДО, регистрација за ДДВ, регистрирани фискални каси по објект) - регистрациони податоци на едно место, наместо во повеќе системи и апликативни решенија.
 - Извршена е надградба на системот за бруто-плата (интегрирана наплата на данок и придонеси) за цели на: усогласување со законски измени со кои се пропиша поднесување на пресметки од стечајни управници, подготовка на службена пресметка од УЈП за цели на распределба на присилно наплатен износ во постапка на извршување, усогласување со измените на Законот за минимална плата.
 - Воведени се нови пријави ДДВ-04, ДДВ-ПЕФ-ДО/УСК, ДДВ-ФП-ДО/УСК на системот е-Даноци и направени се процедури за обработка на истите во ДАНИС системот, како и трансфер на податоци помеѓу системите ДАНИС и е-Даноци. Од ГПРС системите се формира архивска база на податоци која се употребува за споредба на готовинскиот промет со пријавата ДДВ-04.
 - Изработена е Апликација за следење на предмети во присилна наплата.
- **Набавка на ИТ опрема** – Склучени се договори со добавувачите за набавка на персонални компјутери 200 кои се набавени преносливи компјутери, 40 - кои се набавени, печатари и друга ИТ опрема, лиценци за антивирусна заштита, податочно поврзување на организационите единици на УЈП, надоградба на ИТ системот на УЈП. Во текот на месец Март, успешно е завршена јавната набавка на услуги за одржување на ИТ опрема и системи (хардвер и софтвер) во Управата за јавни приходи, за:
 - Сервери и серверски компоненти,
 - Уреди за складирање на податоци, уреди за репликација backup уреди со ленти и уред за непрекинато напојување и
 - Мрежна опрема.
 - **Подобрување на услугите кон даночните обврзници** - Услугите кон даночните обврзници играат клучна улога во поттикнувањето на доброволното усогласување преку обезбедување на информации и помош на даночните обврзници со што ќе им се овозможи полесно да ги исполнат нивните даночни обврски.
 - Интензивно се преработува, усогласува со актуелната легислатива и дополнува Базата на знаење, која е архива на даночни прашања и одговори, достапни за сите даночни службеници на УЈП и за даночните обврзници. Таа е наменета да биде главен извор на даночни информации преку Интранет и Интернет. Таа има за цел да биде канал на корисни, општи и сигурни даночни информации, и претставува динамичен ресурс за да обезбеди добар квалитет и релевантни информации.
 - Работите и задачите на Контакт/Кол центарот се вршат преку:
 - **Кол центар** - (линија 0800 33 000 и линија за пријавување на неправилности 198) кој извршува е-Промена на податоци за граѓани, правни лица и СВД, Телефонско потсетување за даночен долг, МПИН, Информации во врска со примена на даночни закони, закажување на средби со даночни обврзници врз основа на телефонско јавување или по интернет. А идни услуги би биле и - Издавање на Пин код за физички лица.
 - **Контакт центар - Приемна канцеларија** за прием на пријави во хартиена форма, МПИН декларации, издавање уверенија за остварени приходи и уверенија за платени даноци за физички лица и за платени даноци и придонеси за правни лица, заверка на парагон блок и Итна сметководствена книга.
 - Набавка на ИТ опрема за зајакнување на капацитетот на УЈП-Контакт/Кол Центар (ИПА 2 – EUIFинструмент), односно воспоставување на модерен Контакт/Повикувачки центар. Договорот за IPA 2/EUIF 2014 Проектот, „Supply of IT equipment for strengthening the capacity of the Public Revenue Office – Contact Centre/Call Centre“ е потпишан помеѓу Договорниот орган (ДЕУ) и изведувачот а од 02.11.2017 година во тек е неговата имплементација.
 - Лот 1 - Договорот за набавка на Мобилни даночни шалтери помеѓу договорниот орган (ЦФЦД) и Изведувачот е склучен на 23.06.2016 година. До УЈП е доставен склучениот договор од ЦФЦД на 19.09.2016 година (89,740 ЕУР- склучен договор преку ИПА 2012 Програма). Проектот е реализиран на 29.09.2017 година. Мобилните даночни шалтери се испорачани. Во тек е гарантниот период.
 - Лот 2 - Договорот за набавка на канцелариски мебел за новите простории на Контакт центарот на УЈП е склучен на 25.02.2016 година. Со допис бр. 12-5117/1 од 03.08.2016 година имплементацијата на договорот привремено се суспендира од ЦФЦД до склучување анекс на договор (48.473 ЕУР-склучен договор преку ИПА 2012 Програма). Целосна испорака на мебелот реализирана на 03.02.2017 година. Имплементацијата на договорот е завршена. Во тек е гарантен период.
 - Лот 3 - на 01.10.2016 година е склучен договор за набавка на опремата за систем за чекање и moving matrix во вредност до 16,625 ЕУР преку ИПА 2012 Програма) помеѓу договорниот орган (ЦФЦД) и избраниот

изведувач. Целосна испорака на опремата реализирана на 04.03.2017 година. Имплементацијата на договор е завршена. Во тек е гарантен период.

- Лот 4 - Договорот за набавка на интегриран систем за Контакт центарот на УЈП (хардвер и софтвер) е склучен на 20.09.2016 година помеѓу договорниот орган (ЦФЦД) и избраниот изведувач -118.800 евра (склучен договор преку ИПА 2012 Програма). Проектот е реализиран на 23.08.2017 година. Системот е ставен во функција. Во тек е гарантниот период.

Новиот Контакт/Кол центар е во функција од август 2016 година. Работите и задачите на Контакт/Кол центарот се вршат преку:

- Кол центар - (линија 0800 33 000 и линија за пријавување на неправилности 198) и
- Контакт центар - (приемна канцеларија и позадинска канцеларија за лице в лице средби).

Инфо линија 0800 33 000

Услуги кои се даваат во моментот:

- е-Промена на податоци за граѓани, правни лица и СВД (адресни податоци, овластен сметководител и телефонски број).
- Телефонско потсетување за даночен долг, МПИН.
- Информации во врска со примена на даночни закони.
- Закажување на средби со даночни обврзници врз основа на телефонско јавување или по интернет.

Идни услуги

- Издавање на Пин код за физички лица (дигитален сертификат за физички лица за електронска достава на даночни пријави).

Линија 198 -Пријавување на неправилности и поплаки на линијата 198 во врска со работењето на даночната администрација и даночните обврзници; прием на телефонски повици од граѓани во врска со пријавување на корупција на државен или даночен службеник, неиздавање фискални сметки од страна на даночен обврзник, непрофесионално однесување на државен или даночен службеник, затајување на данок од даночен обврзник.

Контакт центар (приемна канцеларија) - Приемната канцеларија ги врши следните услуги:

- Прием на пријави во хартиена форма.
- Прием на МПИН декларации (ЦД, дискета или USB).
- Издава уверенија за остварени приходи и уверенија за платени даноци за физички лица.
- Издава уверенија за платени даноци и придонеси за правни лица.
- Заверка на парагон блок и Итна сметководствена книга.

Контакт центар (позадински канцеларии)

- Услуги на даночни обврзници преку лице в лице средби, кои се однесуваат на прашања во врска со сите видови на даноци, прашања поврзани со регистрација, утврдување и наплата на даноци, присилна наплата и правни прашања.
- **Повраќ на ДДВ** - УЈП работи на зголемување на ефикасноста на процесот на одобрување и реализација на поврат на ДДВ, преку автоматизирање на процеси кои до сега се работат мануелно, како и преку обезбедување на софтверска поддршка при одобрувањето на ДДВ побарувањата. Дефинирани се нови критериуми за проценка на ризик на ДДВ побарувањата, истите се софтверски имплементирани и веќе функционираат како автоматски пресметки, континуирано ќе се следат и ажурираат. Имплементирани се постапки за автоматско одобрување на побарувањата за поврат на ДДВ, под одредени услови. Донесена е и нова Оперативна инструкција за новите постапки за поврат на ДДВ. Воедно се работи на развивање на нови модули за автоматизирање на постапките за пребивање на даночни побарувања со даночни долгови и за автоматизирање на постапките за изготвување и достава на налози за исплата на одобрените ДДВ побарувања.
- **Интегриран автoмајски систем за ѱoсѱoјана елекѱронска комуникаѱија на даночниѱе обврзници со УЈП (ГПРС)** – Воведениот Интегриран автоматски систем за постојана електронска комуникација на даночните обврзници со УЈП (ГПРС) кој што го следи прометот регистриран од секој фискален апарат при што се добиваат податоци за деталните фискални извештаи, тековно се унапредува. Во текот на 2017 година се одобри фискален таксиметар со ГПРС уред и истиот се реализира во текот на 2017 година. Со одобрување на овој тип на фискален уред ќе бидат опфатени и даночните обврзници кои вршат авто-такси превоз на патници, кои во моментот се ослободени од воведување на фискални таксиметри со ГПРС уред со Одлука на Владата на РМ. Исто така се одобрија уште 2 типа на фискални системи на опрема (фискална каса и фискален принтер) што придонесе до зголемување на понудата на пазарот со нови фискални системи на опрема.

- **Унајредување на Усогласеноста за управување со ризик (Compliance Risk Management)**
Стратегијата на Управата за јавни приходи предвидува воведување на системски пристап во управувањето со различни категории на даночни обврзници, односно со ризиците кои тие ги предизвикуваат во даночниот систем. За таа цел во Програмата за управување со усогласеноста за 2016-2018 година, е дефиниран модел според кој ќе се врши утврдување на ризикот, ќе се утврдат најважните ризици и нивните носители и ќе се изготви и Годишен план за управување со ризикот за усогласеноста. Со новите акти за организација и систематизација на УЈП е овозможено организирање на Единица за управување со усогласеноста во рамки на Директоратот за даночни функции во Генералната дирекција и се очекува назначување на постојан кадар кој ќе ја извршува функцијата со целосно задолжување и одговорност. Во досегашниот период плановите за управување со усогласеноста се носат врз основа на објективни и искусвени сознанија за постоење на ризици кај определени категории на даночни обврзници (земјоделци, рентиери и сл.).
- **Зајакнување на капацитетите на Даночниот инспекторат**
Систематското зајакнување на капацитетите на Даночниот инспекторат продолжи со примена на воведените нови методи и техники за спречување и откривање на даночните затајувања за што е изготвен Акциски план со конкретни активности и циклус обуки на даночните службеници за вршење на даночна контрола.
 - Во месец ноември 2016 година е донесена нова Процедура за вршење на надворешна контрола со сите неопходни обрасци во прилог (Налог за контрола и Извештај по контрола). Процедурата има за цел единствено постапување на даночните инспектори при спроведување на постапките на надворешна контрола. Процедурата и сите прилози се објавени и достапни во рамките на внатрешниот систем за информирање на вработените на Управата.
 - Од 01.01.2017 година се пушти во функција новата апликација ДАНОЧЕН ИНСПЕКТОРАТ Надворешна / даночна контрола со што практично почна да се применува новиот налог за контрола и извештај од контрола, што ќе овозможи и генерирање на подетални извештаи за цели на анализа.
 - Во насока на стандардизирано постапување при вршењето на надворешната контрола по одделни видови на даноци формирани се работни групи кои ги изготвуваат следните Упатства: Упатство за вршење на надворешна контрола на Данок на добивка, Упатство за вршење на надворешна контрола на Данок на додадена вредност, Упатство за вршење на надворешна контрола на Персонален данок на доход. Упатствата се во финална фаза на изработка, техничко уредување и обединување и уредување согласно ИСО стандардите.
 - Во насока на пообјективна селекцијата на даночните обврзници за контрола, Работна група за креирање на нови и ажурирање на постоечките критериуми за ризик, користејќи ги искуствата од извршените контроли, како и од други даночни администрации, пристапи кон измена и дополнување на критериумите за ризик. Ажурираните критериуми се во фаза на софтверска имплементација во информатичкиот систем на Управата за јавни приходи. Во поглед на воведување и софтверско имплементирање на интегрираниот модул за утврдување на ризичност (за ДДВ, ДД, ПДД и придонеси) и негово тестирање-набавка, на 14.06.2017 година е склучен Договор за донација помеѓу Управата за јавни приходи од една страна како Примател на донацијата и Донорот WedoIT-solutions GmbH, Seidlgsasse 21/1/11, 1030 Виена, Австрија а во врска со развој на Софтвер за Евалуација на Ризици - PEC (Risk Evaluation System – RES), кој е сет на правила кои генерираат листа на обврзници за контрола, а со цел на Управата за јавни приходи да се овозможи пообјективна листа на даночни обврзници кај кои треба да се изврши контрола. Формиран е проектен тим во УЈП со задолженија. Проектот ќе се реализира во периодот јуни-септември 2018 година.
 - Во насока на користење на искуства од други даночни администрации преку обуки и работилници организирани од меѓународни организации, претставници од УЈП Даночен инспекторат учествуваа на следните обуки: - Работилница на ИОТА на тема "Пристапи кон контрола на компании кои работат преку бизнис моделот „Sharing economy“ (Споделена економија). и - CEF работилница „Постапка за контрола во електронска околина“.

Активности за намалување на сивата економија

Континуирано се превземаат активности за откривање нерегистрирани даночни обврзници и неплатени даночни обврски од нивна страна, како и вклучување на истите во редовните законски текови. Управата за јавни приходи учествува и во спроведување на Акцискиот план за спречување на сивата економија, со кој раководи Министерството за труд и социјална политика на неколку подрачја, самостојно или во соработка со други надлежни инспекциски органи, и тоа:

- откривање на даночни обврзници кои вршат нерегистрирана дејност
- откривање на даночни обврзници - физички лица кои оствариле оданочени приходи, а не ги пријавиле
- спроведување на контроли на регистрирање на готовинските плаќања со фискалните каси.
- Во 2017 година спроведени се неколку координирани акции со Министерството за внатрешни работи кај субјекти кои вршат угостителска дејност, субјекти кои вршат такси превоз итн. Во координираните

акции извршени се контроли кај вкупно 46 даночни обврзници, при што неправилности по Законот за регистрирање на готовинските плаќања се констатирани кај 2 даночни обврзници.

- Во периодот Јануари - Декември 2017 година насочени се контроли кај 107 даночни обврзници врз основа на барања за контрола од други институции (МВР, ДКСК и Царинската управа). Завршени се контролите кај 61 даночни обврзници, а кај 46 даночни обврзници контролите се во тек. Со извршените контроли утврден е вкупен наод од 16,764,438 денари. Врз основа на известувања за сомнителни трансакции примени од Управата за финансиско разузнавање насочени се контроли кај 62 даночни обврзници, а завршена е контролата кај 60 даночни обврзници. Со извршените контроли утврден е вкупен наод во износ од 5,225,681 денари.
- Во периодот Јануари 2017 – Декември 2017 година во соработка со претставници од МВР реализирани се 6 координирани акции за откривање и санкционирање на нелегални приредувачи на игри на среќа и една акција која ја сама ја спроведе УЈП. Со овие активности откриени се 16 нелегални приредувачи, од кои во 15 случаи како организатор на игрите на среќа се јавува физичко лице и еден нелегален приредувач каде како организатор се јавува правно лице.
- Од друга страна, со воведување на ГПРС системот се намали потребата од даночните контроли на терен, од причина што преку системот се обезбедува он-лајн следење на готовинскиот промет од секој фискален апарат.
- Согласно Меморандумот за размена на информации склучен помеѓу Управата за јавни приходи и Инспекциски совет на РМ, изготвен е образецот - „Ивестување за вршење на нерегистрирана дејност“ кој ќе се разменува помеѓу двете институции во случаи на нерегистрирано вршење на дејност констатирано со контрола од страна на даночните инспекторати.

Договори за одбегнување на двојно оданочување

Од 01.01.2017 година Управата за јавни приходи започна да го применува Договорот за одбегнување на двојното оданочување по однос на даноците на доход и заштита од фискална евазија помеѓу Република Македонија и Кралството Саудиска Арабија („Службен весник на РМ“, бр.130/2015).

Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Обединетите Арапски Емирати за одбегнување на двојно оданочување и заштита од фискална евазија по однос на даноците од доход („Службен весник на РМ“, бр.63/2016), стапи во сила на 7 февруари 2017 година.

Зајакнување на соработката со други институции

Меѓу институционалната соработка беше остварена преку вршење на заеднички контроли, обезбедување на податоци и информации од базата на податоци на Управа за јавни приходи и резултати од извршени контроли од страна на Управа за јавни приходи кои се доставуваат на барања на УФП, УФР, МВР, и наредби на Јавните обвинителства, а кои имаат значајно влијание на спроведување на надлежностите на наведените органи, односно податоците и информациите доставени од УЈП се употребени како доказ при водење на предистражни постапки.

Во периодот Јануари – Декември 2017 година се постапува по следните барања добиени од други државни органи:

- Министерство за внатрешни работи – примени се 81 барања од кои завршени се 59 барања, а 22 барања се во тек.
- Управата за финансиска полиција- примени се 50 барања од кои завршени се 38 барања, а 12 барања се во тек.
- Јавни обвинителства- примени 96 барања од кои завршени се 87 барања, а 9 барања се во тек.
- Управа за финансиско разузнавање- примени се 85 барања, од кои завршени се 53 барања, а 13 барања се во тек.
- Царинската управа- примени се 4 барања од кои завршени се 3 барања, а 1 барање е во тек.
- Комисија за хартии од вредност - примени се 2 барања, од кои 1 е одговорено.
- ДКСК - примени 3 барања, кои се одговорени.
- Инспекциски совет – примени се 2 барања, од кои 1 е одговорено.

По барања примени во 2016 година доставени се 14 одговори до МВР, 4 одговори до Јавни обвинителства, 4 одговори до Управа за финансиско разузнавање, 2 одговори до Царинска Управа, 2 одговори до Комисија за хартии од вредност и 1 одговор до Министерство за финансии.

• *Поедноставување на процедурите за известување и плаќање на персоналниот данок од доход за граѓаните*

Цел на проектот специјализирање на функциите и зајакнување на капацитетот на Управата за јавни приходи за оданочување на даночни обврзници – физички лица. Наведеното се реализира преку поедноставување на постапките на пријавување и плаќање на персоналниот данок на доход од исплатителите на приходите и граѓаните, проширување и интегрирање на базата на податоци на УЈП и

воведување на електронско даночно досие за физички лица со соодветен систем за мониторинг, анализа на податоци и извештаи, контрола и проценка на ризик. Проектот опфаќа и изготвување на софтвер за обработка на податоци добиени од трети страни и воспоставување на ИТ-систем за изготвување на Предполнетата Годишна даночна пријава од страна на УЈП. Од 1 Јануари 2018 година започна новиот систем на пријавување на пресметаниот ПДД за приходи кои се исплаќаат на граѓаните со поднесување на електронска пресметка од страна на исплатителите на приходите, а во 2019 година УЈП да ги изготви предполнетите годишни даночни пријави за приходите кои граѓаните ги оствариле во 2018 година. Со ова во УЈП се елиминираат процесите на прием и обработка на годишни извештаи на исплатувачите, утврдување на данок со решенија кои се печатат и доставуваат до граѓаните, како масовни процеси кои ангажираат многу човечки ресурси во мануелни активности. Проектот е вклучен во Програмата за модернизација на УЈП 2017-2021.

Имплементацијата на овој проект започна на 01.12.2016 година. На 13.12.2016 година е одржан Првиот управувачки комитет на проектот. На 26.01.2017 година одржан е Вториот управувачки комитет (усвоен е Inception Report).

За реализација на проектот се обезбедија средства преку ИПА/ТАИБ 2012 за дел од софтверите. Завршена е тендерската постапка и избран е изведувач за развој на софтверите. Заради изработка на софтверски модули за целосна интеграција и автоматизација на процесите за сите видови ПДД на граѓаните, дадено е барање за одобрување на пренамена на финансиски средства за склучување на Анекс на ИПА ППФ договорот во вредност од 4.800 €, преку доставување на Информација преку МФ до Владата на РМ.

Во тек е реализација на проектот, дефинирани се барањата на УЈП, испратена е документација до изведувачот вклучувајќи обрасци, алгоритми за контрола, со изведувачот дефинирана е архитектурата на новиот софтвер. Новиот систем е-Персонален данок се состои од модули за поднесување на електронска пресметка на приход и данок е-ППД, даночна постапка (постапки според договорите за одбегнување на двојното оданочување, барања и решенија за враќање, опомени, блокади и др.), извештаи и обработка на податоци од трети страни. Избрана е фокус група на даночни обврзници за тестирање на софтверските модули за поднесување на е-ППД и остварена е комуникација со истите.

Поднесено е и одобрено од страна на ДЕУ барање за склучување на анекс на договорот со изведувачот, со цел за проширување на опсегот на софтверските модули, со вклучување на модули за паушално оданочување на физички лица кои оставаат приходи од вршење на дејност на зелени пазари и на СВД. Изготвени се и донесени во скратена постапка измени на Законот за персоналниот данок на доход. Изготвени се и Правилник за начинот на пресметка и уплата на аконтациите на ПДД, за формата и содржината и за начинот на доставување и прифаќање на електронската пресметка за приход и данок, Правилник за формата и содржината на пополнетата годишна даночна пријава од страна на УЈП и за начинот на потврдување од страна на даночниот обврзник со предлог нов образец "ПДД-ГДП", предлог за нов Правилник за формата и содржината на извештајот за корисниците на продажни места на зелените пазари со предлог нов образец, предлог за Правилник за формата и содржината на барањето за паушално плаќање на ПДД со предлог нов образец на Барање, предлог за измена на Законот за вршење на услуги за брз трансфер на пари, предлог за измена на Упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет (образец ПП53) и предлози за измени во Шифрарникот на уплатни сметки за јавни приходи.

- **Посџайка њо редовен ѓравен лек – ѓужба/жалба**

Согласно одредбите на член 172 и 176 од Законот за даночна постапка, до 04.09.2015 година, УЈП имаше надлежност да превзема одредени дејствија во постапката по жалба, односно, даночниот обврзник имаше право да поднесе жалба против донесен даночен управен акт од страна на УЈП во рок од 15 дена од денот на доставувањето на актот, или да поднесе жалба и во случај кога УЈП, и покрај негово барање, не донела даночен управен акт во рокот утврден со закон. Жалбата се поднесуваше до Министерството за финансии како второстепен орган, преку УЈП.

По донесување на измените на членот 176 од Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ“, бр.154/2015), од крајот на 2015 година даночниот обврзник поднесува тужба против донесен даночен управен акт од страна на УЈП во рок од 30 дена од денот на доставувањето на актот, но и во случај кога УЈП, и покрај негово барање, не донела даночен управен акт во рокот утврден со закон. УЈП има надлежност да превзема одредени дејствија во постапката по тужба. Даночниот обврзник ја поднесува тужбата во Управниот суд со утужениот даночен управен акт во оригинал или во препис. Ако тужбата не ја отфрли веднаш со решение, ниту го поништи актот, Управниот суд доставува барање до тужената странка (УЈП) со еден препис од тужбата и прилозите. Врз основа на примените писмени поднесоци Управниот суд известува дека по конкретен даночен управен акт даночниот обврзник има поднесено тужба до Управниот суд, и бара Управата за јавни приходи во наведениот рок да достави до Управниот суд одговор на тужба заедно со списите по утужениот предмет. По добивање на одговорот од УЈП Управниот суд носи одлука по основ на тужбата и истата ја доставува до УЈП и до даночниот обврзник-тужител.

Во текот на 2017 година овој нов систем на правен лек наоѓа целосна примена. Во ваква постапка во 2017 година до Управата за јавни приходи од страна на Управен суд се доставени 1.026 такви писмени барања, врз основа на кои може да се заклучи дека од страна на Управниот суд сме информирани дека има поднесено вкупно 1.026 тужби (894 поднесени тужби против даночни управни акти и 132 против акти за утврдени глоби). А 184 тужби по даночни управни акти се пренесени за решавање од 2016 година во 2017 година.

2017 година-жалби/тужби по даночни управни акти	број	износ
Пренесени нерешени тужби од 2016 година	184	
Информација од Управен суд за број на примени тужби	894	815,153,811
Побарани одговори на тужби со списи од страна на Управен суд	894	815,153,811
Доставени одговори по тужби со списи до Управен суд	871	
Решени тужби во Управен суд	861	886,137,501
Вкупно постапки во тек пред Управен суд	810	
Потврдени решенија на УЈП во постапка по тужба	220	451,163,886
Уважени предмети од УС и вратени во повторна постапка во УЈП	414	434,973,615
Завршени предмети во повторна постапка во УЈП	201	
Незавршени предмети во повторна постапка во УЈП	213	

Систем на евиденции на даночните обврски

- *Сметки кои се водат како блокирани во Агенцијата за работи со блокирани сметки во УЈП* - Од евиденцијата за блокираните сметки кои се останати од поранешната АБС во текот на 2017 година извршено е бришење на вкупно 278 с-ки. Останати во евиденцијата се 1,467 с-ки на субјекти кои се во постапка на стечај и ликвидација. Издадени се 3 потврди за блокираните с-ки.

Листа на должници – Согласно член 1 од Законот за измени и дополнување со кој се дополнува член 9 од Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ“, бр.187/13) и согласно член 5 од Законот за измени и дополнување со кој се дополнува член 16 од Царинскиот закон („Службен весник на РМ“, бр.187/13), УЈП е надлежна, без согласност на даночниот обврзник, на својата веб страница да објавува листа на должници на доспеани и неплатени долгови по основ на данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, како и акцизи и царини. Во врска со објавување на листа на должници склучен е Меморандум за соработка со Царинската управа на Република Македонија.

На Листата на должници се објавуваат должниците кои со состојба на последниот ден од претходниот месец имаат вкупен долг по сите основи во износ повисок од 120.000 денари за физички лица и самостојни вршители на дејност, односно вкупен износ повисок од 300.000 денари за правни лица, не вклучувајќи ги обврските кои доспеале за плаќање во претходните три месеци. При утврдувањето на вкупниот износ на долг за секој должник, даночниот долг по еден основ се намалува за износот на даночно побарување или повеќе платен данок по ист или друг основ кој е евидентиран во даночната евиденција за даночниот обврзник до последниот ден од претходниот месец. Во Листата на должници не се опфаќаат должници кои се во постапка на стечај или ликвидација, за кои наплатата на даночниот долг не се врши според Законот за даночна постапка. Исто така, не се опфаќаат даночни долгови за кои е одобрено одложено плаќање (репрограмирање) во износ на недоспеаните рати, долгови за кои е продолжена доспеаноста за плаќање, долгови за кои е спроведен привремен отпис заради ненаплативост, даночни долгови кои се утврдени службено заради неподнесена даночна пријава, долгови кои се однесуваат на даночни обврски утврдени со даночни управни акти за кои е во тек постапка по жалба или управен спор. Со ваквото исклучување се овозможува со Листата на должници да се објавуваат само неспорни наплативи даночни долгови. Кај должниците кои се правно независни, но се поврзани и се однесуваат како еден даночен обврзник за ДДВ (поврзно лице), долгот за ДДВ на поврзаното лице во Листата на должници се прикажува и кај носителот и кај секоја од членките кои солидарно одговараат за неплатениот ДДВ на поврзаното лице.



ВИСОК СТЕПЕН НА ДОБРОВОЛНО И ЗАКОНСКО ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРСКИ

Без интјервенции и било какви рејресивни постојайки, преку поодијгнување на довербајта на даночнијте обврзници кон инстјијтуцијата и обезбедување на можностји за брз и едноствавен констјактј заради информирање, едуцирање и осстварување на услужитјте во надлежностј на УЈП. На тој начин усствавме 89.58% од даночниот приход да биде најлајшен доброволно и со 77,3%-98,6% од пооднесенијте даночни пријави, зависно од видотј на пријавата, навремено да бидатј пријавени даночнијте обврски.

Продолжуваат активностите за оспособување на даночните обврзници за навремено и доброволно исполнување на нивните законски обврски преку изготвување на пишани материјали, брошури, соопштенија за информирање на даночните обврзници, одржување семинари и други едукативни и информативни средби со даночните обврзници и со избрани интересни групи:

- Извршени се 9.350 советодавни посети на даночни обврзници кои се особено ефикасни кај новорегистрираните обврзници; извршени се 486 едукативни семинари кои воглавно се однесуваат на едукација на новорегистрирани субјекти, е-Даноци, фискалната едукација на младите, закон за готовинско плаќање, пашално пријавување на приходите од земјоделска дејност, даночни поттикнувања според Законот за донации и спонзорства; одговорено е на 175 писмено поставени прашања, 5,974 прашања доставени по е-пошта и 28,369 телефонски поставени прашања;
- Извршено е ажурирање согласно законските или процедуралните промени на постоечки брошури, флаери, водичи, даночен календар, инструкции. Во 2017 УЈП ги изготви или ажурира и ги објави следните електронски публикации, и тоа:
 - Ажурирање на брошура за оданочување со задржан данок за 2017 година.
 - Ажурирање на содржината на веб страната македонска и англиска верзија за одданочување со задржан данок.

Ажурурање на публикациите за ПДД објавени на веб страната за 2017 година:

- Брошура „Годишна даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход“
- Брошура „Одданочување на приходи остварени од вршење на самостојна дејност“
- Ажурирање на содржината на веб страната во делот на персонален данок на доход – Даночен водич согласно измените и дополнувањата на Законот за персоналниот данок на доход објавени во „Службен весник на РМ“, бр.190/2017 година

Ажурирање на Веб страницата на УЈП во делот на Даночна регулатива –Закон и Правилници согласно измените и дополнувањата на ЗПДД и тоа:

- Закон за персоналниот данок на доход
- Правилникот за начинот на пресметка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок

- Правилник за формата и содржината на барањето за паушално плаќање на персонален данок на доход
- Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на доход по основ на воведување на фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување
- Правилник за формата и содржината на извештајот за корисниците на продажни места на зелените пазари

Ажурирање на Веб страната на УЈП во делот на Обрасци согласно измените и дополнувањата на ЗПДД и тоа:

- Барањето за паушално плаќање на персонален данок на доход (образец ПДД-П)
- Барањето за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на доход по основ на воведување на фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување (образец ПДД-02)
- Извештајот за корисниците на продажни места на зелените пазари(образец ПДД-И/ЗП)
- Изработка на нова брошура за “Одданочување со ДДВ на промети на добра извршени во постапка на присилна наплата и присилно извршување”
- За сите настани и претстојни обврски согласно Даночниот календар, за сите новини во даночното законодавство или за сите промени во работните процедури кои ги применува УЈП, а се од важност за одданочувањето на даночните обврзници, УЈП редовно издава соопштенија на својата веб страна, во пишаните медиуми и учествува во емисии на електронските медиуми. Содржините на веб страницата (македонска и англиска верзија) се ажурирани и дополнети согласно Даночниот календар за 2017 година и редовно се усогласуваат и ажурираат согласно измените на законите и подзаконските акти. На веб страната се објавени **47 соопштениеја** кои во зависност од содржината се доставуваат и преку е-пошта до целни групи и медиумите; **1 Извештување за обуки** кои во зависност од содржината се доставуваат и преку е-пошта до целни групи; **2 деманџии/реакции**; **12 возни рега** на мобилните даночни шалтери; **12 лисџи на должници** кои се објавуваат согласно член 9 од Законот за даночна постапка; **19 Огласи за продажба на движни и недвижни ствари**; **1 Јавна објава за досџава на даночно уйравни акџи**; **17 Комерџијални огласи** согласно Медиа план (бр.10-515/2 од 24.01.2017) „Годишна даночна пријава за остварени приходи во 2016 година“. Содржините на веб страницата тековно се ажурираат согласно измените на законската и подзаконските акти, промените во даночни процедури, потребата од навремено информирање и запознавањето на јавноста, даночните обврзници и целни групи за новините во даночното работење и услуги на УЈП и др.

Веб страницата на www.ujp.gov.mk претставува главен канал за комуникаџија и информирање на јавноста и целни групи, за што показател е следната статистика.

Година	Сесии	Корисници	Прегледи	% нови сесии
2011	941.818	205.307	5.218.175	19.24%
2012	1.150.094	258.422	6.566.606	19.96%
2013	1.326.647	304.154	7.069.476	20.25%
2014	1.737.695	396.033	8.447.826	20.42%
2015	2.119.651	512.473	9.481.904	21.89%
2016	1.930.263	461.532	8.261.018	4.28%
2017	2.108.521	524.756	8.688.995	22.87%

- **Официјален YouTube канал на Уйраватџа за јавни џприходи** - На 15 Април 2016 година пуштен е во употреба официјалниот YouTube канал на УЈП. Целта е подобрување на комуникаџијата на УЈП со јавноста, посебно целните групи кои ги користат социјалните мрежи, но и развој на интернет комуникаџија и примена на нови канали за интеракџија со различни типови на публика. Официјалниот YouTube канал на Управата за јавни приходи достапен на <https://www.youtube.com/c/ujpgovmk> овозможува преглед на видео материјали од позначајни настани кои ги има организирано УЈП, промоџија на нови услуги и проекти, интервјуа на висок менаџмент и даночни експерти, интерактивни упатства за пополнување на пријава и сл. Поради воспоставените политики за ограничен интернет пристап, до YouTube каналот на Управата за јавни приходи овозможен е пристап само за вработените од маил групите: раководители и заменици раководители во ГД, управници и заменици управници во РД/ДГДО, раководители за услуги во РД/ДГДО, координатори на ДО, шефови на ДШ, односи со јавност, вработени во Сектор за услуги на даночни обврзници и Контакт центарот на УЈП. На официјалниот YouTube канал на УЈП во текот на 2017 година има вкупно 19,675 прегледи на видеа.
- **Досџава на џпубликации со ИСБН и ИССН број до Национална и универзитетска библиотеџа Св.Климентџ Охридски Скопје** - Во 2017 година, УЈП издаде и електронски објава 16 публикации, и тоа: Стратешки план 2017-2019, PRO Strategic plan 2017-2019, Годишен извештај на УЈП за 2016 година, Брошура – Регистраџија, пријавување и плаќање на данокот на додадена вредност (2017), Брошура - Годишна даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход (2017), Брошура - Одданочување на капитална добивка од продажба на недвижен имот (2017), Брошура - Одданочување на приходи од земјоделска дејност (2017), Брошура - Одданочување на приходи од имот и имотни права (закупнина)

(2017), Брошура - Одданочување на приходи остварени од вршење самостојна дејност (2017), Брошура - Задржување на данокот на приход платен на странски правни лица (2017), Брошура - Поедноставен даночен режим за мали и микро бизниси (2017), Информативен проспект - Оданочување со данок на добивка (2017), Информативен проспект - Taxation with Corporate Income Tax (2017), Информативен проспект - Фискализација - Права на потрошувачот (2017), Информативен проспект - Cash registration - Consumers rights (2017), Брошура - 70 години Даночен систем и 20 години Ден на даночни работници во Република Македонија и Брошура - Пресметување и плаќање на е-Персонален данок на доход.

- Во текот на 2017 година од страна на УЈП е донесена Стратегија за комуникација на УЈП со број 01-1956/1 од 16.02.2017 година и истата е објавена на Интранет.

Кампањи

- **е-Даноци** - Се спроведе преку информирање на даночните обврзници и целни групи преку веб страницата на УЈП, медиумите, е-пошта и сите расположливи канали за комуникација. Во рамки на планирањето и реализацијата на сите медиумски активности и настани на УЈП, публикациите, информативните материјали и другите начини на јавно информирање, особено е дадено акцент на промоцијата и стимулирањето на користењето на електронските услуги на УЈП.
- **Поднесување на Годишна даночна пријава** - Во рамките на кампањата, преземени се следните активности:
 - Објава на службен оглас Јавна покана за поднесување на Годишна даночна пријава (образец ПДД-ГДП), за утврдување на персоналниот данок на доход за 2016 година (законска обврска на УЈП).
 - Печатење и дистрибуција на плакат „Се можеш да заборавиш, ама данок не!“ <http://www.ujp.gov.mk/mk/kampanji/category/171>
 - Објава на службени огласи во национални дневни и неделни печатени медиуми согласно Медиа план бр.10-515/2 од 24.01.2017 година.
 - Засилено информирање во периодот Јануари-Март преку објава на соопштенија, изјави, гостувања и интервјуа на национални, регионални и локални медиуми.
 - До УЈП доброволно вкупно се поднесени 447.529 Годишни даночни пријави за 2016 година.
- Цел на УЈП е постојано да го зголемува бројот на даночни обврзници кои доставуваат даночни пријави, различни барања, примаат даночни акти и различни известувања и информации преку електронскиот систем на УЈП, односно, да го зголемува бројот на регистрирани обврзници за е-Даноци, и на тој начин да го намалува видот и обемот на своето работење со хартија. УЈП го развива системот на информирање на целни групи (граѓани, консалтинг куќи, сметководствени бироа, федерации, здруженија на граѓани и фондации, стопански комори и сл.), со посебен акцент на развој и имплементација на електронската комуникација. Бројот на обврзници регистрирани за е-Даноци заклучно со 31.12.2017 година е 121,202, од кои се 83,774 правни лица и вршители на дејност, а 37,428 физички лица. Од овие лица, 21,666 лица се регистрирани за е-Даноци без употреба на дигитален сертификат, за увид во состојба и плаќање на РДТ, а која функционалност е овозможена од 01.07.2014 година. За зголемување на бројот на корисници, допринесоа воведувањето и на следниве сервиси:
 - Од 01.01.2015 година УЈП вовеле електронски сервиси со цел државните институции во име на деловните субјекти и физичките лица да имаат можност барањето да го поднесат по службена должност електронски преку <https://etax-fl.ujp.gov.mk> и УЈП електронски да им го издаде Уверението/Потврдата преку е-Даноци. На веб страната на УЈП и во системот е-Даноци поставени се посебни обрасци на барања за издавање на уверенија по службена должност. Извршена е обука на претставници од МЗШВ, АФПЗРР и ЦУ, за поднесување на вакви барања од нивна страна преку е-Даноци.
 - Во 2015 година засилена е електронската комуникација со даночните обврзници, особено е важно редовното доставување на опомену за неплатени обврски по основ на јавни давачки основи (ДДВ, ДД, МПИН и РДТ), а се донесени и променени во Законот за даночна постапка кои овозможуваат ваквата пракса да се воведат за сите даночни обврзници, со што би ги опфатиле и физичките лица, доколку дадат претходна согласност за тоа.
 - Од 20.12.2014 година поставена е бесплатна мобилна апликација за mTAX, за увид во состојбата за РДТ и истата може да ја користат веќе регистрирани корисници на системот е-Даноци, со или без дигитален сертификат.
 - Од 15.04.2015 година се вовеле новата он-лајн услуга за плаќање на РДТ, преку виртуелен ПОС терминал со користење на платежни картици. Оваа нова услуга е достапна за сите физички лица кои се регистрирани на системот е-Даноци, а кои се обврзници за радиодифузна такса.
 - Од 30.04.2015 година, започна и имплементацијата на новиот сервис - Регистрација на физички лица, обврзници за плаќање на персонален данок на доход, без употреба на дигитален сертификат. На овие лица им е овозможен увид во состојбата за даночни евиденции за персонален данок на доход за физички лица, преглед на неплатени долгови по истиот основ и он-лајн услуга за плаќање на ПДД преку виртуелен ПОС терминал со користење на платежни картици.
 - Од 15.06.2015 година е овозможено електронското плаќање на даноци и радиодифузна такса од

- трансакциска сметка за правни и физички лица, преку поставување на линковите кон електронското банкарство на деловни банки.
- е-Потсетник- доставување на автоматски потсетници преку е-пошта за пријавување и за плаќање на даночните обврски. Развиен е софтвер за потсетување на даночните обврзници по е-пошта и СМС порака на мобилен телефон.
 - Нашето искуство покажува дека со поедноставување на начинот на пополнување на обрасците на кои се искажуваат даночните обврски или преку кои се поднесуваат барања до УЈП, можно е подобрување на доброволната усогласеност. Од тие причини, во 2017 година го продолживме процесот на редицајнирање на обрасците во смисла на нивно поедноставување, но и носење и креирање на нови обрасци согласно законските измени – Нови обрасци:
 - Објавени нови обрасци и Правилници за УЕФА Супер Куп 2017 - Пријава за промет на добра и услуги ослободен од данок на додадена вредност согласно член 7 од Законот за даночни, царински и други фискални погодности во врска со одржување на УЕФА Супер Куп 2017 во РМ (образец ДДВ-ПЕФ-ДО/УСК); - Фактура согласно член 7 од Законот за даночни, царински и други фискални погодности во врска со одржување на УЕФА Супер Куп 2017 во РМ (образец ДДВ-ФП-ДО/УСК); - Евиденција на примени фактури која ја води примателот на прометот (образец ДДВ-ЕПФ/УСК); - Барање за враќање на данокот на додадена вредност за набавките на добра или услуги извршени од страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските клубови за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 (образец Б-ДДВ/УСК); - Потврда за враќање на данокот на додадена вредност за набавките на добра или услуги извршени од страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските клубови за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 (образец П-ДДВ/УСК) и Ажурирање на обрасци од web страната и ажурирање на објавите на веб страница во делот на придонеси.
 - Изготвен образец ДБ (објавен во „Службен весник на РМ“, бр.31/17),
 - Ажурирање и дополнување на образецот Барање за паушално плаќање на персонален данок на доход (образецот ПДД-П),
 - Ажурирање и дополнување на образецот Извештај за корисниците на продажни места на зелените пазари (образецот ПДД-И/ЗП),
 - Ажурирање и дополнување на образецот Годишна даночна пријава за утврдување на персонален данок на доход (образецот ПДД-ГДП),
 - Ажурирање и дополнување на образецот Барање за паушално плаќање на персонален данок на доход (образец ПДД-П),
 - Ажурирање и дополнување на образецот Извештај за корисниците на продажни места на зелените пазари (образец ПДД-И/ЗП),
 - Ажурирање и дополнување на образецот Барање за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на доход по основ на воведување на фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување (образец ПДД-02).
 - Со давање интервјуа и гостување во медиуми од страна на претставници на УЈП, се делува едукативно и информативно:
 - (16.01.2017, Вест) Интервју: Анастасија Илиеска, Директор на УЈП „99-процентната наплата на даноци се должи на довербата на граѓаните“
 - (17.01.2017, Канал 5) Изјава Мухедин Авдиќ „Пријавување и оданочување на приходи од земјоделска дејност на физички лица кои се оданочуваат во паушален износ“ (Бразда)
 - (17.01.2017, ТВ 21) Изјава Мухедин Авдиќ „Пријавување и оданочување на приходи од земјоделска дејност на физички лица кои се оданочуваат во паушален износ“
 - (18.01.2017, ТВ НОВА) Изјава Оливер Деркоски „УЈП: Јавни аукции на запленети ствари“
 - (22.02.2017, Македонско радио) Гостување Мухедин Авдиќ во емисија „Поднесување Годишна даночна пријава“
 - (24.02.2017, МТВ) Гостување Мухедин Авдиќ „Поднесување на Годишна даночна пријава за 2016 година“ (Утринска емисија)
 - (01.03.2017, ТВ НОВА) Изјава Весна Новаковиќ „Уште две недели за пријавување на дополнителните приходи во УЈП“
 - (07.03.2017, Канал 5) Гостување Мухедин Авдиќ „Поднесување Годишна даночна пријава“ (Здраво Македонијо)
 - (07.03.2017, ТВ Сител) Изјава Мухедин Авдиќ „УЈП: Во тек е поднесување на Годишна даночна пријава за 2016 година“
 - (10.03.2017, Канал Визија Прилеп) Интервју: Анастасија Илиеска, Директор на УЈП Емисија „Разговор со повод“
 - (13.03.2017, МТВ) Гостување Мухедин Авдиќ „Поднесување на Годишна даночна пријава“ (Бизнис 365)
 - (16.03.2017, ТВ НОВА) Изјава Весна Новаковиќ „Пријавување на приходи од интернет - УЈП бележи над 90% доброволна наплата“ (Емисија Досие)
 - (30.03.2017, Алсат М) Гостување Мухедин Авдиќ „Данок на додадена вредност за физички лица“ (Економски магазин)
 - (Скопје, 11.07.2017) Изјава: Сања Лукаревска; Директор на УЈП-Даночни мерки и предизвици на

- даночните реформи
- (Скопје, 17.07.2017) Интервју: Сања Лукаревска, Директор на УЈП - УЈП води 40-тина предмети за функционери
- (Скопје, 21.08.2017) Изјава: Сања Лукаревска, Директор - Вработени во УЈП “амнестираше“ даночни обврзници
- (Скопје, ТВ 24, 26.08.2017) Интервју: Сања Лукаревска, Директор на УЈП „Засилениот мониторинг се спроведува низ цела држава“
- Интервју Канал 5, 01.11.2017) Интервју: Сања Лукаревска; Директор на УЈП „УЈП има еднаков третман кон сите даночни обврзници“
- (24 Вести, 29.11.2017) Изјава: Сања Лукаревска, Директор на УЈП „Одбележување на 70 години Даночен систем и 20 години Ден на даночници“.
- **Конференции, предавања, акции:** (25.01.2017 година) Конференција Прием на нови 170 субјекти во групата на големи даночни обврзници, (17.07.2017-21.07.2017) Обуки - Регистрирање на готовински плаќања, одданочување со ДДВ и пријавување на приходи од имот и имотни права, (11.07.2017 година) Конференција за медиуми „Даночни мерки и предизвици на даночните реформи“, (21.08.2017 година) Конференција - Вработени во УЈП “амнестираше“ даночни обврзници од плаќање на данок, (05.10.2017 година) Сања Лукаревска, Директор на УЈП - Предавање на „Универзитетот за Туризми Менаџмент – Скопје“, (31.10.2017 година) Сања Лукаревска, Директор на УЈП – Предавање на институтот „Јуридика Прима“, (27.11.2017 година Скопје) Изјава: Сања Лукаревска, Директор на УЈП – Крводарителска акција на УЈП „Капка крв, спасува живот“, (27.11.2017 година Битола) Изјава: Сања Лукаревска, Директор на УЈП- Хуманитарната акција на даночниците „Биди човек, биди хуман!“, (28.11.2017 година) Конференција за медиуми „Промовиран новиот Контакт центар и новите даночни услуги на УЈП“, (06.12.2017 година Скопје) Промовирани новите даночни услуги „е-Персонален данок“, (15.12.2017 година Скопје) УЈП: Конференција за медиуми „Годишна даночна пријава – највисоки приходи во 2016“.
- Во Контакт центарот на УЈП, како централна точка за информација за сите даночни обврзници, континуирано се дополнува и ажурира базата на знаење со нови содржини од областа на даноците и социјалните придонеси. Преку Повикувачки Центар – Инфо даноци во рамките на кој функционира телефонската линија 0800 33 000 се примени 28,369 повици од даночните обврзници со прашања за даноците и оданочувањето од кои 8,408 за персонален данок, 1.525 за данокот на добивка, 4.084 за данок на додадена вредност и 14,352 други повици - по основ на радиодифузна такса, инсталација на код, прашања за наплата на глоби, фискализација, придонеси и социјално осигурување, начин и постапка на регистрација по разни основи, пополнување на обрасци итн.
- Вработените од Контакт центарот работат и на информирање на даночните обврзници за состојбите на нивните даночни долгови за што во периодот Јануари-Декември 2017 година се извршени 5,540 телефонски известувања на даночните обврзници за нивните долгови.
- Преку телефонската линија 198 која функционира во состав на Контакт центарот, на сите граѓани им е овозможено да пријавуваат неправилности и незаконитости во работењето на даночните обврзници, но и на непрофесионално и коруптивно однесување на даночните службеници. Во 2017 година на овој начин се пристигнати 1,060 пријави за неправилности по кои УЈП постапуваше. Во исто време на граѓаните им е овозможено и електронско пријавување на истите неправилности, што во 2017 година тие го користеле во 567 случаи.

Телефонската линија 198	Електронско пријавување на неправилности		
Непрофесионалното однесување на службеник	12	Непрофесионалното однесување на службеник	13
Неиздавање на фискална сметка,	492	Неиздавање на фискална сметка,	316
Затајување на данок	331	Затајување на данок	149
Неправилности поврзани со плати	18	Неправилности поврзани со плати	89
Невалидни пријави	43	Невалидни пријави	0
Консултации	164	Консултации	0
Вкупно	1,060	Вкупно	567



УЈП ДА СТАНЕ МЕСТО НА УЧЕЊЕ И ЗНАЕЊЕ

Раководејќи се од постојните услови и новите предизвици на кои треба да одговори Управата за јавни приходи, стратегијата за човечки ресурси е ориентирана кон креирање на современ модел на управување со човечките ресурси, подобрување на структурата и квалитетите на вработените за иницирање на промени и управување со нив, за работа со современи ИТ решенија и за јакнење на внатрешните организациски односи. Искуството на УЈП потврдува дека човечките ресурси се најважниот елемент за развој на организацијата. Затоа активностите во овој сегмент во 2017 година беа насочени кон организирање на едукација која ќе ги поттикне индивидуалните квалитети. Истото така, вработените во УЈП ја негуваат и општествена одговорност, како преку соопштениот позитивен пример да се влијае позитивно на животната средина и на општествената заедница

Насочената едукација на вработените преку Даночната Академија (ДА) треба да ја поддржи реорганизацијата на институцијата и новите деловни процеси на клучните функции, како и потребите за обука за работењето и управувањето со цел да ја подобри способноста на вработените на сите нивоа, водејќи кон подобро извршување на работата и услугите, на доброволното исполнување на даночните обврски од страна на даночните обврзници и на присилното извршување, кога тоа ќе биде потребно. Во тој контекст донесена е Годишна програма за едукација на вработените за 2016 преку Даночната академија и спроведени се квартални ажурирања согласно потребите за едукација на вработените во УЈП и на други интересни групи. Во извршување на својата функција ДА има соработувано со повеќе домашни институции, меѓу кои се: Академијата за судии и јавни обвинители, Министерство за финансии, Американска Стопанска Комора, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Министерство за труд и социјална политика и други, како и со странски институции и програми како што се: FISCALIS, IOTA, TAIEХ и други. Обуките кои што се организираат преку ДА можат да се поделат во неколку категории и тоа: Обуки за вработени во УЈП организирани од ДА, Обуки за вработени во УЈП организирани во други домашни институции, Работни посети и обуки за вработени во УЈП организирани во соработка со меѓународни институции и врз основа на меѓународни програми, Конференции организирани во Република Македонија, Обуки за вработени во јавната или државната администрација, Обуки преку проектот Фискална едукација на млади кои се спроведуваат во средните училишта, Обуки за студенти од универзитетите во Република Македонија, Обуки за потребите на даночните обврзници.

Во 2017 година обуките спроведени од Даночната академија, самостојно или во соработка со други институции, се реализирани со вкупно 991 поединечни посети: согласно Планот за едукација во 2017 година за конкретни работни места, спроведени се 13 обуки и работилници со 991 поединечни учества на вработени во УЈП:

- Практична обука за користење на новите модули во ДДВ апликацијата во постапката за поврат на ДДВ
- Циклус обуки за даночни службеници за надворешна контрола
- Примената на алатката СЕЗАМ во постапка на надворешна контрола - Даночен инспекторат
- Обука за начин на постапување во Управата за јавни приходи согласно измени и дополнувања на член 23 од ЗПЗСО
- Обука за користење на нови апликативни решенија развиени во Секторот за информатичка технологија
- Подобрување на соработката и усогласеноста помеѓу УЈП и Управниот и Виш управен суд по однос на предметите кои се во надлежност на овие органи
- Обуки за примена на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување и Законот за минимална плата
- Користење на услугите на е-кат шалтер
- Поедноставување на постапките за известување и плаќање на ПДД за граѓани-прва група
- Интранет на УЈП <http://Intranet/>, „Вработениот ѝ треба ѝ рв да знае!“
- Поедноставување на постапките за известување и плаќање на ПДД за граѓани-втора група.
- Обука на вработени во УЈП во рамки на проектот „Поedноставување на постапките за известување и плаќање на ПДД за граѓани“-трета група
- Обука на вработени во УЈП во рамки на проектот „Поedноставување на постапките за известување и плаќање на ПДД за граѓани“-четврта група.

Во 2017 година обуките спроведени од Даночната академија, самостојно или во соработка со други институции, се реализирани со вкупно 991 поединечни посети:

- Согласно Планот за едукација во 2017 година за конкретни работни места, спроведени се 13 обуки и работилници со 991 поединечни учества на вработени во УЈП: 5 обуки за ГПС фискализација, 3 обуки за ПДД-ГДП, 4 обуки за материјалните закони (ЗДДВ, ЗДП, ЗДД), 4 обуки за примена на Законот за финансиска дисциплина и Законот за игри на среќа, 1 обука за присилна наплата, 2 обуки за Апликацијата за репрограма, 1 обука за е-Фактури и регистрација на даночен обврзник (општо), 1 обука за Потврда за даночен резидент, 1 обука за Законот за донации и спонзорства и ДДВ ослободувања за проекти финансирани од странски донатори и ИПА фондови, 1 обука за Даночни евиденции и читање на даночни картици, 1 обука за Регистрација на поврзани лица за целите на ДДВ, 2 обуки за канцелариски контроли, 1 обука за поврат на ДДВ и 1 обука со стечајни управници за утврдување и наплата.
- 26 поединечни посети на учесници – вработени од Управата за јавни приходи со 22 работни посети во странство организирани од меѓународни организации кои се однесувале воглавно на: Мерење на даночната усогласеност на мали и средни претпријатија, Предвидувања за приходи и анализа на даночна политика, Иновации во областа на наплата на даноци и парични казни (Фискалис), Пристап кон контрола на компании кои работат преку бизнис режим на „Економија на споделување, Менување на перспективата: од присилна наплата до доброволна даночна усогласеност (ЦЕФ), Транспарентност и персонализација на доставување на е-Услуги: Електронска сметка и даночен обврзник, е- Контроли (Фискалис), Планирање и водење на организациони промени, Форум за Борба против ДДВ измами, Даночна контрола во електронска околина (ЦЕФ), Употреба на податоци за Автоматска размена на информации (АЕОИ) (ИОТА), Даночно управување и безбедност на податоците (ИОТА), Развој на план за усогласување (ЦЕФ), Користење на индикатори за успешност и мерки за процес на правење на одлуки, Градење на човечките и институционалните капацитети за спроведување на реформите во Јавниот Сектор (ЦЕФ).
- Во рамки на Проектот “Подобрување на услугите на Управата за јавни приходи кон даночните обврзници“ и Програмите ТАИЕХ, на 2 работилници со 22 поединечни посети на вработени во Управата за јавни приходи се работело на теми кои значат подобрување на услугите кои им се даваат на даночните обврзници, но и теми поврзани со Набавка на систем за чекање за Контакт центарот на УЈП;
- Преку Даночната академија се организираат и едукативни настани за **новорегистрирани даночни обврзници** кои придонесуваат за зголемување на знаењата на новорегистрираните деловни субјекти од доменот на даночната проблематика и создаваат реални претпоставки за навремено поднесување на даночни пријави и плаќање на даноците.

- Бројот на спроведени обуки за новорегистрирани даночни обврзници за 2017 година се 1.459 реализирани поединечни советодавни обуки и 11 реализирани групни советодавни обуки.
- УЈП спроведе една обука во 2017 година за начин на пресметка и пополнување на МПИН пресметка за извршители согласно со измените во ЗПЗСО која е наменета за извршители – која ја посетија 59 надворешно заинтересирани лица - извршители.
- Во рамки на проектот Фискална едукација за млади во учебната 2016/17 година се спроведени 161 обука во средните училишта.

По завршување на секоја обука, учесниците пополнуваат Прашалник за евалуација на програмите за учење и развој, со кој даваат оценка на одржана обука и на предавачите и Извештај за обуки и стручно усовршување, со кој искажуваат дополнителни потреби од обуки на одредени теми. Искажаните дополнителни потреби за обуки се земаат во предвид при составувањето на програмата за обуки за наредните периоди.

Базата на податоци на Даночната академија се ажурира по одржување на секој едукативен настан. Истата покрај другото ги содржи и податоците за лицата кои биле предавачи и на Презентациите кои биле користени за време на настаните.

Подобрување на структурата и интегритетот на вработените и праведно наградување на вработените

Постојат повеќе аргументи кои упатуваат на фактот дека УЈП станува посакувано место за работење на млади и перспективни луѓе.

- Согласно новите закони за административни службеници и за вработените во јавниот сектор, УЈП е вклучена во ИСУЧР (Информациониот систем за управување со човечки ресурси - HRMIS/MIOA) како единствена база на податоци за човечките ресурси во јавниот сектор под ингеренции на Министерството за информатичко општество и администрација, чија обврска е внесување и водење на евиденција на сите релевантни професионални и лични податоци за сите службеници во Управата за јавни приходи.
- Во 2017 година во УЈП едно лице е вратено на работа со судска пресуда, две лица се вработени со преземање, 72 лица ја напуштиле УЈП и 9 лица имаат статус на мирување.
- Свети Матеј денот на даночните службеници во 2017 година е организиран на ден 29.11.2017 година, на кој директорот на УЈП традиционално ги додели јубилејните награди во 2017 година и тоа: Признание за долгогодишна и непрекината работа – јубилеј 10, 20, 30 и 40 години (78 вработени), Благодарница за долгогодишна работа во УЈП - пензија (49 лица), Пофалница е доделена на 18 вработени на кои воедно им е доделена и јубилејна награда, Благодарница за успешна соработка со УЈП е доделена на Министерството за внатрешни работи и на Управата за финансиска полиција, Плакета за посебен придонес и поддршка на модернизацијата на УЈП е доделена на Делегацијата на Европската Унија во Република Македонија.
- Во периодот Јануари-Декември 2017 година за непрофесионално однесување на вработени лица покренати се:
 - 8 претставки од граѓани и правни лица за непрофесионално однесување на вработените во УЈП од кои: по 5 претставки е постапено, а за 3 претставки постапката е во тек,
 - Преку отворената телефонска линија 198 поднесени се 28 пријави, по 26 е постапено, а за 2 пријави постапката е во тек.
 - Предмети кои произлегуваат од извршен увид во записници и информации и внатрешни предмети за испитување на постапувањето на даночните службеници - оформени се 58 предмети, по 48 е постапено, а за 10 предмети постапката е во тек.
 - До Единицата за професионални стандарди во 2017 година има доставено едно известување за постоење на сомнеж за измами или корупција.
 - Од страна на Комисиите за утврдување на повредите на службената должност, утврдување на одговорноста и изрекување на мерки, покренати се вкупно 15 дисциплински постапки од кои: (13) за дисциплинска одговорност и (2) за материјална штета, против вкупно (21) вработен, од нив (4) се во тек, а (7) се завршени со изречени парични казни против (12) вработени, престанок на вработување против (1) вработен и надомест на штета против (1) вработен и (2) запрена постапка.
 - изречени се вкупно 47 опомени против вработени.

Општествената одговорност

Програмата за општествена одговорна на УЈП се фокусира на различни целни групи од потесната и пошироката општествена заедница. Програмските активности се спроведуваат неколку години по ред во соработка со Синдикалната организација на УЈП, кои се фокусираат на најранливите категории на граѓани, најмладите, вработените во УЈП, животната средина преку организирање на крводарителски акции, донаторска помош, вградување на мерки и активности на даночната администрација за подигање на свеста

и едукација за заштита на животната средина, едукативни програми за јакнење на даночната свест кај најмладите.

Со цел промоција на општествените вредности, кои ги вградивме во секојдневното делување на нашата организација, на 29.11.2017 година во пресрет на одбележувањето на Денот на даночниците ја организиравме хуманитарната акција на даночниците во УЈП „Биди човек, биди хуман“ во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца Битола во рамките на која беше предадена донација во вредност од 105,580 денари и на 27 Ноември - традиционално се одржа крводарителската акција на УЈП „Капка крв, спасува живот!“ на која 130 вработени во УЈП даруваа крв на 15 пункта низ Македонија.

Организација и иницијативи на Св. Маџеј – Ден на даночните работници

На 29.11.2017 година организирана е централна прослава за свечено одбележување на Денот на даночниците за вработените во УЈП, на кој директорот на УЈП – Сања Лукаревска традиционално ги додели и јубилејните награди за вработените во УЈП во 2017 година, и тоа: Плакета за посебен придонес и поддршка на модернизацијата на УЈП, Признание за долгогодишна и непрекината работа во УЈП, Благодарница за долгогодишна работа во УЈП, Пофалница за професионалност и ефикасност во работата на УЈП.



УЈП ДА ЗАЗЕМЕ СООДВЕТНО МЕСТОТО И ДА УЧЕСТВУВАМЕ ВО СИТЕ ЗБИДНУВАЊА ВО МЕЃУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА

Еџаблирањето на Даночната администрација во меѓународни рамки и размена на податоци и искуства на меѓународно ниво ќе го забрза процесот на модернизација на УЈП и издначување со европските практики

Соработка со меѓународни институции, организаци и со даночните администрации на државите членки на Европската Унија и други земји надвор од неа

УЈП посветува особено внимание на соработката со меѓународни стручни организации кои се место на размена на искуства и стручни знаења помеѓу даночните администрации од европските земји, а често и пошироко, но и место од каде отпочнуваат да се имплементираат новините во даночното законодавство и даночната пракса. Не се помалку важни билатералните контакти со даночните администрации, особено со оние од регионот, со кои често пати споделуваме идентични или слични состојби и со кои размената на искуства е многу делотворна.

ИОТА - Интра-Европската организација на даночни администрации (ИОТА) е меѓународна организација која има за цел продлабочување на соработката и размена на искуства помеѓу 46 даночни администрации - членки на ИОТА, преку присуство на семинари, работилници и средби на групи по одредени области. Во насока споделување искуства помеѓу претставниците на ИОТА земјите членки, во рамки на годишната програма на ИОТА, Управата за јавни приходи присуствуваше на следните технички настани. Во периодот Јануари-Декември 2017 година, вработени во Управата за јавни приходи учествуваа на следните настани од Годишната програма на ИОТА:

- 08-10.02.2017 - Мерење на даночната усогласеност на мали и средни претпријатија
- 22-24.02.2017 - Транспарентност и персонализација на доставувањето на е- Услугите: Електронска сметка на даночен обврзник
- 30.05 – 02.06.2017 - ИОТА Тренинг Форум
- 28-30.06.2017 - 21-во Генерално Собрание на ИОТА
- 05-07.09.2017 - ИОТА Форум за ДДВ измами;
- 18-20.10.2017 - Трет Регионален Состанок за Инклузивната рамка за BEPS за Источна Европа и Централна Азија
- 08-09.11.2017 - 2-ра годишна Конференција „Даночно управување и безбедност на податоците
- 08-09.11.2017 - Форум за Употреба на податоци за Автоматска размена на информации (АЕОИ)
- 29.11-01.12.2017 - Работилница за Користење на индикатори за успешност и мерки за процес на правење на одлуки

Управата за јавни приходи ја продолжи соработката со даночните администрации во размената на практиките во делот на техничките прашања поставени од даночните администрации членки на ИОТА на различни теми меѓу кои:

- Иницијатива за вработен на годината,
- Услуги на Контакт центар,
- Испитување на стоковите товарни листови,
- Дигитални сметки и оданочување во реално време на поединци,
- Правни барања за технолошки загуби во производствената индустрија со цел да се обезбеди целосно / точно пријавување на оданочлива основа,
- Подобрување на даночната усогласеност - предполнетата даночна пријава,
- Даночна контрола на субјекти кои вршат економска дејност во областа на благородни метали,
- Правила за оданочување на капитални добивки добиени од страна на физички лица од продажба на хартии од вредност,
- Процедурата за запечатување на пристап кон простории, магацини, секции/делови, резервоари и запленети добра,
- Обврска за доверливост на даночниот службеник по дадена оставка,
- Подобрување на квалитетот на услугите за обесправените групи и лицата со посебни потреби,
- Процедурата за запечатување на пристап кон простории, магацини, секции/делови, резервоари и запленети добра, и
- Правила за оданочување на капитални добивки добиени од страна на физички лица од продажба на хартии од вредност.

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ФИНАНСИИТЕ (CEF) - Во насока да се унапреди регионалната соработка, во рамки на проектот за поддршка на развој на капацитетите на даночните администрации во Југоисточна Европа, кој се одвива во организација на Центарот за развој на финансиите (CEF), од Управата за јавни приходи присуствуваа на следните настани:

- 30.01-02.02.2017 - Предвидувања за приходи и анализа на даночна политика
- 04-07.04.2017 - Менување на перспективата: од присилна до доброволна даночна усогласеност
- 19-22.04.2017 – Даночна контрола во електронска околина (Tax Auditing in Electronic Environment)
- 19-20.09.2017 - Планирање и водење на организациона промена
- 19-20.09.2017 - Планирање и водење на организациона промена
- 17-19.10.2017 - The Shadow Labor Market - Why is it a Problem and How to Address It?
- 14-16.11.2017 - Градење на човечките и институционалните капацитети за спроведување на реформите во јавниот сектор
- 28-30.11.2017 - Развој на план за усогласување

ТАИЕХ - Управата за јавни приходи активно го користи инструментот ТАИЕХ за добивање на техничка помош и споделување на искуства и знаења од страна на земјите членки во полето на даноци, преку низа на работилници, експертски мисии и студиски посети. Во 2017 година Управата за јавни приходи поднесе две апликации до Секретаријатот за европски прашања за користење на Инструментот за техничка помош и размена на податоци (ТАИЕХ):

- Апликација за експертска мисија на тема „Одданочување со Данок на добивка на непрофитни организации и буџетски корисници“
- Апликација за работилница на тема „Контрола за Данок на добивка кај правните лица“

Билатерална соработка со даночните администрации на државите членки на ЕУ и други земји надвор од неа

- Во 2017 година, започна реализацијата на проектот за развој на Софтвер за Евалуација на Ризици - РЕС (Risk Evaluation System – RES). Овој проект е финансиран преку донација од страна на Австриската Агенција за Развој (ADA) и WedoIT-Solutions GmbH. Целта на овој проект е воспоставување на објективна и точна селекција на даночни обврзници за контрола, преку унапредување на процесот на анализа на ризик во надворешната контрола и управувањето со ризикот на усогласеноста кај даночните обврзници. Имплементацијата на проектот е во тек.

Евроинтегративен процес

- *Подготовка на НПАА Програмата и месечно известување за состојбата на реализација*

Во првиот квартал на 2017 година, беше подготвена, преведена и испратена информацијата за напредок на УЈП за периодот Април 2016 – Март 2017 година во пресрет на 13-иот состанок на Поткомитетот за трговија, индустрија, царина и оданочување (ПТИЦО). Истиот се одржа на 04 Април 2017 година во Скопје, во просториите на Клубот на пратеници.

На 12.07.2017 година извршена е промена на Член и Заменик член на УЈП во Работната група за НПАА

Поглавје 3.16.4 Оперативен капацитет и компјутеризација.

На 25.07.2017 година до НПАА Координаторот за Поглавје 3.16. Одданочување е доставено барање за вклучување на потребните измени на Законот за персоналниот данок на доход и поврзаните подзаконски акти во рамки на Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА) кои треба да се донесат во скратена постапка, а се со цел навремено заокружување на имплементацијата и обезбедување одржливост на ИПА ППФ 2012 ТАИБ 1 Проектот на УЈП „Поедноставување на процедурите за известување и плаќање на Персонален данок на доход за физички лица / Simplification of procedures for reporting and payment of Personal Income Tax for Taxpayer – Individuals”, кој веќе е предвиден во Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија (НПАА 2017-2019), Поглавје 3.16.4 Оданочување - Оперативен капацитет и компјутеризација, Активност Ц1А2.

На 27.09.2017 година, согласно барањето од Секретаријатот за европски прашања беше назначен претставник од Управата за јавни приходи, кој присуствуваше на 14-от состанок на Поткомитетот за трговија, индустрија, царина и одданочување, кој се одржа на 23 Ноември 2017 година во Брисел, Белгија. Согласно насоките дадени од СЕП беа подготвени материјали за Придонесот на РМ кон Извештајот за напредок на ЕК (статус на исполнети обврски од последен ПТИЦО, Извештај за напредок на УЈП и одговори на прашања доставени од ЕК за поглавје 16. Оданочување).

На 15.12.2017 година од страна на УЈП се подготвени одговори на дополнителните прашања од одржаниот Поткомитет за трговија, индустрија, царина и оданочување, а кои се однесуваа на административниот капацитет и компјутеризација и истите се доставени до Секретаријатот за европски прашања и претставниците од Министерство за финансии во работната група за ПТИЦО, за нивно одобрување пред проследување на одговорите до Европска комисија.

На 13.09.2017 година доставен е Извештај до Секретаријатот за европски прашања за реализираните активности од страна на Управата за јавни приходи во периодот Јануари-Септември 2017 година (наративен дел), како и прилог ажуриран статус на извршување на активностите од НПАА 2017-2019 матрицата за Поглавје 3.16.4 Оперативен капацитет и компјутеризација.

Истовремено, заради усогласување на евиденциите за донорската помош која ја користи или планира да ја користи Управата за јавни приходи, како и потребните буџетски средства до Секретаријатот за европски прашања беа доставени и ажурирани анекси НПАА - Анекс3 Буџетски средства 2018, 2019, 2020 и НПА.

На 21.12.2017 година до Секретаријатот за европски прашања беше доставен Извештајот на Управата за јавни приходи за реализираните активности во периодот Јануари-Декември 2017 година (наративен дел), како и прилог ажуриран статус на извршување на активностите од НПАА 2017-2019 Матрицата за Поглавје 3.16.4 Оперативен капацитет и компјутеризација.

- **ФИСКАЛИС 2020** -Целта на Програмата Фискалис 2020 е да се подобри функционирањето на даночните системи во внатрешниот пазар преку подобрување на соработката помеѓу земјите учеснички, даночните власти и даночните службеници, исто така, да се поддржи борбата против даночните измами, даночното затајување и агресивното даночно планирање и спроведување на правото на ЕУ во областа на оданочување преку обезбедување на размена на информации, поддршка на административната соработка и подобрување на административниот капацитет на земјите учеснички во поглед на намалување на административниот товар на даночните администрации и трошоците за усогласеност на даночните обврзници.

Во периодот Јануари – Декември 2017 година, вработени во Управата за јавни приходи учествуваа на следните настани преку програмата Фискалис 2020:

- 16.02.2017 – Трет заеднички состанок на групата за обуки,
- 22-24.03.2017 – Пристапи кон контрола на компании кои работат преку бизнис режим на „Економија на споделување“,
- 20-21.04.2017 - Иновации во областа на наплата на даноци и глоби,
- 25-27.04.2017 - Состанок за ИТ Технологија и инфраструктура,
- 27-28.04.2017 - Зајакнување на соработката помеѓу Царинската и даночната администрација,
- 27-28.04.2017 – Состанок на работната група за комуникации (ECNtc),
- 30.05-01.06.2017 - Работилница за Е- контроли,
- 13.09.2017 - Состанок за ИТ Технологија и инфраструктура,
- 11-13.10.2017 – Работилница за Годишна програма за 2018 година на програмата Фискалис 2020,
- 10-11.10.2017 – Работна посета за Начин, форма, содржина и стандарди за чување на даночни евиденции,
- 16-17.10.2017 – Работна посета за Оданочување со ДДВ на физички лица,
- 24-26.10.2017 – Работна посета за Движење на акцизни добра на вработени од Царинска Управа на РМ,
- 24-25.10.2017 - Координативен состанок на Платформата за управување со ризик,
- 23-24.11.2017 – Работна посета за Критериумите за автоматска пресметка на ризик за ДДВ побарувања, и
- 21.12.2017 - Работна посета за Користење на информации од трети страни за утврдување на веродостојноста на даночните пријави.

Во вториот квартал од 2017 година до DG TAXUD беа поднесени и одобрени следните предлози за работни посети:

- Критериуми за автоматска пресметка на ризик за ДДВ побарувања,

- Начин, форма, содржина и стандарди за даночна евиденција,
- Модел за работа со даночни обврзници – физички лица,
- Поедноставување на процедури за регистрација и плаќање на Персоналниот данок на доход (физички лица),
- Користење на информации од трети страни за утврдување веродостојност на даночните пријави,
- ДДВ оданочување на физички лица, и
- Движење на акцизни добра (предлог за работна посета на ЦУРМ).

Преку програмата Фискалис 2020, реализирани се работни посети во Управата за јавни приходи на претставници на даночните администрации на Црна Гора и Естонија:

- Во периодот 24-26.10.2017 година Претставници од даночната администрација на Црна Гора беа во работна посета на Управата за јавни приходи на која се разменија искуства во делот на: законски одредби врз кои се заснова регистрацијата на даночните обврзници; Регистрација на стопанската дејност, Процесот на регистрација преку автоматска размена на податоци помеѓу Управата за јавни приходи и Централниот регистар (едношалтерски систем); Процес на доделување на Единствен даночен број (ЕДБ); Доделување на единствен даночен број (ЕДБ) директно во УЈП; Електронска регистрација преку системот на е-даноци за правни лица и физички лица (физички лица). Даночните службеници од Црна Гора имаа можност да се запознаат и со организационата структура, инфраструктурните капацитети и ИТ решенијата, како и со комуникациски канали и новите услуги што ги нуди Контакт Центарот на УЈП.
- Во периодот 25-26.10.2017 година во работна посета на Управата за јавни приходи беше и претставник од даночната администрација на Естонија на која се разменија искуства во делот на: законските одредби за постапка за ДДВ регистрација; контролни мерки / механизми пред регистрација за целите на ДДВ, (посети, задолжителни проверки и документација, ефективност на контролниот механизам); Постапка за ДДВ поврат на и критериуми за ДДВ поврат; Reverse Charge System - ДДВ регулатива и практични случаи; Критериуми за ризик за контрола; Случаи на даночно затајување.
- Во периодот 02-06.10.2017 година преку програмата Фискалис 2020, реализирана е и работна посета на Царинската Управа на Република Македонија за претставници на даночната администрација на Црна Гора во делот на размена на информации и искуства од областа на акцизите, примена на прописи од областа на акцизите, акцизни дозволи, контрола на акцизни добра, ослободување од плаќање акциза.

Покрај учеството на настани, Управата за јавни приходи учествуваше и во реализацијата на централизиран проект на Европската Комисија за превод на ажурираната верзија на електронскиот курс „Заедничка работа за борба против ДДВ измами“ кој е достапен на македонски јазик за вработените на Управата за јавни приходи.

- **Програма ИПА** - Во текот на 2016 година во УЈП се спроведуваат следните проекти поддржани од предпристапните европски фондови.

Договори кои се финансираат преку ИПА 2012 SECTOR FICHE: PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT (COMPETITIVENESS & INTERNAL MARKET)

- Договор за набавка на Мобилни даночни шалтери: Договорот е склучен на 22.07.2016 година. Возилата се испорачани на 29.09.2017 година. Имплементацијата на договорот е завршена. Во тек е гарантен период.
- Договор за набавка на канцелариски мебел за Контакт центар на УЈП: Договорот е склучен на 25.02.2016 година. Целосна испорака на мебелот е реализирана на 03.02.2017 година. Имплементацијата на договор е завршена. Во тек е гарантен период.
- Договор за набавка на систем за чекање: Договорот е склучен на 01.10.2016 година. Целосна испорака на опремата реализирана на 04.03.2017 година. Имплементација на договорот е завршена. Во тек е гарантен период.
- Договор за набавка на интегриран систем за Контакт центарот на УЈП (хардвер и софтвер): Договорот е потпишан на 20.09.2016 година. Целосна испорака на опремата реализирана на 04.03.2017 година. Имплементацијата на договорот е завршена. Во тек е гарантен период.

Договори кои се финансираат преку ИПА 2012 PROJECT PREPARATION FACILITY

- Поедноставување на процедурите за известување и плаќање на Персонален данок на доход за физички лица: Договорот е склучен на 20.09.2016 година. Во тек е имплементација на проектот.

Договори кои се финансираат преку ИПА 2 / EUIF 2014

- Договорниот орган (ДЕУ) и изведувачот. Од 02.11.2017 година во тек е имплементација на договорот.
- Договор за техничка поддршка за дефинирање на деловните барања, реинженеринг на работните процеси за новиот даночен интегриран ИТ систем: Договорот за проектот е потпишан помеѓу Договорниот орган (ДЕУ) и изведувачот. Од 01.11.2017 година во тек е имплементација на договорот.

Други ИПА проекти каде УЈП има учествувано, а не е директен краен корисник

- ИПА 2012 Sector Fiche: Private Sector Development (Competitiveness & Internal Market) - Твининг лајт проектот на Министерството за финансии „Натамошна хармонизација на даночната легислатива со европското законодавство „EU acquis“ – Вработени од УЈП учествуваа во имплементацијата на проектот и обуки за изменетата легислатива за Законот за даночна постапка во областите на административна

соработка и заедничка помош за оданочување, а (3) вработени од УЈП учествуваа на студиската посета во Атина, Грција (од 22.05.2017 до 26.05.2017 година).

- **Користење на техничка помош преку ММФ**

Соработката со ММФ е во насока на развивање и реформирање на основните функции на УЈП преку обезбедување на техничка помош и обука.

Во првиот квартал од 2017 година, во просториите на УЈП се одржаа неколку ММФ мисии:

- 15-17.03.2017 година – Состаноци со експертите Енрико Аав и Кристофер Барлоу за понатамошните потреби на Управата за јавни приходи за обезбедување на техничка помош од страна на Меѓународниот монетарен фонд во 2017 и 2018 година
- 22.03-04.04.2017 година – Мисија на експертот Џон Бјуканан за обезбедување на техничка помош за функцијата надворешна контрола
- 19-28.04.2017 година - Техничка мисија на експертот Роберт Расел– Извештај „Подготовки за модернизација на Управата за јавни приходи“

Во рамките на техничката поддршка која ја обезбедува ММФ за периодот мај 2017 - април 2018 година, Управата за јавни приходи има право на користење на 7 технички мисии, од кои од страна на ЕУ ќе се финансираат 3 технички мисии преку Grant Agreement No: PA/2015/358/797 Southeastern Europe: Strengthening Economic Governance and Public Financial Management, додека 4 технички мисии се финансирани од страна на Државниот секретеријат за економски прашања на Швајцарија (SECO) во согласност со проектот Southeast Europe Revenue Administration (SECO) 2017-2018-FAD-EUR-2017-02. Согласно ФАД Планот (Мај 2017 - Април 2018), којшто треба да обезбеди техничка поддршка при имплементација на планираните реформи и модернизацијата во Управата за јавни приходи, реализирани се три технички мисии: 17-30.05.2017/13-26.09.2017/04-07.12.2017 на експертот Петер Менхард– Извештај „Подготовки за модернизација на Управата за јавни приходи – Споделување на искуството.



СТАТИСТИКИ

РЕГИСТРАЦИИ	2017	2016	Индекс 2017/2016
РЕГИСТРИРАНИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ	322,328	317,554	101.50
• Правни лица	107,937	110,278	97.88
• Вршители на дејност	214,391	207,276	103.43
▶ Земјоделци	189,683	183,214	103.53
• Новорегистрирани ПЛ и СВД	16,785	18,787	89.34
• Одјавени ПЛ и СВД	12,011	31,070	38.66
Даночни обврзници - граѓани	506,843	479,168	105.78
Обврзници за данок на вкупен приход	47,030	47,145	99.76
Неактивни даночни обврзници	7,649	7,432	102.92
• Правни лица	5,280	5,062	104.31
• Вршители на дејност	2,369	2,370	99.96
ПОДРЕГИСТРИ			
РЕГИСТРИРАНИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ДДВ	41,443	40,740	101.73
▶ Месечни	5,295	5,156	102.70
▶ Тримесечни	36,148	35,584	101.58
• Новорегистрирани	3,072	3,882	79.13
• Дерегистрирани	2,369	2,662	88.99
ОБВРЗНИЦИ ЗА Е-ДАНОЦИ (активни)	121,202	117,808	102.88
ФИСКАЛНА ОПРЕМА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПАЌАЊА			
Фискална опрема со ГПРС ставена во функција	63,906	62,475	102.29
Фискализираны даночны обврзницы со Фискална опрема со ГПРС	37,986	37,465	101.39
ПРИМЕНИ И ОБРАБОТЕНИ ДАНОЧНИ ПРИЈАВИ			
ДДВ (ДДВ-04)			
▶ Месечни	77,697	75,851	102.43
▶ Тримесечни	160,758	160,642	100.07
Даночни биланси за данок на добивка ДБ-ДД (прокнижени)	24,684	24,308	101.55
Даночни биланси за данок на вкупен приход ДБ-ВП (прокнижени)	47,030	47,145	99.76
Данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивката ДД-ИД	415	602	68.94
Месечни пресметки за интегрирана наплата на бруто плата МПИН	1,282,791	1,294,912	99.06
Годишни даночни пријави за персонален данок на доход ПДД-ГДП	440,830	417,277	105.64
Даночни биланси за персонален данок на доход на СВД	11,267	10,857	103.78
Годишни извештаи за исплатени приходи ПДД-ГИ	67,498	66,119	102.09
Годишни извештаи за исплатени приходи при откуп на земјоделски производи од физички лица ПДД-ГИ/ОЗП	1,253	1,230	101.87
Аконтативни даночни пријави за приходи од имот и имотни права	25,371	23,288	108.94
Аконтативни даночни пријави за приходи од капитални добивки	98	211	46.45
Аконтативни даночни пријави за други приходи	1,559	1,347	115.74
РЕШЕНИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК			
Годишни решенија за утврден персонален данок на физички лица	506,849	479,168	105.78
Годишни решенија за паушално утврден персонален данок на доход	3,804	28,194	13.49
Годишни решенија за паушално утврден персонален данок на доход на земјоделци	64,830	68,177	95.09
Аконтативни решенија за персонален данок на доход од капитални добивки	52	183	28.42
Аконтативни решенија за утврден персонален данок на доход од приходи од имот и имотни права	11,347	11,374	99.76
Аконтативни решенија за утврден персонален данок на доход од др приходи	1,104	1,068	103.37
Решенија за приписи и отписи по сите основи	53,042	19,177	276.59
Решенија за радиодифузна такса	4,667,856	5,809,465	80.35
Решенија од контрола на ДДВ	1,031	1,027	100.39
Решенија од контрола на ДД	430	665	64.66
Решенија од контрола на ПДД	580	400	145.00

РЕШЕНИЈА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА НАПЛАТА НА ДАНОК

Решенија за враќање на повеќе и погрешно платен данок	1,102	1,155	95.41
Решенија за пренасочување на погрешно платен данок	1,758	1,535	114.53
Решенија за отстапување на побарување и решенија за пребивање на повеќе платениот данок со даночен долг	11,216	11,907	94.20
Решенија за враќање ДДВ на посебни субјекти	1,781	1,712	104.03
Цесии	2,466	2,331	105.79
Репрограм на долгови	416	364	114.29

УВЕРЕНИЈА И ПОТВРДИ

Издадени уверенија на даночни обврзници за платени даноци	103,345	132,916	77.75
Издадени заклучоци на даночни обврзници за неплатени даноци	809	691	117.08

РЕШЕНИЈА ЗА ПРИСИЛНА НАПЛАТА НА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ

Парични средства (за бруто плата)	20,934	39,192	53.41
Парични средства од с-ки на должникот	55,443	45,920	120.74
Движни предмети на должникот	7,580	3,321	228.24
Готови пари и хартии од вредност на должн.	14	87	16.09
Парични/непаричните побарувања од должников должник	107	110	97.27
Недвижности на должникот	80	71	112.68
1/3 од примањата од плата на должникот	592	243	243.62
РДТ -Парични средства од сметките на должникот и 1/3 од плата	0	129,605	0.00

ОТВОРЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ ЗА НАПЛАТА НА ДОЛГ

Долг во стечајни постапки	4,372,841,738	2,055,237,936	212.77
Наплатен долг во стечајни постапки	67,465,064	68,011,688	99.20

ПОСТАПКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ

Поведени постапки за порамнување	2,027	9,381	21.61
Издадени платни налози -број	5,097	12,334	41.32
Издадени платни налози -износ	272,105,458	347,140,432	78.38
Наплата по издадени платни налози -број	779	2,207	35.30
Наплата по издадени платни налози -износ	18,021,147	24,105,330	74.76

ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА

Поднесени барања	3,808	5,299	71.86
Вкупно донесени одлуки	1,266	1,322	95.76
Одлука за прекршок изречена глоба - износ	679,749,947	822,049,901	82.69
Платена глоба во рок, по опомена и присилно - број	460	443	103.84
Платена глоба во рок,по опомена и присилно- износ	14,097,839	13,642,634	103.34

ПОСТАПКА ПО ПРАВЕН ЛЕК

Примени жалби(жалби и тужби во 2017)	1,031	1,124	91.73
Жалби доставени до МФ	1	23	4.35
Одлучување по жалба во УЈП	2	11	18.18
Информација од управен суд за број на примени тужби	894	972	91.98
Решени тужби во управен суд	861	32	2,690.63

КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ

Кривични пријави	16	20	80.00
Даночно затајување	11	15	73.33
Износ на даночно затајување	15,664,097	36,493,606	42.92
Симнување или оштетување на службен печат или знак	3	0	
Кривични пријави по други основи	2	4	50.00
Лажен стечај и други кривични дела во врска со стечајот	0	1	0.00

ИНСПЕКЦИСКИ КОНТРОЛИ

Контрола на данок на додадена вредност	2,356	2,521	93.45
Контрола на данок на добивка	753	650	115.85
Контрола на персонален данок на доход	682	1,089	62.63
Контрола на данок по задршка	5	8	62.50
Контрола на нерегистрирани даночни обврзници	32	2	1,600.00
Контрола на игри на среќа	42	22	190.91
Контрола на платен надоместок за концесии	2	6	33.33
Деловни односи	60	125	48.00
Контр. на технички- технолошки услови за организирање на игри на среќа	622	623	99.84
Увид во состојба на залихите,	1	10	10.00
Други контроли (по Закон за финансиска дисциплина и др.)	5,278	1,992	264.96
БРОЈ НА КОНТРОЛИ СО УТВРДЕНИ НЕПРАВИЛНОСТИ	2,191	2,619	83.66

НОВОУТВРДЕН ДАНОК ВО ПОСТАПКА НА КОНТРОЛА

Новоутврден ДДВ	1,596,077,455	1,871,467,423	85.28
Новоутврден ДД	546,659,884	906,008,740	60.34
Новоутврден ПДД	772,440,531	302,371,292	255.46
Новоутврден ПДД	231,067,315	572,037,647	40.39
Други новоутврдени давачки	45,909,725	91,049,744	50.42

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Бул. „Кузман Јосифовски - Питу” бр.1, 1000 Скопје

е-пошта: info@ujp.gov.mk

Инфо центар 0800 33 000

www.ujp.gov.mk